



**Претплата́та за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498**

(2) При доставувањето на известувањето, согласно со одредбите на член 12, став (2) од овој закон, мора да бидат приложени и докази дека се исполнети условите наведени во став (1) на овој член и дека на претставниците на фирмите во економскиот процес, односно на претставниците на пазарните нивоа на кои ќе се применуваат аранжманите во врска со работот им била дадена можност да ги изразат своите ставови и мислења во врска со тоа. Нивните ставови и мислења ќе бидат приложени кон известувањето.

(3) Договорите и одлуките наведени во став (1) на овој член ќе произведуваат правно дејство само ако монополската управа, во рок од три месеци од приемот на известувањето, не изјави приговор во врска со тие договори или одлуки. Монополската управа може да изјави приговор ако:

1) не се исполнети условите наведени во став (1) на овој член и ако претставниците на фазите на економскиот процес, односно претставниците на пазарните нивоа засегнати со работниот аранжман немале можност да ги изнесат своите ставови и мислења.

2) договорот или одлуката имаат очигледно штетно дејство врз текот на производството или трговијата, или очигледно штетно дејство врз соодветното снабдување на потрошувачите (корисниците), а особено ако таквите договори или одлуки го попречуваат, ограничуваат или отежнуваат започнувањето на која било трговска или воопшто деловна активност, на кое било одделно пазарно ниво и

3) учесниците на пазарот во рок од еден месец од објавувањето на известувањето од член 13 став (1) на овој закон докажат дека како резултат на склучениот договор или на донесената одлука тие подлежат на неоправдано различен или дискриминаторски третман.

(4) Монополската управа ќе ги прогласи за ништовни договорите или одлуките наведени во став 1 на овој член и по истекот на рокот од три месеци од приемот на известувањето, ако постои некоја од причините наведени во став (1) или (3) од овој член.

Член 4

Кризни монополи

Во ситуациите во кои доаѓа до опаѓање на продажбите на производите или услугите поради трајни промени во побарувачката, монополската управа може, по барање на заинтересираните субјекти, да дозволи договорите или одлуките наведени во член 1 на овој закон склучени меѓу претпријатија ангажирани во производството, обработката или преработката на одредени производи или во давањето на одредени трговски услуги, ако таквите договори или одлуки се неопходно потребни додека се изведе планираното прилагодување на производните капацитети кон побарувачката и ако соодветниот аранжман ги има предвид интересите на економијата на земјата и јавниот интерес воопшто.

Член 5

Монополи за рационализација

(1) Одредбите на член 1 од овој закон нема да се применуваат на договорите и одлуките што исклучително и во целост се однесуваат на еднообразната примена на стандардите или нормативите. Кон известувањето наведено во член 12 став (1) од овој закон се приложува и мислењето на Заводот за стандардизација и метрологија.

(2) Монополската управа, по барање на заинтересиран субјект, може да дозволи договор или одлука наведени во член 1 на овој закон, ако таквите договори или одлуки директно и служат на рационализацијата на економскиот процес и веројатно ќе доведат до битно зголемување на ефикасноста или продуктивноста на соодветните претпријатија од техничка, економска или организациона гледна точка и со самото тоа ќе доведат до подобро и поквалитетно задоволување на побарувачката. Ефектите на рационализацијата мора да соодветствуваат на предизвиканото ограничување на конкуренцијата.

(3) Ако договорот или одлуката со кои треба да се постигне рационализација се проследени и со склучување на ценовни договори или со формирање на заед-

нички куповни или продажни организации (конзорциуми, синдикати, здруженија), монополската управа може да ги дозволи таквите договори или одлуки само ако целта на рационализацијата не може да биде постигната на друг начин и само ако таквата рационализација е во јавен интерес. Ефектите на рационализацијата мора да соодветствуваат на предизвиканото ограничување на конкуренцијата.

(4) Одредбите од член 1 на овој закон нема да се применуваат и на договорите и одлуките со кои, за економските сектори наведени во овој став, се создаваат еднообразни или стандардизирани методи за спецификација, опис или класификација на производите и услугите или се прави спецификација, опис или класификација на одделни елементи што ги формираат цените за тие производи и услуги, под услов со тие договори или одлуки да не се утврдуваат цени, ниту пак одделни елементи што ги формираат цените. Одредбата од овој став ќе се применува на оние економски сектори во кои понудите во врска со производите или трговските услуги можат да се дадат само врз основа на спецификација или опис што не дозволува квалитативен преглед во времето на склучувањето на договорот.

Член 6

Монополи за специјализација

(1) Одредбите на член 1 од овој закон нема да се применуваат на договорите и одлуките насочени кон рационализација на економските процеси преку специјализација, под услов на пазарот и натаму да постои конкуренција во значителен обем. Одредбата од овој став, исто така, ќе се применува и кога со договорот или со одлуката се настојува таквата специјализација да се постигне преку договорите или одлуките наведени во член 5 став (2) или (3) од овој закон, под услов тие да се неопходни за реализацијата на таквата специјализација.

(2) При доставувањето на известувањето, согласно со член 12 став (1) на овој закон мора да се докаже дека се исполнети условите утврдени во став (1) на овој член.

(3) Договорите и одлуките од став 1 на овој член ќе произведуваат правно дејство само ако монополската управа, во рок од три месеци од приемот на известувањето не изјави приговор во врска со тие договори или одлуки. Монополската управа ќе изјави приговор ако не биде докажано дека се исполнети условите утврдени во став 1 на овој член. При доставувањето на известувањето за изменувањата или дополнувањата на договорите или одлуките наведени во став 1 на овој член, рокот наведен во овој став ќе изнесува еден месец, под услов со изменувањата или дополнувањата да не се менува кругот на претпријатијата што се обврзани со договорот или одлуката, ниту пак специјализацијата да се проширува на некои други производи или услуги.

Член 7

Договори за соработка (кооперација)

Одредбите од член 1 на овој закон нема да се применуваат на договорите и одлуките насочени кон рационализација на економските процеси преку соработка (кооперација) меѓу претпријатијата што не претставува специјализација од вид што не е опфатен според член 6 од овој закон, под услов со таквите договори или одлуки битно да не се нарушува, ниту ограничува конкуренцијата на пазарот и со нив да се унапредува ефикасноста на малите или средните претпријатија. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 6 ставови (2) и (3) на овој закон.

Член 8**Соработка меѓу купувачите**

Одредбите од член 1 на овој закон нема да се применуваат на договорите и одлуките чиј предмет е заедничко купување на производи или трговски услуги, под услов со таквите договори или одлуки претпријатијата да не се принудуваат на купување, со нив битно да не се нарушува, ниту ограничува конкуренцијата на пазарот и тие да се насочени кон унапредување на конкурентноста на малите или средни претпријатија.

Член 9**Извозни монополи**

(1) Одредбите од член 1 на овој закон нема да се применуваат на договорите и одлуките со кои се настојува да се заштити и да се унапреди извозот, но само ако таквите договори и одлуки служат за регулирање на конкуренцијата на пазарите надвор од Република Македонија.

(2) Монополската управа, по барање на заинтересиран субјект, ќе издаде дозвола за договорот или одлуката наведени во член 1 на овој закон и во случај кога договорите и одлуките наведени во став (1) на овој член се однесуваат и на тргувањето со производите или трговските услуги на пазарите во Република Македонија, но само ако тоа е неопходно за да се обезбеди саканото регулирање на конкуренцијата на пазарите надвор од земјата. Одредбата од овој став ќе се применува без оглед на одредбата на член 18 на овој закон. Кон барањето мора да бидат приложени ставовите и мислењата на домашните производители и купувачи засегнати од соодветниот договор или одлука.

(3) Монополската управа нема да издаде дозвола согласно со став (2) на овој член, ако договорот или одлуката или начинот на нивното спроведување:

1) претставуваат повреда на начелата за тргување со производи и трговски услуги утврдени со меѓународни договори што ја обврзуваат Република Македонија или

2) можат да доведат до битно нарушување или ограничување на конкуренцијата на пазарите во Република Македонија, а постои некој решавачки и предоминантен интерес за да се зачува конкуренцијата.

(4) Монополската управа може да им дозволи на странките да ги склучат договорите или да ги донесат одлуките за регулирање на конкуренцијата наведени во став (2) на овој член во некои точно утврдени рамки или под некои точно утврдени услови.

Член 10**Увозни монополи**

(1) Монополската управа може, по барање на заинтересирано лице, да дозволи договор или одлука наведени во член 1 на овој закон, со кои се регулира увозот во Република Македонија, под услов македонските увозници (купувачи) да се соочени со непостоење на конкуренција или со постоење на незначителна конкуренција меѓу снабдувачите (странските продавачи). Соодветно ќе се применуваат и одредбите од член 9 ставови (2) и (3) на овој закон.

Член 11**Монополи во јавен интерес**

(1) Кога не се исполнети условите наведени во члените 2 до 10 на овој закон, министерот за трговија може, по барање на заинтересирано лице, да даде дозвола за договорот или одлуката наведени во член 1 на овој закон, ако во одредени исклучителни ситуации ограничувањето на конкуренцијата е неопходно заради постоењето на некои решавачки и предоминантни при-

чини поврзани со севкупната економија на земјата и со јавниот интерес.

(2) Кога претстои непосредна опасност за натамошното постоење и работење на мнозинството претпријатија во релевантниот економски сектор, дозволата наведена во став (1) од овој член може да биде дадена само ако не можат да се преземат или ако не можат благовремено да бидат преземени некои други законски или економски мерки и ако ограничувањето на конкуренцијата веројатно ќе ја отстрани таа опасност. Дозволата може да биде дадена само во особено сериозни индивидуални случаи.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член мора да бидат приложени ставовите и мислењата на домашните производители и купувачи засегнати од соодветниот договор или одлука.

Член 12**Известување на монополската управа**

(1) Договорите и одлуките за кои била дадена дозвола согласно со член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 6 став (3) член 7 и член 8 на овој закон, се регистрираат во посебен регистар кај монополската управа.

(2) Договорите и одлуките од член 2, член 3, член 5 став (1), член 6 став (1), член 7 и член 9 став (1) на овој закон, како и нивните изменувања и дополнувања ќе произведуваат правно дејство само ако, претходно, до монополската управа било доставено известување за тие договори или одлуки. Во случаите наведени во член 5 став (1), известувањето ќе се смета за извршено само ако кон известувањето било приложено и мислењето на Заводот за стандардизација и метрологија. Известувањето за договорите и одлуките наведени во член 5 став (4) мора да биде доставено до монополската управа без одлагање. Договорите и одлуките за кои било доставено известување ќе бидат регистрирани во посебниот регистар на монополската управа, со исклучок на договорите и одлуките наведени во член 9 став (1) од овој закон.

(3) Монополската управа мора да биде известена за раскинувањето или престанокот на важноста на договорите или одлуките наведени во ставовите (1) и (2) на овој член и тој факт мора да биде регистриран во посебниот регистар на монополската управа.

(4) Посебниот регистар се води кај монополската управа. Во посебниот регистар се регистрираат следниве податоци:

1) фирмата и седиштето на сите претпријатија обврзани со договорот или одлуката;

2) правната форма и седиштето или адресата на монополот;

3) името, презимето и адресата на содружниците и на законските застапници на релевантните претпријатија;

4) името, презимето и адресата на назначениот застапник, на другиот застапник или полномошник на монополот. Ако се работи за правно лице, се наведуваат имињата, презимињата и адресите на неговите законски застапници;

5) основна содржина на договорот или одлуката, особено податоци за производите и услугите на кои тие се однесуваат, целите што треба да се постигнат, планираните мерки и рокот за нивно исполнување, отказан рок за договорот или одлуката;

6) изменувањата и дополнувањата на податоците наведени во точките 1 до 5 од овој став;

7) раскинувањето и престанокот на важноста на договорот или одлуката и

8) роковите, ограничувањата и условите наложени од страна на монополската управа, како и укинувањето или менувањето на дозволата на монополската управа или на одлуката со која соодветните договори или одлуки се прогласени за ништовни.

(5) Известувањето до монополската управа мора да биде доставено во писмена форма.

(6) По барањата за издавање на дозвола за договорите и одлуките наведени во став (1) од овој член, како и по известувањата за договорите наведени во став (2) од овој член, монополската управа ќе побара писмено мислење од Министерството за стопанство.

(7) Секое заинтересирано лице може да изврши увид во посебниот регистар на монополската управа наведен во овој член.

Член 13

Објавување во Службен весник

(1) „Во „Службен весник на Република Македонија“ ќе се објавуваат известувања за:

1) поднесените барања за дозвола на договорите и одлуките од член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10 и член 11 на овој закон;

2) доставените известувања за договорите и одлуките од член 2, член 3, член 5 ставови (1) и (4), член 6 став (1) и член 7 став (1) на овој закон;

3) доставените известувања за препораките од член 47 став (2) точки 2 и 3 на овој закон;

4) податоците регистрирани во посебниот регистар на монополската управа, согласно со член 12 став (4) точки 3, 5, 6, 7 и 8 на овој закон и

5) доставените известувања за спојувањата според одредбите на член 26 и поднесените барања за дозвола на спојувањето според одредбите на член 28 став (3) од овој закон.

(2) На содржината на известувањата што се објавуваат согласно со став (1), точки 1 и 2 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од член 12 став (4) точки 3, 5 и 6 од овој закон. На содржината на известувањата што се објавуваат согласно со став (1) точка 3 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од член 12 став (4) точка 5 од овој закон. Освен тоа, во известувањето ќе се наведат: имињата и презимињата на лицата кои го доставиле известувањето за препораките и имињата и презимињата на лицата до кои се упатени тие препораки. На содржината на известувањата што се објавуваат согласно со став (1) точка 5 од овој член, соодветно ќе се применуваат одредбите од член 26 став (21) точки 1 и 2 на овој закон.

(3) Кога барањето или известувањето од став (1) на овој член довеле до регистрација на договорот или одлуката во посебниот регистар на монополската управа, при објавувањето на регистрацијата може само да се упати на претходно објавеното барање или известување.

Член 14

Издавање и укинување на дозволата

(1) Дозволата, согласно со член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10 и член 11 на овој закон, не смее да се издава за рок подолг од три години.

(2) Монополскиот орган, по барање на заинтересирано лице, може да ја продолжи важноста на издадената дозвола. Важноста на дозволата ќе биде продолжена само во поглед на оние претпријатија кои во писмена форма го известиле монополскиот орган дека се согласуваат со продолжувањето. Ваква согласност мора да даде секое претпријатие одделно и тоа најрано три месеци пред истекот на важноста на постојната дозвола. Согласноста дадена пред повеќе од три месеци од истекот на важноста на постојната дозвола не произведува правно дејство.

(3) Дозволата може да содржи ограничувања или услови.

(4) Дозволата може да биде укината или изменета, со наложување на нови или дополнителни ограничувања или услови, ако:

1) дошло до битна промена на релевантните околности и

2) монополот или претпријатијата обврзани со договорот или одлуката сториле повреда на некое од ограничувањата или условите наведени во дозволата.

(5) Дозволата ќе биде **укината** или изменета, со наложување на нови или дополнителни ограничувања или услови, ако:

1) подносителот на барањето или некое трето лице дозволата ја стекнале на незаконит начин, а особено со измама или закана;

2) монополот или претпријатијата обврзани со договорот или одлуката го злоупотребиле иземањето од примената на одредбите од член 1 на овој закон, стекнато со издадената дозвола;

3) договорот или одлуката или начинот на нивното спроведување претставуваат повреда на начелата за тргување со производи и трговски услуги утврдени со меѓународни договори што ја обврзуваат Република Македонија и

4) монополот ја повредил забраната од член 32 став (2) или (3), или забраната од член 33 на овој закон.

Член 15

Мерки на монополскиот орган

(1) Во врска со договорите и одлуките наведени во член 2, член 3, член 5 ставови (1) и (4), член 6 став (1), член 7 став (1) и член 8 од овој закон, монополскиот орган може да ги преземе мерките наведени во став (3) на овој член, ако:

1) договорите и одлуките или начинот на нивното спроведување претставуваат злоупотреба на пазарната позиција стекната како резултат на иземањето од примената на одредбите од член 1 на овој закон и

2) договорите и одлуките или начинот на нивното спроведување претставуваат повреда на начелата за тргување со производи и трговски услуги утврдени со меѓународни договори што ја обврзуваат Република Македонија.

(2) Во врска со договорите и одлуките наведени во член 9 став (1) од овој закон, монополскиот орган може да ги презема мерките наведени во став (3) од овој член, ако:

1) постојат условите наведени во став (1), точка 2 на овој член;

2) спроведувањето на договорите или одлуките битно ги загрозува или им нанесува штета на преобладавајќите интереси на Република Македонија во врска со надворешната трговија или меѓународните плаќања.

(3) Монополскиот орган може:

1) да им нареди на претпријатијата обврзани со договорот или со одлуката да престанат со злоупотребата на иземањето;

2) да им нареди на претпријатијата обврзани со договорот или со одлуката да го изменат договорот или одлуката или

3) договорот или одлуката да ги прогласат за ништовни.

Член 16

Откажување на договорите и одлуките

(1) Секоја страна може да го откаже договорот или одлуката наведени во членовите 2 до 11 од овој закон со доставување на претходно писмено известување што веднаш произведува правно дејство, ако за таквата постапка постои сериозна причина. Сериозна причина ќе постои особено ако постои нечесно ограничување или загрозување на слободата за економско дејствување на страната што го изјавила отказот во однос на другите страни преку неоправдано различен третман на таа страна. Неполноважноста на отказот заради непосто-

ење на сериозна причина другите страни можат да ја истакнуваат само со изјавување тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од приемот на известувањето за отказот.

(2) Се додека монополскиот орган не даде дозвола за договорот или одлуката наведени во член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10 или член 11 од овој закон, секоја странка може да изјави отказ на договорот или на одлуката ако за тоа постои некоја сериозна причина. На ситуациите опфатени со овој став соодветно ќе се применува одредбата од став (1) на овој член. Кога барањето за стекнување дозвола било дојствено до монополскиот орган пред да биде изјавен отказот наведен во овој став, монополскиот орган дојднително мора да биде изјавен за изјавениот отказ.

(3) Ништовни се сите договори со кои се одзема или се забранува правото да се изјави раскинување или отказ, како и сите договори со кои, спротивно на одредбите на овој закон, се одземаат или ограничуваат овие права преку некои други правни или економски средства.

Член 17

Реализација на обезбедувањето

(1) Обезбедувањата дадени согласно со договорите или одлуките наведени во членовите 2 до 11 од овој закон, можат да бидат реализирани само ако монополскиот орган, по барање на монополот, ја дозволи таквата реализација. Монополскиот орган нема да ја даде својата согласност ако со реализацијата на обезбедувањето нечесно се ограничува слободата на економското дејствување на засегнатата странка или ако со тоа штетно се влијае врз таа странка преку неоправдано различен третман на таа странка во однос на другите странки.

(2) Дозволата што монополскиот орган ја издава согласно со став (1) од овој член, може да содржи рокови, услови или други ограничувања.

Глава втора

ДРУГИ ДОГОВОРИ

Член 18

Вертикални ограничувања на конкуренцијата

Договорите склучени меѓу претпријатијата во врска со производите или трговските услуги што се наменети за пазарите во Република Македонија, ќе бидат ништовни ако ја ограничуваат слободата на некоја од договорните страни слободно да ги договара или да ги утврдува цените или општите деловни услови во договорите што таа ги склучува со трети лица во врска со производите што ги купува или продава или во врска со било кои други производи или трговски услуги.

Член 19

Одржување и утврдување на цените

Одредбата од член 18 на овој закон, нема да се применува на издавачките претпријатија што со правни или економски средства ги обврзуваат купувачите на своите изданија да се придржуваат до некои малопродажни цени или ги обврзуваат таа иста обврска тие да им ја наложат на своите корисници се до крајниот потрошувач.

Член 20

Злоупотреба на одржувањето и утврдувањето на цените

(1) Монополската управа може по сопствена иницијатива или по барање на купувачот обврзан на начинот наведен во член 19 од овој закон да го прогласи за

ништовен договорот за одржување или утврдување на цените, веднаш или во определен рок да го забрани спроведувањето на некој друг нов и сличен систем за одржување или утврдување на цените ако утврди дека:

1) системот за одржување или утврдување на цените се злоупотребува или

2) системот за одржување или утврдување на цените, самиот по себе или заедно со некои други ограничувања на конкуренцијата, веројатно ќе доведе до зголемување на цените на соодветните производи на начин што нема оправдување во постојните економски услови или го спречува намалувањето на цените на соодветните производи или го ограничува производството или продажбата на тие производи.

(2) Пред да преземе дејствие согласно со став (1) на овој член, монополската управа ќе го повика претпријатието што ги наложува договорите за одржување или утврдување на цените, да престане со злоупотребата на тој систем.

Член 21

Договори за исклучително право на продажба

(1) Монополската управа може да ги поништи, веднаш или во определен рок договорите на претпријатијата во врска со производите или трговските услуги и да го забрани исполнувањето на некои нови слични договори, ако со нив на некоја од договорните страни и се наложуваат:

1) ограничувања во врска со нејзината слобода, да ги користи набавените производи, другите производи или трговски услуги или

2) ограничувања во врска со купувањето на други производи или трговски услуги од трети лица или ограничувања во врска со продажбата или испораката на други производи или трговски услуги на трети лица или

3) ограничувања во врска со продажбата на набавените производи на трети лица или

4) обврска да се купи или да се прими испорака на производи или трговски услуги што според својата природа или според трговските обичаи не се во никаква врска со предметот на договорот.

(2) Одредбата од став (1) на овој член ќе се применува ако:

1) значителен број претпријатија што во некои други услови би можеле да влијаат врз конкуренцијата на пазарот, се обврзани на некој сличен начин и преку други исти или слични договори и на нечесен начин им е ограничена слободата да конкурираат на пазарот или

2) со ваквите договори на другите претпријатија на нечесен начин им е ограничен пристапот до релевантниот пазар или

3) заради обемот на таквите ограничувања битно е нарушена и загрозувана конкуренцијата на пазарот за тие или за некои други производи или трговски услуги.

(3) Ограничувањата што се незначителни во споредба со изворите на понудата и побарувачката што им се достапни на другите претпријатија, нема да се сметаат за нечесни во смисла на став (2) од овој член.

Член 22

Полноважност на другите делови од договорот

(1) Кога монополската управа ќе го прогласи за ништовен договорот за одржување или утврдување на цените или ограничувањето наведено во член 21 од овој закон, полноважноста на другите одредби од договорот ќе биде утврдена согласно со општите прописи, освен ако одредбите од став (2) на овој член не предвидуваат нешто друго.

(2) При донесувањето на одлуката од став (1) на овој член, монополската управа може, по барање на некоја

од договорните страни, истовремено да прогласи дека поништувањето нема да влијае врз полноважноста на другите одредби од договорот. Монополската управа ќе донесе ваква одлука само ако тоа е неопходно за да се спречат или избегнат непотребните тешкотии или штети за некоја од договорните страни и ако тоа не е спротивно на преобладавањето на интересите на некоја од другите договорни страни.

(3) Ако во договорот постојат некои одредби со кои на страната и се дава право, во случаите наведени во став (1) на овој член, да изјави отказ или да го раскине договорот или да ја измени содржината на договорот на штета на другата договорна страна, особено преку зголемување на нејзините обврски, правата што произлегуваат од таквите одредби можат да се вршат само ако монополската управа, по барање на заинтересиран субјект, го дозволила вршењето на тие права. Монополската управа ќе даде дозвола ако вршењето на тие права не претставува нечесно ограничување на слободата на економското дејствување на другата договорна страна. Дозволата на монополската управа може да содржи ограничувања, рокови и други услови утврдени со закон.

Член 23

Договори за лиценца

(1) Договорите за стекнување или искористување на патентирани пронајдоци, заштитени жигови, мостри, модели или заштитени семенски видови, ќе бидат ништовни ако со договорните одредби на стекнувачот на лиценцата му се ограничува слободата на неговото деловно работење на начин што го надминува обемот на заштитеното право или суштината на правото на сопственост. Ограничувањата што се однесуваат на начинот, обемот, количината, територијата или рокот на вршењето на тоа право нема да се сметаат за ограничувања што го надминуваат обемот на заштитеното право.

(2) Одредбите од став (1) на овој член нема да се применуваат на:

1) ограничувањата што му се наложени на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата, ако таквите ограничувања можат да се оправдаат со интересот на продавачот или на давачот на лиценцата за постоење на одреден технички задоволителен начин на искористување на заштитениот предмет на лиценцата или со интересот за спречување на секакви технички дефекти при искористувањето на предметот врз кој постојат сопственички права;

2) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата во врска со цената што ќе се наплатува за заштитениот производ;

3) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата за размена на искуства или за давање лиценци за дополнителните усовршувања на предметот на лиценцата или за дополнителните усовршувања на начините на искористување на тој предмет на продавачот или на давачот на лиценцата, ако ваквите обврски соодветствуваат на слични обврски на продавачот или на давачот на лиценцата;

4) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата да не го загрозува заштитеното право и

5) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата во врска со регулирањето на конкуренцијата на пазарите надвор од Република Македонија.

(3) Одредбата од став (2) на овој член ќе се применува само ако наведените ограничувања постојат во времето кога постои заштитата на правото што е отстапено или за кое е стекната лиценца.

(4) По барање на заинтересиран субјект, монополската управа може да го дозволи договорот наведен во

став (1) на овој член, ако договорот не претставува нечесно ограничување на слободата на економското дејствување на прибавувачот или на стекнувачот на лиценцата или на некои други претпријатија и ако конкуренцијата на пазарот не е ниту битно, ниту значително нарушена од обемот на соодветните ограничувања. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 14 ставови (3) до (5) на овој закон.

(5) Одредбите од став (1) до (4) на овој член не влијаат врз примената на одредбите од членовите 1 до 17 на овој закон.

Член 24

Договори за лиценца во врска со правото на искористување на техничко знаење и искуство (know-how) и на семенски видови

Одредбите од член 23 на овој закон соодветно ќе се применуваат и на договорите во врска со отстапувањето или искористувањето на правно незаштитените пронајдоци, производни постапки, технички знаења и искуства и други технолошки достигнувања, како и на правно незаштитените унапредувања на методите за култивирање на растенијата, ако тие претставуваат трговски или деловни тајни.

Глава трета

ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ИМААТ ДОМИНАНТНА ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ

Член 25

Дефиниција, овластување на монополската управа

(1) Претпријатието поседува доминантна позиција на пазарот, во смисла на овој закон, ако тоа претпријатие како потенцијален продавач или купувач на одреден вид производи или трговски услуги:

1) нема конкуренти или не е изложено на некоја посериозна конкуренција или

2) во споредба со своите конкуренти, претпријатието зазема водечка, преобладавајќа позиција на пазарот.

(2) При утврдувањето дали едно претпријатие поседува доминантна позиција на пазарот во смисла на став (1) точка 2 од овој член особено ќе се земе предвид: делот од пазарот што му припаѓа; неговата финансиска сила; неговиот пристап кон пазарите на кои се продаваат или купуваат релевантните производи или услуги; врските со другите претпријатија; правните или фактичките постојните пречки што го спречуваат или ограничуваат пристапот на другите претпријатија до пазарите; способноста за прилагодување на сопствената понуда или побарувачка на други производи или трговски услуги и можностите за тргување со други претпријатија.

(3) Две или повеќе претпријатија поседуваат доминантна позиција на пазарот во смисла на овој закон, ако за одредени производи или трговски услуги меѓу истите фактички не постои некоја позначителна конкуренција, воопшто или само на некои одредени пазари и ако тие заедно ги исполнуваат условите наведени во став (1) на овој член.

(4) Ќе се претпостави дека претпријатието поседува доминантна позиција на пазарот, во смисла на став (1) од овој член, ако тоа учествува на пазарот за одреден вид производи или трговски услуги со најмалку една третина од тој пазар. Оваа претпоставка нема да се применува ако продажбите на претпријатието во текот на претходната деловна година не надминуваат 5 милиони германски марки во денарска противвредност;

(5) Ќе се претпостави дека се исполнети условите од став (3) на овој член, ако за одреден вид производи или трговски услуги:

1) заедничкото учество на две или три претпријатија на пазарот изнесува 50% или повеќе или

2) заедничкото учество на две до пет претпријатија на пазарот изнесува две третини или повеќе.

(6) Претпоставката од став (5) на овој член нема да се применува ако релевантните претпријатија во текот на претходната деловна година имаат вкупна продажба помала од 2 милиони германски марки во денарска противвредност;

(7) При пресметувањето на учеството на пазарот и при пресметувањето на продажбите соодветно ќе се применуваат одредбите од член 26 став (1) на овој закон.

(8) Во однос на претпријатијата кои заземаат доминантна позиција на пазарот, монополската управа може да ги врши овластувањата утврдени во став (9) на овој член, ако тие претпријатија ја злоупотребуваат својата доминантна позиција на пазарот за определени производи или трговски услуги. Злоупотребата, во смисла на овој став, особено ќе постои ако претпријатието што зазема доминантна позиција на пазарот како потенцијален продавач или купувач на одредени видови производи или трговски услуги:

1) ги загрозува или им нанесува штета на конкурентските можности на другите претпријатија на начин што е релевантен за конкуренцијата на конкретниот пазар и покрај тоа што не постојат сериозни причини што би го оправдале таквото однесување;

2) бара одредени давања или сторувања или наложува одредени дополнителни деловни услови што отстапуваат од вообичаените, а што најверојатно не би ги барало, ниту би ги наложувало ако на релевантниот пазар постои ефикасна конкуренција. Во врска со ова, особено ќе се земе предвид однесувањето на претпријатијата на некои слични или споредливи пазари на кои постои ефикасна конкуренција и

3) бара одредени давања или сторувања или наложува одредени дополнителни деловни услови што се понеповолни од оние што тоа претпријатие ги бара или им ги наложува на купувачите од ист вид на некои други слични или споредливи пазари, освен ако постојат некои сериозни причини што го оправдуваат таквиот различен третман.

(9) Ако се исполнети условите наведени во став (8) на овој член, на претпријатието што поседува доминантна позиција на пазарот, монополската управа може да му забрани да ја злоупотребува таа позиција и одредени договори може да ги прогласи за ништовни. На полжоважноста на другите одредби од договорот со одветно ќе се применуваат одредбите од член 22 од овој закон. Пред да ја преземе соодветната мерка, монополската управа ќе побара од релевантните претпријатија да престанат да ја злоупотребуваат нивната доминантна позиција.

(10) Ако се исполнети условите од став (1) на овој член во врска со зависното друштво, во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва, монополската управа може да ги врши овластувањата наведени во став (9) од овој член во однос на сите зависни друштва.

Член 26

Известување за спојувањето на претпријатијата

(1) Монополската управа мора веднаш да биде известена за спојувањето на претпријатијата, ако тие кои учествуваат во спојувањето во текот на деловната година што му претходи на спојувањето, оствариле продажби во вредност од најмалку 10 милиони германски марки во денарска противвредност.

(2) Ако едно од претпријатијата што учествува во спојувањето е владеачко или зависно друштво, во сми-

сла на одредбите од Законот за трговските друштва, при пресметувањето на продажбите или при утврдувањето на учеството на пазарот сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие.

(3) Ако неколку претпријатија договорно или на друг начин дејствуваат заеднички при што сите тие претпријатија заедно можат да остварат влдеачко влијание врз претпријатието што учествува во спојувањето, секое од тие претпријатија ќе се смета за владеачко претпријатие (друштво).

(4) При пресметувањето на приходите од продажбите се пресметуваат приходите остварени од продажбата, давањето во заем или под закуп на типичните производи на претпријатието, произведени во рамките на неговото редовно работење, како и приходите остварени од типичните услуги што претпријатието ги дава во рамките на своето редовно работење со одземање на платениот данок на промет или данок на додадена вредност.

(5) Кога се пресметуваат приходите на меѓусебно поврзаните владеачки и зависни претпријатија, предвид нема да се земат приходите остварени од продажбите и купувањата во рамките на групата.

(6) Приходите остварени во странска валута се изразуваат во денари по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

(7) За банките и штедилниците пресметувањето на продажбите се заменува со утврдување на вредноста на една десетина од вкупниот имот на банката или штедилницата.

(8) При пресметувањето на продажбите за друштвата за осигурување, продажбите се заменуваат со приходите остварени од премии за последната деловна година. Износите што се водат како учества во други претпријатија нема да се земат предвид при составувањето на завршниот биланс на состојбата. Како приходи остварени од премии ќе се подразбираат приходите остварени од осигурување и реосигурување, вклучувајќи ги и износите отстапени на реосигурителите.

(9) Кај претпријатијата што во целост или во еден дел се занимаваат со продажба на производи, при пресметувањето ќе се земат само три четвртини од приходите остварени од продажбите.

(10) Кај претпријатијата што во целост или во еден дел се занимаваат со издавање, печатење или дистрибуција на весници, периодични списанија, публикации или нивни делови, при пресметувањето како вредност на продажбите ќе се земат реално остварените приходи помножени со дваесет.

(11) При стекнувањето на целиот или на некој значителен дел од имотот на друго претпријатие, при пресметувањето на учеството на пазарот и при пресметувањето на приходите остварени од страна на претпријатието што го продава тој имот ќе се земе предвид само тој имот. Оваа одредба на соодветен начин ќе се применува и на стекнувањето акции, ако продавачот задржал за себе помалку од 25% од акциите и ако спојувањето не ги исполнува условите наведени во став (13), точки 2, 5 или 6 на овој член.

(12) Ако едно лице или меѓусебно поврзана група лица што не се третираат како претпријатие поседуваат мнозинско учество во некое претпријатие, тоа лице или лица ќе се третираат како претпријатие, во смисла на овој закон.

(13) Во смисла на овој закон, ќе се сметаат за спојување следниве правни работи:

1) стекнување имот на друго претпријатие, во целост или во значителен дел, по пат на спојување, формирање на ново претпријатие, реорганизација или на кој било друг начин;

2) стекнување учество (удели или акции) во друго претпријатие, ако тоа учество самото за себе или заедно со некои други претходно стекнати удели или акции во тоа претпријатие:

а) претставува 25% од капиталот или од гласачките права во другото претпријатие;

б) претставува 50% од капиталот или од гласачките права во другото претпријатие или

в) на претпријатието што го стекнува учеството му дава мнозинско учество во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва;

3) склучување договори со друго претпријатие според кои:

а) се утврдува некој одреден начин на заедничко или усогласено дејствување или постапување, или се зголемува бројот на договорните страни во таквите договори;

б) другото претпријатие презема обврска да го води својот деловен потфат за сметка на тоа претпријатие или презема обврска својата добивка, во целост или во еден дел, да ја пренесе на тоа претпријатие и

в) деловниот потфат на другото претпријатие, во целост или во еден дел, се зема под закуп или се пренесува на некој друг начин;

4) создавање ситуации во кои најмалку половината од членовите на управниот или надзорниот одбор, одборот на директорите, управителите или некои други органи и тела овластени да управуваат или да раководаат со претпријатијата, всушност се едни исти лица;

5) секое друго можно здружување, комбинација или сооднос меѓу претпријатијата врз чија основа едно или неколку претпријатија, директно или индиректно, можат да имаат или да вршат доминантно влијание врз некое друго претпријатие и

б) секое здружување, комбинација или сооднос меѓу претпријатијата што, иако не доведува до исполнување на условите наведени во точките 2, 4 или 5 на овој став, на едно или на повеќе претпријатија им овозможува, директно или индиректно, да имаат битно влијание врз конкурентската позиција на некое друго претпријатие.

(14) Во смисла на став (13), точка 2 од овој член како удели или акции што веќе се во сопственост на владеечкото претпријатие, ќе се сметаат и уделите и акциите што се во сопственост на зависните претпријатија. Кога неколку претпријатија, истовремено или скучесивно стекнале удел или акции во некое претпријатие во горенаведените соодноси, ќе се смета дека дошло до спојување меѓу инволвираните претпријатија („заеднички деловен потфат“) во врска со оние пазари на кои се појавува претпријатието чии удели или акции биле стекнати. Стекнувањето удели или акции во друго претпријатие, исто така, ќе се третира како спојување ако претпријатието – стекнувач по пат на договор, статут или одлука стекнува позиција на содружник кој поседува над 25% од вкупните гласачки права во другото претпријатие.

(15) Ќе се претпостави дека постои спојување, во смисла на овој закон, и кога две или повеќе претпријатија претходно се веќе поврзани во смисла на став (19) на овој член, освен кога таквото спојување, односно поврзување, не довело до некое побитно зајакнување на веќе постојните врски меѓу претпријатијата.

(16) Кога банка или друга кредитна или инвестициона институција стекнува удел или акции во друго претпријатие, при неговото основање, при зголемувањето на неговата основна главнина или на некој начин при тргувањето или при посредувањето во тргувањето со хартии од вредност, со единствена цел повторно да ги продаде на пазарот, таквото стекнување нема да се смета за спојување, во смисла на овој закон, под услов банката или другата кредитна институција да не ги врши гласачките права што произлегуваат од тие удели

или акции и под услов така стекнатите удели или акции да ги продаде најдоцна во рок од една година од стекнувањето.

(17) При основање претпријатие, вршењето на гласачките права на првото собрание на друштвото по основањето нема да се третира како спојување во смисла на овој закон.

(18) Кога претпријатието што учествува во спојувањето е зависно претпријатие во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва, како учесници во спојувањето ќе се сметаат владеечкото претпријатие, како и сите други претпријатија во однос на кои тоа владеечко претпријатие се јавува како зависно претпријатие.

(19) Кога се спојуваат две или повеќе претпријатија како учесници во спојувањето, во смисла на овој закон, ќе се сметаат и сите нивни зависни претпријатија.

(20) Известувањето за спојувањето мора да биде доставено:

1) во случај на спојување, припојување или реорганизација, од страна на сопствениците на претпријатијата – корисници во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва или од страна на сопствениците на новооснованото претпријатие или од страна на нивните застапници и

2) во сите други случаи:

а) од страна на сопствениците на претпријатијата што учествуваат во спојувањето и

б) ако се применуваат одредбите од став (13), точки 1 и 2 на овој член, од страна на продавачите или на нивните застапници.

(21) Во известувањето мора да биде наведена формата на спојувањето. Известувањето за спојувањето мора да ги содржи и следниве податоци за сите претпријатија што учествуваат во спојувањето:

1) фирма и седиште;

2) предметот на работење;

3) учеството на пазарот, основата што е земена за неговото пресметување или процена и вкупните продажби, под услов учеството на домашниот пазар на сите претпријатија што учествуваат во спојувањето заедно да надминува 20%. За банките и другите кредитни институции, наместо износот на продажбите, во известувањето се наведува вредноста на вкупниот имот, додека за претпријатијата во сферата на осигурувањето се наведува вкупниот приход од премииите и

4) кога се стекнуваат удели или акции во друго претпријатие, стекнатото учество и вкупното учество во претпријатието.

(22) Кога претпријатието што учествува во спојувањето е владеечко или зависно друштво, во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва, во известувањето од став (21) на овој член се наведуваат податоци за сите инволвирани зависни и владеечки претпријатија одделно и како целина, степенот на зависност и опис на сите меѓусебни врски.

(23) Од сите претпријатија што учествуваат во спојувањето, монополската управа може да побара податоци за учеството на пазарот, основата и начинот за неговото пресметување или процена, како и податоци за продажбите на одредени видови производи или трговски услуги за последната деловна година пред спојувањето. Кога претпријатието што учествува во спојувањето е зависно или владеечко претпријатие, во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва, податоците наведени во овој став монополската управа може да ги побара од сите останати зависни или владеечки претпријатија во врска со претпријатието што учествува во спојувањето. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 51 ставови (2), (5) и (8) на овој закон. Монополската управа ќе утврди разумен рок за доставување на бараните податоци. Одредбите од овој став не влијаат врз овластувањата на монополската управа, утврдени со член 51 од овој закон.

Член 27

Законски претпоставки во врска со спојувањата

(1) Без оглед на одредбите од член 25, ставови (1) до (7) на овој закон, за целите на контролата на спојувањата ќе се претпостави дека спојувањето ќе доведе до создавање на доминантна позиција на пазарот или ќе ја зајакне веќе постојната доминантна пазарна позиција, ако:

1) претпријатието што во последната деловна година пред спојувањето остварило продажби од најмалку 50 милиони германски марки во денарска противвредност, се спои со друго претпријатие кое:

а) активно дејствува на пазарот на кој малите и средните претпријатија заедно учествуваат со најмалку две третини, а претпријатијата што учествуваат во спојувањето заедно учествуваат со најмалку 5% или

б) доминира на еден или на неколку пазари на кои во последната календарска деловна година остварило вкупни продажби од најмалку 30 милиони германски марки во денарска противвредност и

2) претпријатијата што учествуваат во спојувањето во последната деловна година што му претходи на спојувањето, заедно оствариле продажби од најмалку една милијарда германски марки во денарска противвредност, а најмалку две од претпријатијата што учествуваат во спојувањето оствариле индивидуални продажби од најмалку 20 милиони германски марки во денарска противвредност.

(2) Одредбите од член 26 ставови (1) до (12) на овој закон на соодветен начин се применуваат при пресметувањето на учеството на пазарот и на износот на остварените продажби на претпријатијата од став (1) на овој член.

Член 28

Контрола на спојувањата

(1) Кога се очекува дека спојувањето ќе доведе до создавање на доминантна позиција на пазарот или до зајакнување на веќе доминантната пазарна позиција, монополската управа може да ги врши овластувањата наведени во овој член, освен ако претпријатијата што учествуваат во спојувањето докажат дека спојувањето ќе доведе до подобрување на конкурентските услови и дека ефектите од таквото подобрување на конкуренцијата се поважни од штетните ефекти предизвикани од доминантната пазарна позиција.

(2) Ако спојувањето довело до создавање на доминантна позиција на пазарот или до зајакнување на постојната доминантна позиција монополската управа ќе го забрани спојувањето. Монополската управа може да го забрани спојувањето веднаш штом ќе дознае за предложеното спојување. Монополската управа, во рок од една година од приемот на известувањето наведено во член 26 од овој закон, може да ги забрани веќе изведените спојувања, при што соодветно ќе се применуваат одредбите од член 29 став (3) точки 1, 5 и 6 на овој закон. Кога монополската управа ја изрекла забраната наведена во овој став, претпријатијата не смеат да продолжат со спојувањето, ниту да учествуваат во спојувањето без дозвола на министерот за трговија. Правните работи и дејствија преземени спротивно на оваа забрана се ништовни. Оваа одредба нема да се применува на правните работи што довеле до регистрација во трговскиот регистар. Спојувањето што било спроведено и покрај забраната на монополската управа ќе се поништи, освен ако министерот за трговија дал дозвола за спојување.

(3) Министерот за трговија, по барање на заинтересиран субјект, ќе даде дозвола за спојување во оние случаи во кои ограничувањето на конкуренцијата е урамнотежено со предностите што конкретното споју-

вање ги произведува за севкупната економија на земјата, како и во оние случаи во кои спојувањето е оправдано со некој преовладувачки јавен интерес, по претходно прибавено мислење од Комисијата за монополи. При решавањето во врска со издавањето на дозволата ќе се земе предвид и способноста на релевантните претпријатија да конкурираат на пазарите во странство. Дозволата може да биде издадена само ако ефектите на предизвиканото ограничување на конкуренцијата не го загрозуваат системот на пазарното стопанство. Дозволата може да содржи ограничувања и посебни услови. Ограничувањата и условите утврдени во дозволата не смеат да бидат насочени кон потчинување на релевантните претпријатија и на нивното работење на постојана контрола. Одредбите од овој став нема да влијаат врз примената на одредбите од член 25 на овој закон.

(4) Барањето за издавање дозвола за спојување се поднесува до министерот за трговија во писмена форма. Барањето мора да биде изјавено во рок од еден месец од приемот на одлуката на монополската управа со која било забрането спојувањето. Кога во рокот утврден во член 68 став (1) од овој закон била изјавена жалба против одлуката на монополската управа, рокот за поднесување на барањето наведен во овој став започнува да тече од денот кога одлуката на монополската управа станала конечна. Својата одлука по поднесеното барање, министерот за трговија мора да ја донесе во рок од четири месеци од приемот на барањето.

(5) Ако претпријатијата ги прекршат или не ги исполнат ограничувањата и условите утврдени во издадената дозвола, министерот за трговија може да ја укине или да ја измени со наложување на дополнителни ограничувања или услови. Министерот за трговија може да ја поништи дозволата ако таа била добиена со принуда, изнуда, уцена, притисок, измама, закана, поткуп или со доставување неточни или нецелосни податоци, што битно влијаеле врз одлуката во врска со издавањето на дозволата.

(6) Спроведеното спојување може да се поништи и без враќање во поранешната состојба ако ограничувањата на конкуренцијата можат да бидат отстранети на некој друг начин. Монополската управа ќе нареди спроведување мерки неопходни за поништување на спојувањето ако:

1) нејзината одлука со која било забрането спојувањето, станала конечна;

2) претпријатијата што учествувале во спојувањето изјавиле барање за добивање дозвола за спојување до министерот за трговија, а одлуката со која е одбиено ваквото барање, станала конечна и

3) во случаите наведени во став (5) од овој член, одлуката со која издадената дозвола била укината, изменета или поништена, станала конечна.

(7) При вршењето на овластувањата од став (6) на овој член, монополската управа, заштитувајќи ги интересите на сите трети лица, ќе наложи спроведување на мерки со кои ќе се постигне саканата цел со најмали можни трошоци и оптоварувања на засегнатите лица.

(8) За да го спроведе извршувањето на мерките наведени во став (6) од овој член, монополската управа може:

1) да утврди еднократен или повторен паричен надоместок во износ од 200.000 германски марки во денарска противвредност, за да ги принуди извршениците веднаш да ги спроведат наложените мерки насочени кон поништување на спојувањето;

2) да го забрани вршењето на гласачките права од уделите или акциите на некое зависно друштво што учествувало во спојувањето или вршењето на тие гласачки права или начинот на вршењето на тие гласачки права да го услови со стекнување претходна дозвола на монополската управа;

3) да ги прогласи за ништовни договорите и другите правни дејствија што довеле до спојувањата наведени во член 26 став (13) точки 1 и 3 од овој закон. Оваа одредба нема да се применува на договорите и другите правни дејствија што веќе довеле до регистрација во трговскиот регистар и

4) да назначи повереник кој ќе ги спроведе неопходните правни работи и дејствија во име и за сметка на претпријатијата што се обврзани да го поништат спојувањето и кој ќе ги преземе сите неопходни мерки во врска со тоа. Монополската управа прецизно ќе ја утврди мерката со која ќе се спречи засегнатите субјекти да не можат да ги вршат своите права додека трае мандатот на назначениот повереник. На правните односи меѓу повереникот, засегнатите претпријатија и монополската управа соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи што се однесуваат на договорот за налог. За исполнувањето на своите обврски повереникот може да бара соодветен надомест од претпријатијата што учествувале во спојувањето.

(9) Одредбите од ставовите (1) до (8) на овој член нема да се применуваат, ако:

1) сите претпријатија што учествувале во спојувањето заедно, во претходната деловна година имале вкупни продажби помали од 10 милиони германски марки во денарска противвредност или

2) претпријатието, што во претходната деловна година има продажби помали од 2 милиони германски марки, во денарска противвредност со спојувањето станало зависно претпријатие. Оваа одредба нема да се применува ако владеечкото претпријатие во претходната деловна година остварило продажби над 20 милиони германски марки во денарска противвредност или

3) спојувањето влијае врз пазарот на кој релевантните производи или трговски услуги се продаваат најмалку пет години, а во претходната календарска година на конкретниот пазар се реализирани продажби што не надминуваат еден милион германски марки во денарска противвредност.

(10) При пресметувањето на продажбите соодветно се применуваат одредбите од член 26 ставови (1) до (12) на овој закон.

(11) Одредбите од став (9) точка 2 на овој член нема да се применуваат на ограничувањата на конкуренцијата предизвикани со спојувања на претпријатија што дејствуваат во сферата на издавањето, печатењето и продажбата на весници и други периодични списанија или нивни делови.

Член 29

Известување за планираното спојување

(1) Монополската управа мора да биде известена за секое планирано спојување. Известувањето за планираното спојување мора да биде доставено до монополската управа, ако:

1) некое од претпријатијата што учествуваат во спојувањето, во претходната деловна година остварило продажби од најмалку 50 милиони германски марки во денарска противвредност;

2) најмалку две претпријатија што учествуваат во спојувањето, во претходната деловна година, индивидуално оствариле продажби од 20 милиони германски марки во денарска противвредност или повеќе и

3) спојувањето треба да биде изведено според посебен закон или според акт на Владата на Република Македонија.

(2) На известувањето наведено во став (1) на овој член соодветно ќе се применуваат одредбите од член 26 на овој закон. При примената на одредбите од член 26 ставови (1) и (23) на овој закон, датумот на спојувањето

се заменува со датумот на известувањето, додека сопствениците и застапниците се лицата кои се обврзани да го достават известувањето за спојувањето, припојувањето или реорганизацијата на претпријатијата. Обврската за доставување на известувањето до монополската управа ќе се смета дека е извршена само ако доставеното известување ги содржи податоците наведени во член 26 ставови (21) и (22) на овој закон. На податоците и на документите добиени во врска со известувањето, соодветно ќе се применуваат одредбите од член 51 став (8) на овој закон.

(3) Кога монополската управа била известена за планираното спојување, таа може да го забрани спојувањето само ако во рок од еден месец од приемот на известувањето го извести лицето кое го доставило дека пристапила кон разгледување на предлогот за планираното спојување. Во секој случај, својата одлука, согласно со член 28 став (2) на овој закон, монополската управа мора да ја донесе во рок од четири месеци од приемот на известувањето за планираното спојување. Монополската управа може да го забрани спојувањето дури и по истекот на рокот од четири месеци, ако:

1) претпријатијата што учествуваат во спојувањето се согласиле со продолжувањето на наведениот рок;

2) планираното спојување било реализирано иако се уште не изминал рокот од еден месец во кој монополската управа можела да се изјасни дали ќе го земе во разгледување планираното спојување или планираното спојување било реализирано иако се уште не изминал рокот од четири месеци од денот на приемот на известувањето во кој монополската управа можела да ја донесе одлуката наведена во член 28 став (2) на овој закон;

3) спојувањето било изведено на начин што се разликува од оној наведен во известувањето;

4) спојувањето сè уште не е реализирано во целост, а суштествено се измениле околностите што влијаеле монополската управа да не достави известување дека ќе го земе во разгледување планираното спојување, односно суштествено се измениле околностите што влијаеле монополската управа да не го забрани спојувањето, согласно со член 28 став (2) на овој закон;

5) монополската управа не го доставила известувањето дека ќе го земе во разгледување планираното спојување или не го забранила планираното спојување, согласно со член 28 став (2) на овој закон, затоа што претпријатијата што учествуваат во спојувањето или некое трето лице и доставиле неточни или нецелосни податоци или документи и

6) не биле доставени или не биле достапени благовремено податоците наведени во член 26 став (23) или член 51 од овој закон, што ја навело монополската управа да дејствува на начинот наведен во точка 5 од овој став.

(4) Доставувањето на известувањето за планираното спојување не влијае врз обврската да се достави и известување за спојувањето, согласно со одредбите на член 26 од овој закон. Во известувањето доставено согласно со член 26 од овој закон, може да се упати на документите и другите поднесоци доставени при доставувањето на известувањето за планираното спојување.

(5) Кога, согласно со одредбите од став (1) на овој член, до монополската управа треба да се достави известување за планираното спојување, спојувањето не смее да се изврши пред истекот на рокот од еден месец наведен во став (2) на овој член, а ако монополската управа доставила известување дека ќе пристапи кон разгледување на предложеното спојување, спојувањето не смее да се изврши пред истекот на рокот од четири месеци или пред истекот на продолжениот рок што бил договорен со сите засегнати претпријатија. Забраната наведено во овој став се однесува и на секако можно учество во изведувањето на спојувањето. Забраната на-

ведена во овој став нема да се применува само ако монополската управа, пред истекот на рокот од четири месеци од приемот на известувањето за планираното спојување, доставила известување во писмена форма дека предложеното спојување не ги исполнува условите за забрана, утврдени со член 28 став (1) од овој закон. Правните работи и дејствија преземени спротивно на забраната утврдена со овој став нема да произведуваат никакво правно дејство. Оваа одредба нема да се применува на правните работи и дејствија што довеле до регистрација во трговскиот регистар.

Член 30 Комисија за монополи

(1) Заради давање мислење во врска со тенденциите и развојот на деловната концентрација се формира Комисија за монополи. Комисијата се состои од пет члена кои мора да поседуваат посебни знаења и искуства во сферата на економијата, управувањето со претпријатијата (деловна администрација, менаџмент), социјалната политика, технологијата или трговското право.

(2) Членовите на Комисијата за монополи се именуваат од редот на професори, научници, истакнати стопанственици и стручњаци. Членовите на Комисијата за монополи не смеат да бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република Македонија, советници и градоначалници во локалната самоуправа ниту лица вработени во органите на управата. Тие не смеат да бидат застапници на деловни здруженија, на организации на работодавци или на работници, ниту пак да имаат редовно вработување или договори за дело со такви организации. Членовите на Комисијата не смеат да ги заземаат наведените позиции ниту во текот на претходните дванаесет месеци пред нивното назначување.

(3) Во своето мислење, Комисијата за монополи дава оценка за постојната состојба на деловната концентрација, оценка за предвидливите тенденции и развојот на концентрациите од гледна точка на економската политика, а особено од гледна точка на политиката во врска со конкуренцијата и оценка за примената на членовите 25 до 29 од овој закон. Во своето мислење, Комисијата посебно ќе укаже на неопходната потреба за изменување или дополнување на одредбите од овој закон.

(4) Комисијата за монополи своите овластувања ќе ги извршува независно, при што ќе ја обврзуваат само одредбите од овој закон. Членовите на Комисијата чии ставови не преовладале, можат да го регистрираат сопственото мислење како издвоено мислење.

(5) Своето мислење, Комисијата за монополи го дава во редовни интервали, на секои две години врз основа на претходна анализа, најдоцна до 30 јуни. Мислењето содржи анализа на преовладувачките состојби во изминатите две години. Комисијата за монополи своето мислење го доставува до Владата на Република Македонија. Доставеното мислење Владата на Република Македонија без одлагање го доставува до Собранието на Република Македонија. На денот кога Владата на Република Македонија ќе го достави мислењето до Собранието на Република Македонија, Комисијата за монополи тоа мислење мора да го објави во средствата за јавно информирање. Владата на Република Македонија, најдоцна во рок од 60 дена од приемот на мислењето, до Собранието на Република Македонија ќе достави сопствено мислење и коментари по мислењето на Комисијата за монополи.

(6) Комисијата за монополи по сопствена слободна процена може да изготви и дополнително мислење. Владата на Република Македонија од Комисијата за монополи може да побара изготвување на дополни-

телно мислење. Дополнително изготвените мислења, Комисијата за монополи ги доставува до Владата на Република Македонија и истовремено ги објавува во средствата за јавно информирање.

(7) Министерот за трговија од Комисијата за монополи ќе побара мислење во врска со индивидуалните случаи што му се доставени за одлучување согласно со одредбите на член 28 став (3) од овој закон.

(8) Членовите на Комисијата за монополи ги назначува Владата на Република Македонија. Секоја година, на 1 јули, од функцијата член на Комисијата за монополи ќе се повлекува по еден член на Комисијата. Редот на повлекувањето на првата назначена Комисија се утврдува со жреб на првата седница на Комисијата за монополи: Владата на Република Македонија ќе назначи нов член со мандат од четири години. Членовите на Комисијата можат да бидат повторно именувани. Пред да го даде својот предлог за нов член на Комисијата, Владата на Република Македонија ќе побара мислење од Комисијата за монополи.

(9) Секој член на Комисијата за монополи може да се повлече од својата функција со доставување на известување до Владата на Република Македонија. Кога членот на Комисијата се повлекува пред истекот на неговиот мандат, новиот член ќе биде назначен само за преостанатиот дел од мандатот на членот кој се повлекол.

(10) Одлуките на Комисијата за монополи ќе се сметаат за донесени ако за нив гласале најмалку три члена. Од редот на членовите, Комисијата ќе избере претседател. Комисијата за монополи ќе го донесе својот деловник за работа.

(11) Владата на Република Македонија ќе обезбеди материјални и други услови за работа на Комисијата за монополи.

(12) Членовите на Комисијата за монополи се должни да ја чуваат тајноста на расправите во Комисијата и тајноста на оние работни материјали што Комисијата ги означила како доверливи. Должноста за чување на тајноста се однесува и на оние информации што до Комисијата за монополи биле доставени како доверливи.

(13) Членовите на Комисијата за монополи за својата работа ќе примаат соодветна награда и надоместок за патните трошоци. Наградата и надоместокот на патните трошоци се регулираат од страна на министерот за трговија. Трошоците за работењето на Комисијата за монополи паѓаат на товар на буџетот на Република Македонија.

Член 31

Користење на статистички податоци

(1) За да го даде своето мислење во врска со тенденциите и развојот на деловните концентрации во Република Македонија, Комисијата за монополи може да ги користи збирните податоци од економските статистики на Заводот за статистика на Република Македонија или на друга јавна институција што води некоја релевантна статистика (статистики за производните индустрии, за занаетите, за надворешната трговија, даноците, транспортот, трговијата и печатот) во врска со учеството на трите, шесте и десетте најголеми претпријатија во релевантните економски сектори, имајќи ги предвид:

- 1) вредноста на производите произведени за продажба;
- 2) вкупните продажби;
- 3) бројот на вработените;
- 4) износите на вкупно исплатените плати и други награди;
- 5) инвестициите;
- 6) износот на платени даноци, особено данокот на додадена вредност;

7) бројот на погоните и
8) циркулацијата и продажбата на весниците и периодичните списанија по типови.

(2) Членовите на Комисијата за монополи се должни да ја чуваат тајноста на примените збирни статистички податоци дури и по престанокот на нивниот мандат.

(3) Добиените статистички податоци, Комисијата за монополи и одделните нејзини членови, можат да ги користат само за целите за кои тие биле доставени. Веднаш по исполнувањето на целта наведена во став (1) од овој член, тие податоци ќе бидат уништени.

(4) Комисијата за монополи мора да ги преземе сите организациони и технички мерки за да обезбеди зачувување на тајноста на статистичките податоци и нивно користење само од страна на овластени лица.

(5) Кога согласно со став (1) на овој член, Заводот за статистика ги прибира економските статистички податоци, опфатените претпријатија ќе бидат известени во писмена форма дека податоците наведени во став (1) на овој член можат да бидат доставени до Комисијата за монополи.

Глава четврта

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА И НЕРАМНОПРАВЕН ТРЕТМАН

Член 32

Заеднички планирање и договорено однесување

(1) Се забранува заеднички планираното или заеднички договореното однесување и дејствување на претпријатијата или на групите претпријатија, ако таквото однесување или дејствување согласно со одредбите на овој закон, не смее да биде предмет на договор, ниту предмет на договорно преземена обврска.

(2) Претпријатијата или групите на претпријатија не можат да наложуваат или да се закануваат со наложување на неповолни или штетни услови, ниту да ветуваат или да даваат поволности на некои други претпријатија, со единствена цел да ги поттикнат другите да прифатат некој начин на однесување што, согласно со одредбите на овој закон или согласно со одлуката на монополската управа, не смее да биде предмет на договор, ниту предмет на договорно преземена обврска.

(3) Претпријатијата или групите на претпријатија не смеат да ги принудуваат другите претпријатија:

1) да станат договорна страна во договори или да се сметаат за обврзани со одлуки од видовите наведени во членовите 2 до 11, член 36, член 76 став (1), член 77 ставови (1) и (7), член 79 и член 81 од овој закон;

2) да се спојат со други претпријатија, во смисла на одредбите од член 26 на овој закон и

3) да дејствуваат еднообразно на пазарот со намера да ја ограничат конкуренцијата.

Член 33

Одбивање да се тргува и нерамноправен третман

(1) Претпријатијата или групите на претпријатија не смеат да поттикнуваат, ниту да бараат од други претпријатија или групи на претпријатија да не купуваат или да не продаваат производи или услуги на некое определено претпријатие, со намера на нечесен начин да му нанесат штета на тоа претпријатие.

(2) Претпријатијата што доминираат на пазарот, групите претпријатија наведени во членовите 2 до 11, член 76 став (1) точки 1 и 2 и став (2), член 77 ставови (1) и (7) и членовите 79 и 81 од овој закон и претпријатијата што ги утврдуваат цените согласно со член 19, член 77 став (3) или член 81 став (1) точка 3 од овој закон, не смеат, ниту директно ниту индиректно на нечесен начин да му попречуваат на некое друго прет-

пријатие да презема деловни активности што вообичаено можат да ги преземат другите слични претпријатија, ниту пак директно или индиректно тоа претпријатие да го третираат на нерамноправен начин и покрај тоа што не постојат никакви сериозни причини, факти или околности што би го оправдале таквиот различен третман во однос на другите слични претпријатија. Одредбата од овој став ќе се применува и на сите други претпријатија и групи на претпријатија, ако малите и средните претпријатија како продавачи или купувачи на одреден тип производи или трговски услуги до таа мера зависат од тие претпријатија или групи на претпријатија, што не постојат ниту доволни, ниту разумни можности за тргување со некои други претпријатија. Ќе се претпостави дека продавачот на одреден тип производи или трговска услуга зависи од некој купувач, во случај ако покрај вообичаените трговски ценовни попусти, работи или дисконти, тој купувач редовно добива и некои посебни погодности и бенефиции што вообичаено не им се даваат на другите слични купувачи.

(3) Претпријатијата што доминираат на пазарот и групите претпријатија наведени во став (2) од овој член не смеат да ја искористуваат сопствената пазарна позиција за стекнување на некој поповолен третман кај своите деловни партнери и покрај тоа што не постојат никакви сериозни причини, факти или околности што би го оправдале таквиот различен третман. Одредбата од овој став ќе се применува и на сите други претпријатија или групи на претпријатија наведени во став (2) од овој член, во врска со малите и средните претпријатија што зависат од нив.

(4) Претпријатијата што поседуваат супериорна пазарна позиција во однос на своите мали и средни конкуренти не смеат да ја искористуваат сопствената пазарна моќ за директно или индиректно нечесно попречување на таквите конкуренти.

(5) Кога постојат некои специфични факти или околности од кои според општото искуство може да се претпостави дека едно претпријатие ја искористува сопствената пазарна моќ на начинот наведен во став (4) од овој член, тоа претпријатие е должно да докажува дека не ја искористува својата доминантна пазарна позиција и да ги појаснува околностите и причините на сопственото однесување.

Член 34

Исклучување од трговските здруженија

(1) Ако на претпријатието му е одбиено барањето за прием во некое трговско или професионално здружение, монополската управа, по барање на заинтересираното претпријатие може да наложи прием во здружението, ако одбивањето на приемот фактички претставува неоправдано нерамноправен третман и ако со тоа релевантното претпријатие на нечесен начин се става во неповолна конкурентска позиција.

(2) Налогот наведен во став (1) од овој член монополската управа може да го издаде под одредени услови. Соодветно се применуваат одредбите од член 14 став (4) точка 1 и став (5) точка 1 од овој закон.

Глава петта

ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА

Член 35

Трговски и професионални правила за конкуренција

(1) Трговските и професионалните здруженија можат да утврдуваат сопствени правила за конкуренцијата во рамките на нивните надлежности.

(2) Под правила за конкуренција, во смисла на овој закон, ќе се сметаат оние правила со кои се регулира

конкурентското однесување на претпријатијата на пазарот, однесувањето што претставува повреда на начелата на чесната конкуренција и нејзиното ефикасно функционирање и правилата со кои се охрабрува конкурентското однесување што е во согласност со наведените начела.

(3) Трговските и професионалните здруженија од монополската управа можат да побараат регистрација на сопствените правила за конкуренција во монополскиот регистар.

(4) Барањето со кое се бара регистрација на правилата за конкуренција мора да ги содржи:

- 1) името, правната форма на организирање и седиштето на трговското или професионалното здружение;
- 2) имињата и адресите на назначените застапници;
- 3) прецизно наведување на пазарите, субјектите и територијата на која ќе се применуваат правилата за конкуренција и
- 4) примерокот од правилата за конкуренција.

(5) Кон барањето од став (4) на овој член мора да бидат приложени:

1) статутот на трговското или професионалното здружение;

2) доказ дека правилата за конкуренција биле составени и донесени во согласност со одредбите на приложениот статут и

3) список на другите трговски или професионални здруженија и список на другите претпријатија на исто ниво или фаза на економскиот процес, како и список на постојните здруженија на продавачи или купувачи или други организации заинтересирани за релевантното ниво или фаза во конкретниот економски сектор.

(6) Монополската управа мора да биде известена за секоја измена или дополнување на правилата за конкуренција, што се регистрирани во нејзиниот регистар.

Член 36

Правно дејство на правилата за конкуренција што до- биле согласност од монополската управа

Договорите или одлуките со кои договорните страни или учесниците во одлучувањето се обврзуваат дека ќе се придржуваат до правилата за конкуренција наведени во член 35 од овој закон, нема да се сметаат за договори или одлуки во смисла на член 1 од овој закон, ако биле одобрени од страна на монополската управа.

Член 37

Сослушување на заинтересираните страни

На претпријатијата од истото ниво или фаза од економскиот процес, што не се обврзани со правилата за конкуренција, наведени во член 35 од овој закон, како и на другите трговски или професионални здруженија или другите здруженија на продавачи или купувачи што на кој било начин можат да бидат засегнати од тие правила за конкуренција, монополската управа ќе им даде можност да го изразат својот став во врска со правилата за конкуренција и можност да се изјаснат за фактите и околностите што се од важност за одлуката на монополската управа во врска со давањето согласност за регистрација на правилата. Монополската управа може да определи спроведување на јавна усна расправа во врска со барањето за давање согласност на правилата за конкуренција. На усната расправа може да присуствува секое лице и може да истакнува забелешки и приговори против давањето согласност за правилата за конкуренција.

Член 38

Одбивање да се даде согласност и поништување на дадената согласност

(1) Монополската управа може да го одбие барањето за давање согласност за регистрација на правилата за конкуренција, ако тие правила или договорите и

одлуките наведени во член 36 од овој закон се спротивни на одредбите од овој закон, од Законот против нелојалната конкуренција или на друг закон.

(2) Трговските и професионалните здруженија се должни да ја известат монополската управа за престанувањето на важноста на некое од нивните правила за конкуренција, што било регистрирано од страна на монополската управа.

(3) Монополската управа може да ја укине или да ја поништи одлуката со која ја дала својата согласност, ако дополнително утврди дека согласно со став (1) од овој член постојат услови за таквото укинување или поништување.

Член 39

Објавување во Службен весник

(1) Во „Службен весник на Република Македонија“ монополската управа ќе објавува известување за:

1) барањата поднесени согласно со член 35 став (3) од овој закон;

2) датумот определен за одржување на усната расправа, согласно со член 37 од овој закон;

3) дадената согласност за правилата за конкуренција и за нивните измени и дополнувања и

4) укинувањето или поништувањето на правилата за конкуренција, согласно со член 38 став (3) на овој закон.

(2) Објавеното известување согласно со став (1) точка 1 од овој член во врска со поднесеното барање, истовремено ќе содржи забелешка дека правилата за конкуренција за кои се бара согласност се ставени на увид на јавноста кај монополската управа.

Член 40

Информации што ги дава монополската управа

Монополската управа, по барање, ќе дава информации за одобрените правила за конкуренција, со доставување на податоците наведени во член 35 став (4) од овој закон.

Глава шеста

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 41

Писмена форма на монополските договори

Монополските договори и монополските одлуки наведени во членовите 2 до 11 од овој закон, како и договорите што ги содржат ограничувањата наведени во членовите 19, 21, 23 и 24 од овој закон, мора да бидат составени во писмена форма. Ќе се смета дека е исполнет условот во врска со формата, ако странките потпишале документ што упатува на одлука, статут, ценовник, тарифа или друг документ составен во писмена форма.

Член 42

Надоместок на штета

(1) Секое лице кое ќе прекрши некоја одредба од овој закон, некоја одлука на монополскиот орган или судска пресуда, донесена согласно со одредбите на овој закон, ќе биде должно да ја надомести штетата причинета на трето лице, ако прекршената законска одредба, одлука или судска пресуда биле насочени кон заштита на трети лица и ако штетата настапила како последица на сторениот прекршок. Кога е прекршен налогот, издаден согласно со член 34 од овој закон, оштетеното има право и на разумен паричен надоместок за претрпената нематеријална штета.

(2) Секое лице кое ќе прекрши некоја одлука на монополскиот орган или судска пресуда наведена во став (1) од овој член, мора да ја надомести сета штета

претрпена од моментот на приемот на одлуката или пресудата, ако одлуката на монополскиот орган или пресудата станале конечни.

(3) Во случаите наведени во став (1) од овој член, барање за донесување на привремено решение може да изјави и здружение формирано за унапредување на интересите на трговијата, под услов здружението да има процесна способност.

Член 43

Застапници во монополските случаи

(1) Монополите што немаат својство на правно лице ќе назначат посебен застапник кој ќе биде овластен да ги застапува пред монополската управа и во другите спорови настанати во врска со примената на одредбите од овој закон. Името и адресата на назначениот застапник мора да бидат доставени до монополската управа.

(2) Кога монополот не го назначил застапникот наведен во став (1) од овој член, по барање на монополската управа, застапникот ќе биде назначен од страна на надлежниот суд. Барањето до судот за назначување посебен застапник, монополската управа ќе го достави по сопствена иницијатива или по барање на некое трето лице што има некаков законит интерес за назначувањето на посебниот застапник. Кога монополот самиот ќе го назначи застапникот наведен во став (1) од овој член и ќе ја извести монополската управа за тој факт, престануваат овластувањата на посебниот застапник назначен согласно со одредбите на овој став.

Член 44

Одговорност на членовите на монополот

Членовите на монополите што немаат својство на правно лице, ќе бидат неограничено и солидарно одговорни за штетите што застапникот на монополот ги причинил на трети лица со дејствие сторено при извршувањето на доверените овластувања, ако таквото дејствие, согласно со одредбите на овој закон, претставува основа за барање надоместок за штета.

Глава седма

ЗАБРАНА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ ИМОТНА КОРИСТ

Член 45

Забрана за исполнување на монополските договори

(1) Монополската управа може да го забрани исполнувањето на договорите или одлуките што се ништовни, согласно со одредбите на член 1, член 18, член 23 став (1) член 24, член 77 став (1) или член 81 став (2) од овој закон.

(2) Монополската управа може да им забрани на претпријатијата и на групите на претпријатија да дејствуваат на начин што е спротивен на член 32, член 33 и член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој закон.

Член 46

Дополнителна имотна корист

(1) Кога претпријатието, по приемот на одлуката на монополската управа, донесена согласно со член 25 став (9) или член 81 став (7) од овој закон, стекнало дополнителна имотна корист со дејствие или однесување што било забрането со наведената одлука, монополската управа може, откако одлуката или пресудата ќе станат конечни, да издаде налог за одземање на таа дополнително стекната имотна корист. Одредбата од овој став нема да се применува ако дополнително стекнатата имотна корист е еднаква на обесштетувањето

исплатено согласно со член 42 од овој закон или еднаква на исплатената парична казна. Монополската управа може да наложи стекнатата имотна корист да и биде пренесена во некој рок по денот кога одлуката или пресудата станале конечни, со тоа што наведениот рок не смее да биде подолг од три години.

(2) Кога одземањето на сета дополнително стекната имотна корист наведена во став (1) од овој член би довело до непотребни тешкотии, монополската управа може да наложи пренесување на некој разумен паричен надоместок или може во целост да се откаже од барањето за пренесување на така стекнатата имотна корист. Монополската управа ќе се откаже од барањето и кога постои само незначителна дополнително стекната имотна корист.

(3) Износот на дополнително стекнатата имотна корист може да се проценува од страна на вештаци. Во процената вештаците прецизно ќе го утврдат паричниот износ што треба да биде исплатен.

(4) Кога претпријатието на кое му било наложено да ја пренесе дополнително стекнатата имотна корист, ќе и достави на монополската управа конечна одлука со која му се наложува исплата на паричен надоместок за штетите причинети со истиот прекршок, монополската управа нема да бара извршување на својот налог за пренесување на имотната корист. Ако дополнително стекнатата имотна корист веќе и била пренесена на монополската управа и ако претпријатието докаже дека врз основа на конечна одлука веќе го исплатило обесштетувањето на оштетеникот, монополската управа на претпријатието ќе му врати дел од пренесената имотна корист во износ што соодветствува на исплатеното обесштетување.

Дел втори

ПРЕКРШОЦИ

Член 47

Прекршоци

(1) За прекршок ќе одговара секое лице кое:

1) применува договори или одлуки што се неполно-важни или ништовни, согласно со член 1, член 18, член 23 ставови (1) и (2) член 24, член 77 став (1) член 81 став (2) или член 85 од овој закон;

2) применува договори или одлуки кои монополската управа, согласно со член 3 став (4) член 15 став (3) точка 3, член 20 став (1) член 21, член 25 став (9) член 28 став (8) точка 3, член 79 став (4) или (5), член 80 став (2) член 81 став (7) точка 3, член 82 став (4) или член 83 став (2) точка 3 од овој закон, ги прогласила за ништовни;

3) со повредата на одредбите од член 17 став (1) го реализирало даденото обезбедување без дозвола на монополската управа;

4) ќе повреди конечна одлука на монополската управа донесена согласно со член 15 став (3) точка 1, член 20 став (1) член 21, член 25 став (9) член 28 став (8) или член 83 став (2) точка 1 од овој закон, ако одлуката изречно упатува на одредбата од оваа точка;

5) ќе изврши повреда на привремената одлука на монополската управа донесена согласно со член 61 на одлуката на монополската управа, донесена согласно со член 65 или ќе изврши повреда на извршна одлука на монополската управа, донесена согласно со член 48 став (3) или (6), ако наведената одлука изречно упатува на одредбата од оваа точка;

6) ќе ги повреди условите наложени од страна на монополската управа, под услов одлуката во која се утврдени условите да станала конечна и во неа изречно да се упатува на одредбата од оваа точка;

7) ќе достави или ќе искористи неточни податоци со цел со измама, за себе или за некое трето лице да стекне некоја дозвола, согласност или одобрение согласно со одредбите на овој закон или со цел да ја поттикне монополската управа да не изјави приговор согласно со член 2, член 3, член 6, ставови (1) и (3) или член 7 став (2) да се воздржи од изрекување забрана, согласно со член 28 став (2) или да се воздржи од доставување на известувањето, согласно со член 29, став (3) на овој закон;

8) ќе ја повреди забраната изречена согласно со член 28 став (2) или член 29 став (5) или ќе биде соучесник во таа повреда или ќе ја повреди забраната изречена согласно со член 32 или 33 на овој закон;

9) ќе предизвика материјална штета или некаква економска неповолност на некое трето лице само затоа што тоа лице поднело барање или иницијало донесување на некоја одлука од страна на монополската управа или само затоа што ги вршело своите права согласно со член 16 од овој закон;

10) поттикнувало или препорачувало да се изврши некој од прекршоците наведени во точките 1 до 9 од овој став;

11) давало препораки за некој вид еднообразно однесување кое довело до заобиколно избегнување на забраната изречена врз основа на одредбите од овој закон или на одлуката на монополската управа донесена врз основа на овој закон и

12) им препорачувало на купувачите на неговите производи да бараат или да нудат некои специфицирани цени кога ги препродаваат тие производи на трети лица, да применуваат некои посебни методи за утврдување на цените или при утврдувањето на цените да се придржуваат до некои повисоки или пониски рамковни ценовни ограничувања.

(2) Одредбите од став (1) точки 11 и 12 од овој член не се применуваат на:

1) препораките дадени од страна на здруженија на мали или средни претпријатија упатени само кон членовите на здружението, ако таквите препораки:

а) имаат за цел да ја зголемат ефикасноста на здружените мали и средни претпријатија во однос на големите претпријатија, со што се подобруваат условите за конкуренција и

б) се необврзувачки за претпријатијата кон кои се насочени и не бил применуван никаков економски, социјален или друг вид притисок за да се обезбеди почитувањето на тие препораки;

2) препораките што исклучително се однесуваат на еднообразната примена на стандардите и видовите, ако:

а) се исполнети условите утврдени во точка 1 под-б) од овој став и

б) монополската управа била известена за препораката од страна на странката што ја издала таа препорака и кон известувањето било приложено мислењето или ставовите на Заводот за стандардизација и метрологија. Известувањето што не е придружено со мислење на Заводот за стандардизација и метрологија ќе се смета дека воопшто не е доставено и

3) препораките дадени од страна на трговските и индустриските здруженија и професионалните организации што исклучително се однесуваат на еднообразната примена на утврдените општи услови за продажба, испорака или за плаќањата, вклучувајќи ги и ценовните попусти во смисла на член 2 став (1) од овој закон.

(3) Препораките наведени во став (2) од овој член монополската управа може да ги прогласи за недозволиви и може да го забрани давањето слични препораки во иднина, ако оцени дека повеќе не постојат условите утврдени во став 2 од овој член или дека самите препораки претставуваат злоупотреба на изземањето од примената на став (1) точка 11 или 12 од овој член.

(4) За сторениот прекршок од став (1) на овој член ќе се казни правното лице со парична казна од 100.000,00 до 600.000,00 денари.

(5) За сторениот прекршок од став (1) на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 30.000,00 до 100.000,00 денари.

Член 48

Ценовни препораки

(1) Одредбите од член 47 став (1) точки 11 и 12 на овој закон нема да се применуваат на необврзувачките ценовни препораки дадени од страна на претпријатието во врска со препродажбата на неговите производи заштитени со стоковен жиг или на друг начин, ако постои ценовна конкуренција на тие производи, со сличните производи на други производители и ако таквите препораки:

1) изрично се означени како необврзувачки, содржат само една специфицирана цена и не се применува никаков економски, социјален или друг вид притисок за да се обезбеди почитувањето на тие препораки и

2) се дадени во очекување дека мнозинството од оние на кои им е упатена необврзувачката препорака ќе ја почитуваат така препорачаната цена.

(2) Под заштитени производи во смисла на став (1) од овој член се подразбираат оние производи за кои претпријатието што ја дава ценовната препорака гарантира дека ќе испорачува производи што поседуваат постојан или се подобар квалитет и ако самите производи, нивното пакување или надворешниот изглед е прилагоден за испорака на потрошувачите или контејнерите од коишто се продаваат тие производи, се обележани со стоковен жиг или со ознака за потеклото на производот. Одредбата од овој став ќе се применува и на земјоделските производи со тоа што нема да се земаат предвид незначителните промени во квалитетот, што се последици на природата на самиот производ и кои нивниот производител не може да ги отстрани со некои одредени мерки што разумно можат да се очекуваат во врска со тоа.

(3) Препораките наведени во став (1) од овој член монополската управа може да ги прогласи за недозволиви и може да го забрани давањето на слични препораки во иднина, ако оцени дека таквите препораки претставуваат злоупотреба на изземањето од примената на одредбите од член 47 став (1) точка 11 или 12 на овој закон. Наведената злоупотреба ќе постои особено, ако:

1) препораката, самата по себе или заедно со некое друго постојно ограничување на конкуренцијата, веројатно ќе доведе до зголемувањето на цената на производите, ќе го ограничи обемот на производството или продажбата на тие производи и покрај тоа што општата состојба во стопанството на земјата како целина не го оправдува начинот на кој тоа е сторено;

2) препораката веројатно ќе предизвика погрешна претстава кај потрошувачите во врска со цената што ја наплатуваат мнозинството претпријатија на кои им е упатена таа препорака;

3) висината на препорачаната цена во најголем број случаи значително ја надминува вистината на цените што реално се наплатуваат за тој производ на територијата на Република Македонија или на некој поголем дел од таа територија и

4) со склучување договори или преку некои други мерки претпријатието што ја дава препораката, без оправдана причина исклучува некои претпријатија или некои групи купувачи од можноста да се снабдат со соодветниот производ.

(4) Монополската управа може да побара да и бидат доставени одредени податоци ако таквите податоци се неопходни за да се утврди дали постојат условите наведени

дени во став (3) од овој член. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 51 ставови (2), (5) и (8) на овој закон. Монополската управа ќе утврди разумен рок за доставување на бараните податоци. Одредбата од овој став не влијае врз овластувањата на монополската управа утврдени во член 51 од овој закон.

(5) Пред да ја донесе одлуката согласно со став (3) од овој член, монополската управа ќе побара од претпријатието што ја дало ценовната препорака да престане со злоупотребата наведена во став (3) од овој член.

(6) Монополската управа може да му забрани на претпријатието да ги дава препораките наведени во став (1) од овој член, ако постои стравување дека претпријатието ќе продолжи да дава препораки на начин што претставува прекршок или злоупотреба и ако против тоа претпријатие веќе се донесени:

1) две конечни одлуки согласно со став (3) од овој член;

2) две конечни одлуки согласно со член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој закон, со кои се изречени парични казни и

3) една конечна одлука согласно со став (3) од овој член и една конечна одлука согласно со член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој закон, со која е изречена парична казна.

(7) По барање на претпријатието, монополската управа може да ја укине забраната ако постојат некои посебни околности од кои може со сигурност да се претпостави дека во иднина повеќе не може да се очекува повторување на злоупотребата наведена во став (3) од овој член или повторно сторување на прекршокот наведен во член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој закон.

Член 49

Други прекршоци

(1) За прекршок ќе одговара секое лице кое:

1) спротивно на член 26 став (23), член 48 став (4) или член 51 од овој закон, нема да ги достави бараните податоци, ќе достави неточни или нецелосни податоци или бараните податоци нема да ги достави во утврдениот рок, како и секое лице кое спротивно на член 51 од овој закон нема да ги достави бараните деловни документи или тие документи нема да ги достави во утврдениот рок, или пак ќе достави лажни или нецелосни документи или нема да дозволи увид од страна на овластено лице;

2) нема да го достави известувањето наведено во член 12 став (1) член 77 став (1) или член 85 став (3) од овој закон, како и секое лице кое без одлагање не го доставило известувањето наведено во член 26 од овој закон или во тоа известување навело неточни или нецелосни податоци и

3) доставило неточни или нецелосни податоци во известувањето наведено во член 29 ставови (1) и (2) од овој закон.

(2) За сторениот прекршок од став (1) на овој член ќе се казни правното лице со парична казна од 100.000,00 до 600.000,00 денари.

(3) За сторениот прекршок од став (1) на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 30.000,00 до 100.000,00 денари.

Дел трети

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Глава прва

МОНОПОЛСКИ ОРГАНИ

Член 50

Надлежности на монополските органи

(1) Овластувањата што со овој закон им се дадени на монополските органи ќе ги вршат:

1. Монополската управа:

а) во врска со монополите наведени во членовите 4, 9 и 10 од овој закон;

б) во врска со договорите наведени во член 19 од овој закон и препораките наведени во член 48 од овој закон;

в) во врска со спојувањата наведени во членовите 26 до 29 од овој закон;

г) ако последиците од влијанијата врз пазарот, од ограничувањето на конкуренцијата, од неоправдано различен третман или од донесените правила за конкуренцијата се чувствуваат и надвор од територијата на Република Македонија и

д) во врска со поштите, телекомуникациите и железниците.

2. Министерот за трговија во случаите наведени во член 11, член 15 став (2) во врска со член 9 став (1) и во член 28 став (1) во врска со ставовите (3) до (5) од тој член.

3. Монополската управа, во сите други случаи.

(2) Кога согласно со одредбите на овој закон треба да се наплати некој паричен надоместок од друштво за осигурување, банка, штедилница или против здруженија на такви претпријатија, таквиот надоместок монополската управа ќе го наплати во договор со надлежната надзорна власт. Ако монополската управа не може да постигне договор со надлежната надзорна власт, таа е должна целиот предмет да го достави до министерот за трговија. Упатствата на министерот надлежен за работите на трговијата го заменуваат договорот.

Член 51

Овластување на монополскиот орган

(1) За вршењето на овластувањата утврдени со овој закон монополскиот орган може:

1) од претпријатието или од групите претпријатија да побара да достават податоци во врска со нивната економско-финансиска состојба и во врска со нивните деловни односи и врски;

2) во текот на редовното работно време, да изврши увид во трговските книги и другите деловни документи на претпријатието или на групата претпријатија и

3) од трговските, индустриските или професионалните здруженија и организации да побара податоци во врска со нивните статuti и донесени одлуки, како и податоци за бројот и идентитетот на членовите засегнати со таквите одлуки.

(2) Сопствениците на претпријатијата или нивните застапници, како и застапниците назначени согласно со член 43 од овој закон, се должни да ги дадат бараните податоци, да ги стават на увид трговските книги и другите деловни документи и да дозволат пристап до сите релевантни деловни простории.

(3) Лицата овластени од страна на монополскиот орган можат да влезат во сите деловни простории на претпријатието или на групата претпријатија.

(4) Претресот може да биде извршен само со писмена наредба на основниот суд на чија територија треба да се изврши претресот. На наредбата за претрес и на приговорите изјавени против ваквите наредби соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за прекршоците. Кога увидот или претресот мора да се извршат без одлагање затоа што постои некоја непосредна опасност, монополскиот орган и без судска наредба може да побара од лицата наведени во став (3) од овој член, во текот на редовното работно време самите да го извршат потребниот увид или претрес. Наведените лица мора да состават записник за извршениот увид и за основните наоди и во записникот ќе ги опишат фактите што довеле до претпоставката дека постои некоја непосредна опасност.

(5) Секое лице од кое било побарано да достави некој податок може да одбие да одговори на поставените прашања, ако одговорот би го изложил него или членовите на неговото семејство на кривично или прекршочно гонење.

(6) Министерот за трговија или Монополската управа потребните податоци ќе ги побараат со доставување на посебно решение. Во решението мора да биде наведена правната основа, предметот на барањето и целта на барањето, како и разумно утврден рок за извршување на барањето дејствие.

(7) Кога треба да се изврши увид во деловните и други документи или во деловните простории на претпријатието или на групата претпријатија, монополскиот орган ќе донесе посебно решение. Во решението мора да биде наведена правната основа, предметот и целите на увидот, како и времето за кое тој треба да биде извршен.

(8) Сознанијата и документите добиени преку податоците наведени во став (1) точки 1 и 3 од овој член или преку мерките наведени во став (1) точка 2 од овој член, не можат да се користат во други управни или прекршочни постапки. Одредбата од овој став нема да се применува ако добиените сознанија и документи упатуваат на некое кривично дело или ако лицето од кое биле побарани одредени податоци со умисла доставило невистинити податоци.

Глава втора

МОНОПОЛСКА УПРАВА

Член 52

Формирање и одлуки

(1) Во Министерството за трговија се формира Монополска управа како орган во состав.

(2) Со работата на Монополската управа раководи директор.

(3) Директорот на Монополската управа го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог од министерот за трговија.

(4) Владата на Република Македонија, на предлог од министерот за трговија го именува и разрешува и заменикот на директорот на Монополската управа.

(5) Одлуките на Монополската управа ќе се донесуваат во Одделот за донесување одлуки, кој ќе биде формиран како посебен оддел во рамките на управата, согласно со упатствата дадени од страна на министерот за трговија. За другите прашања во врска со распределбата на работните задачи во Монополската управа ќе решава директорот. Директорот на Монополската управа ќе донесе посебни правила во врска со внатрешната организација и работењето на управата. Наведените правила мора да добијат претходна согласност од министерот за трговија.

(6) Одделот за донесување одлуки ќе го сочинуваат три члена. Сите одлуки мора да бидат донесени едногласно.

(7) Членовите на одделот за донесување одлуки ќе ги именува и разрешува Владата на Република Македонија со мандат од четири години и со можност за повторен избор.

(8) Во постапката за именување согласно со одредбите од ставот (8) на овој член, во поглед на потребните квалификации, членовите на Одделот за донесување одлуки треба да ги исполнуваат критериумите што се потребни при избор на судии во апелационите судови.

(9) Лицата кои се именувани или вработени во Монополската управа не смеат да бидат сопственици, членови на управни или надзорни органи, ниту лица со посебни извршни функции во претпријатие, група прет-

пријатија, монопол, трговско, индустриско или професионално здружение или организација.

Член 53

Објавување на општи упатства

Општите упатства на министерот надлежен за работите на трговијата во врска со работењето и донесувањето на одлуките на Монополската управа, се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 54

Извештај за работата

(1) Монополската управа на секои две години ќе објавува извештај за своето работење во изминатите две календарски години и извештај за состојбите и тенденциите во сферата од нејзина надлежност. Годишната во која Монополската управа ќе го објавува својот двегодишен извештај, не смее да се поклопува со годината во која Комисијата за монополи го објавува својот извештај, согласно со член 30 став (5) од овој закон. Во извештајот на Монополската управа и како негов составен дел се објавуваат и општите упатства на министерот за трговија, донесени согласно со член 53 од овој закон.

(2) Објавениот извештај Монополската управа, го доставува до Владата на Република Македонија.

Дел четврти

ПОСТАПКА

Глава прва

УПРАВНА ПОСТАПКА ПРЕД МОНОПОЛСКИТЕ ОРГАНИ

Член 55

Примена на Законот за општата управна постапка

Ако со овој закон поинаку не е определено, монополските органи што ја водат постапката го применуваат Законот за општата управна постапка.

Член 56

Поведување и странки во постапката

(1) Монополскиот орган ја поведува постапката по службена должност или по барање на странката.

(2) Пред монополскиот орган како странки во постапката можат да се појават:

- 1) секое лице по чие барање е поведена постапката;
- 2) монополите, претпријатијата, трговските, индустриските или професионалните здруженија и организации против кои е поведена постапката;

3) во случаите наведени во член 17, 22 или 84 од овој закон, претпријатијата и групите претпријатија кои заради заштита на своите права или интереси имаат право да учествуваат во постапката;

4) лицата и здруженијата чии права или интереси се значително засегнати со одлуката и кои по нивно барање биле повикани од страна на монополскиот орган да учествуваат во постапката и

5) продавачот, во случаите наведени во член 26 став (2), точка 1 или 2 на овој закон.

(3) Монополската управа може да учествува како странка во постапките поведени пред други органи што вршат јавни овластувања.

Член 57**Привремено решение за надлежноста**

(1) Ако учесникот во постапката истакнува дека монополскиот орган не е стварно надлежен да постапува во конкретната работа, монополскиот орган може најнапред да донесе посебно решение за надлежноста. Против ова решение учесникот во постапката може да изјави жалба во рок од осум дена. Жалбата го одлага извршувањето на решението.

(2) Ако учесникот во постапката не ја оспорувал стварната надлежност на монополскиот орган, тој подоцна не може да поведе управен спор поради стварната ненадлежност на монополскиот орган.

Член 58**Начело на сослушување на странките и усна расправа**

(1) Монополскиот орган мора да им даде можност на сите странки во постапката да се изјаснат за фактите и околностите што се од важност за донесувањето на решението. По предлог од странката, монополскиот орган е должен да определи одржување на усна расправа. Усната расправа е јавна.

(2) Кога тоа е соодветно, монополскиот орган може да им дозволи на застапниците на одредени економски групи што немаат својство на правно лице, но чии права или интереси можат да бидат засегнати да се изјаснат за фактите и околностите што се од важност за постапката или за донесувањето на решението.

(3) Во случаите наведени во член 25 од овој закон, пред да го донесе своето решение, монополскиот орган мора да одржи јавна расправа. Ако со тоа се согласат сите учесници во постапката, своето решение монополскиот орган може да го донесе и без одржување на јавна расправа. По предлог на некоја од странките во постапката или по службена должност, монополскиот орган може да ја исклучи јавноста за целата усна расправа или само за еден нејзин дел. Во случаите наведени во членовите 28 и 29 на овој закон, одредбите од овој став соодветно ќе се применуваат и на постапките пред министерот за трговија.

Член 59**Тек на постапката, докази**

(1) Монополскиот орган ќе ги утврди сите факти и околности што се од значење за донесување на нејзината одлука и за таа цел може да ги изведува сите потребни докази.

(2) Во врска со докажувањето и доказните средства на соодветен начин ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 60**Привремено одземање предмети**

(1) Во текот на постапката, па и пред да се поведе постапката, монополскиот орган може заради обезбедување на доказите привремено да одземе предмет кој би можел да претставува важен доказ во истрагата. Монополскиот орган без одлагање мора да го извести лицето од кое се одземаат предметите.

(2) Монополскиот орган е должен веднаш да го извести надлежниот суд за извршеното привремено одземање на предметот и да се погрижи за неговото чување до поведувањето на прекршочната постапка.

(3) Во случајот од став (2) на овој член монополскиот орган е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка најдоцна во рок од осум дена од денот на одземањето на предметите, во спротивно е

должен предметот да му го врати на лицето од кое е одземен.

(4) Лицето од кое биле одземени предметите во секое време може да изјави приговор до судот наведен во став (2) од овој член. Монополскиот орган е должен при одземањето на предметите на лицето да му ги соопшти неговите права.

(5) Против судското решение донесено по приговорот наведен во став (3) од овој член може да се изјави жалба.

(6) На привременото одземање на предметите соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за прекршоците.

Член 61**Привремено решение**

Монополскиот орган може пред завршувањето на постапката да донесе привремено решение со кое привремено се уредуваат одредени прашања или односи до донесувањето на конечната одлука во врска со:

(1) издавањето на дозволата согласно со член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10, член 11, член 23 став (4), член 24 или член 28, став (3) од овој закон, продолжувањето на важноста на дозволата согласно со член 14 став (2) од овој закон, укинувањето или менувањето на дозволата согласно со член 14 став (4) или (5) од овој закон;

(2) издавањето на дозволата согласно со член 17 од овој закон и

(3) донесувањето на одлуката согласно со член 3 став (4), член 15 став (3), член 20 став (1), член 21, член 25 став (9), член 28 став (2) и ставови (5) до (8), член 34, член 38 став (3), член 45, член 47 став (3), член 48 ставови (3) и (6), член 79 ставови (3) и (4), член 81 став (7), член 84 став (6), член 84 став (3) или член 83 став (2) од овој закон.

Член 62**Одлуки на монополскиот орган, доставување**

(1) На одлуките на монополскиот орган и на нивното доставување до странките во постапката соодветно се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

(2) Одлуките на монополскиот орган мора да бидат образложени.

(3) Против одлуката на Монополската управа учесникот во постапката може да изјави жалба во рок од 15 дена, а по која одлучува министерот за трговија.

(4) Против одлуката на министерот за трговија донесена во прв степен учесникот во постапката може да изјави жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Член 63**Објавување на одлуките**

Во „Службен весник на Република Македонија“ ќе бидат објавени одлуките на монополските органи, со кои:

1) е одбиено барањето за издавање дозвола за договорите или одлуките наведени во член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10 и член 11 од овој закон или барањата за регистрација на правилата за конкуренција наведени во член 35 од овој закон;

2) со кои монополскиот орган ги изјавил приговорите наведени во член 2 став (3), член 3 став (3), член 6 став (3), член 7 став (2) или член 79 став (1) од овој закон;

3) со кои е изречена забраната наведена во член 28 став (2) од овој закон, со кои е издадена дозволата

наведена во член 28 став (3) од овој закон, како и нејзиното укинување или менување, или кои се донесени согласно со член 28 ставови (6), (7) и (8) од овој закон и

4) кои се донесени согласно со член 15 став (3), член 20 став (1), член 21, член 25 став (9), член 34, член 47 став (3), член 48 став (3) или (6), член 79 став (3) или (4), член 80, член 81 став (7), член 82 став (4) или член 83 став (2) од овој закон.

Глава втора

ГЛАВНИ СПОРОВИ

Член 64

Тужба

(1) Против конечните одлуки донесени од монополските органи може да се поведе управен спор. Тужбата со која се поведува управниот спор може да се темели на нови факти и докази.

(2) Управен спор може да се поведе и кога надлежниот второстепен управен орган не донел одлука по жалбата на подносителот.

(3) На управните спорови поведени согласно со ставовите (1) и (2) од овој член, соодветно се применуваат одредбите од Законот за управните спорови.

Член 65

Одложено дејство

(1) Тужбата го одлага извршувањето на одлуката донесена во управната постапка само, ако:

1) со одлуката се укинува или се менува дозволата, согласно со член 14 ставови (4) и (5) или согласно со член 28 став (5) од овој закон;

2) одлуката е донесена согласно со член 3 став (4), член 15 став (3), член 20 став (1), член 21, член 23 став (4), член 25 став (9), член 34, член 38 став (3), член 45, член 46 став (1), член 47 став (3), член 79 ставови (5) и (6), член 80 став (2), член 81 став (7), член 82 став (4) или член 83 став (2) од овој закон.

(2) Ако тужбата е изјавена против одлуката со која била издадена дозвола, согласно со член 17 од овој закон, или против привремено решение донесено согласно со член 61 од овој закон, судот може да донесе одлука за одложување на извршувањето во целост или во еден дел, да наложи давање соодветно обезбедување или да донесе заклучок за извршување заради обезбедување. Одлуките донесени согласно со овој став, судот може да ги укине и да ги менува во секое време.

Член 66

Извршување

(1) Во случаите наведени во член 65 став (1) од овој закон, кога е во прашање јавниот интерес или некој преовладувачки интерес на некоја од странките, монополскиот орган може да предложи извршување на донесената одлука.

(2) Предлогот, согласно со став (1) од овој член, монополскиот орган може да го даде и пред истекот на рокот за поведување управен спор.

(3) По поднесувањето на тужбата, судот, по барање, може да го одложи извршувањето во целост или во еден дел ако:

1) не биле исполнети или повеќе не постојат условите потребни за донесувањето на одлуката наведена во став (1) од овој член;

2) постојат сериозни причини за сомневање во врска со законитоста на одлуката против која е поднесена тужбата и

3) извршувањето ќе предизвика непотребни тешкотии за извршителот или штета која тешко би можела да се поправи, а одлагањето не му е противно на јавниот интерес.

(4) Во оние случаи во кои тужбата не го одлага извршувањето, монополскиот орган може да донесе одлука со која ќе го одложи извршувањето. Монополскиот орган ќе го стори тоа ако постојат условите наведени во став (3) од овој член. По барање, судот може да го одложи извршувањето во целост или во еден дел ако се исполнети условите наведени во точките 2) или 3) од овој став.

(5) Извршителот може да поднесе барање за одлагање на извршувањето согласно со став (3) од овој член и пред да ја поднесе тужбата. Фактите наведени во барањето мора да бидат поткрепени со докази. Ако одлуката на монополскиот орган веќе е извршена или се извршува во времето кога судот решава по барањето на извршителот, судот може да го запре извршувањето и да ги поништи спроведените дејствија. Одлагањето на извршувањето, запирањето на извршувањето и поништувањето на веќе спроведените дејствија може да се услови со давање соодветно обезбедување или со исполнување на некои други услови и рокови.

(6) Судот во секое време може да ги укине или да ги менува одлуките донесени во врска со барањата наведени во став (3) од овој член.

Член 67

Надоместок, рокови

Ако со пресудата донесена по тужбата се поништува или се менува одлуката со која монополскиот орган дал дозвола согласно со член 17 од овој закон, странките кои презеле одредени дејствија врз основа на поништена или изменетата одлука се должни да ја надоместат штетата причинета на оштетеникот со тие дејствија. Правото да се бара надоместок на штетата застарува за шест месеци од денот кога на оштетеникот му била доставена конечната пресуда.

Член 68

Поднесување на тужбата

Тужбата се поднесува во писмена форма до монополскиот орган што ја донел одлуката против која се изјавува тужбата. Тужбата се поднесува во рок од 30 дена од денот на доставувањето на конечниот управен акт до странката што ја поднесува.

Член 69

Странки во постапката

Во управниот спор како странки во постапката можат да се појават:

- 1) подносителот на тужбата;
- 2) Владата на Република Македонија и
- 3) заинтересирани трети лица, здруженија или организации.

Глава трета

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 70

Барање за заштита на законитоста, Барање за повторување на постапката

Одредбите од Законот за управните спорови во врска со барањето за заштитата на законитоста и повторувањето на постапката соодветно ќе се применуваат и на постапките поведени согласно со одредбите на овој закон.

Член 71**Трошоци на постапката пред монополските органи**

Одредбите од Законот за општата управна постапка во врска со трошоците на постапката на соодветен начин се применуваат и на постапките пред монополските органи.

Член 72**Други судски и управни постапки**

(1) Сите судови и сите други надлежни органи се должни да го известат монополскиот орган за сите постапки што се водат пред нив во врска со монополските договори или монополските одлуки наведени во овој закон. По барање на монополскиот орган тие се должни да му достават примероци од сите списи и одлуки во тие постапки.

(2) Поради заштитата на јавниот интерес или поради вршење на овластувањата утврдени со овој закон, монополскиот орган може да назначи свои застапници што ќе го застапуваат во постапките наведени во став (1) на овој член.

Член 73**Ништовност на договорите за арбитража**

(1) Арбитражните договори или клаузули што се однесуваат на идните спорови што можат да настанат во врска со договорите или одлуките наведени во членовите 1 до 8, член 10, член 11, член 36, член 76, став (1) точка 2), член 77, член 79, член 80 и член 81 од овој закон, како и арбитражните договори или клаузули во врска со барањата на надоместок на штета, наведени во член 42 од овој закон, ќе бидат ништовни ако на секоја од договорните страни не ѝ се дава право за секој одделен случај да побара, спорот, наместо пред арбитража, да го решава надлежен редовен суд.

(2) Арбитражните договори или клаузули што се однесуваат на идните спорови што можат да настанат во врска со договорите или одлуките наведени во член 9 од овој закон со кои на договорните страни не им се дава право за секој одделен случај да побараат спорот, наместо пред арбитража, да го решава надлежен редовен суд, ќе бидат ништовни, освен ако монополскиот орган, по барање, го дозволи таквиот арбитражен договор.

Член 74**Прекинување на судските постапки**

Кога решавањето на некое прашање во судска постапка, во целост или делумно зависи од одлуката што треба да биде донесена согласно со одредбите на овој закон, судот ќе ја прекине постапката сè додека не биде донесена одлуката според одредбите на овој закон од страна на надлежниот монополски орган или од страна на Врховниот суд на Република Македонија. Секоја од странките во судските постапки наведени во овој став може да се обрати до надлежниот монополски орган или до Врховниот суд на Република Македонија и да побара донесување на одлуките неопходни за продолжување на постапката пред надлежниот суд.

Дел петти**ОБЕМ НА ПРИМЕНА****Член 75**

Јавни претпријатија, екстратериторијално важење на одредбите на законот

(1) Одредбите од овој закон ќе се применуваат и на оние претпријатија што целосно или во еден дел се во

сопственост или се управувани од страна на јавна управа или физички и правни лица што вршат јавни овластувања, освен ако со одредбите од членовите 76 до 81 од овој закон не е поинаку предвидено.

(2) Одредбите од овој закон ќе се применуваат на сите ограничувања на конкуренцијата што произведуваат дејство на територијата на Република Македонија, дури и кога тие произлегуваат од акти и дејствија сторени или преземени надвор од територијата на Република Македонија.

(3) Одредбите од овој закон, исто така ќе се применуваат и на извозните монополи наведени во член 9 став (1) од овој закон, ако во монополот учествуваат и претпријатија со регистрирано седиште во Република Македонија или претпријатија што својата дејност главно ја вршат на територијата на Република Македонија.

Член 76**Јавни превозници**

(1) Одредбите од член 1 и член 47 став (1), точка 11) од овој закон нема да се применуваат на:

1) договорите на авиопревозниците и на договорите на претпријатијата што вршат превоз во внатрешниот воден сообраќај, како и на одлуките и препораките на нивните здруженија, ако тие се однесуваат на пружањето на транспортни услуги надвор од територијата на Република Македонија;

2) договорите на претпријатијата и на групите претпријатија што вршат јавен превоз на патници, ако таквите договори се однесуваат на воспоставувањето, функционирањето, продолжувањето или менувањето на комуникационите линии, согласно со потребите на јавниот превоз на патници. Договорите наведени во оваа точка ќе произведуваат правно дејство само ако биле доставени до министерството надлежно за работите на сообраќајот, кое е должно примерок од таквите договори да достави до монополската управа. Одлуките на монополските органи донесени согласно со одредбите на овој закон, што влијаат или можат да влијаат врз договорите, одлуките или препораките наведени во оваа точка, монополската управа ќе ги донесе во договор со Министерството за сообраќај и врски и

3) меѓусебните договори меѓу железниците и на договорите на железниците со другите претпријатија што вршат превоз на патници и стока за утврдување или усогласување на условите на превозот или цените на услугите, ако таквите договори се одобрени од страна на надлежниот орган.

(2) Одредбите од член 47 став (1) точка 11 од овој закон нема да се применуваат на ценовните препораки дадени од страна на:

1) здруженијата на шпедитерите, ако таквите ценовни препораки се однесуваат на збирно експедирање на стоките преку железница или со моторни возила и

2) здруженијата на претпријатијата што се занимаваат со превоз и складирање стоки или обезбедување други слични услуги на македонските аеродроми и на речните или езерските пристаништа.

(3) Ценовните препораки во смисла на ставот (2) на овој член ќе бидат дозволени само, ако:

1) биле доставени до монополските органи од страна на здружението што ги дало, заедно со ставовите и мислењата на економските (стопанските) сектори што се засегнати со таквото ограничување на конкуренцијата и

2) во самата ценовна препорака било изрично наведено дека таа не е обврзувачка и не се применува никаков економски, социјален или друг вид притисок за нејзино спроведување.

Член 77

Здруженијата на земјоделските производители

(1) Одредбите од член 1 од овој закон нема да се применуваат на договорите или одлуките на производителите, како и на групите и здруженијата на производители, што се однесуваат на производството или продажбата на земјоделски производи, или на користењето на заеднички објекти за складирање, подготовка или преработка на земјоделски производи, под услов со таквите договори или одлуки да не се утврдуваат цени. Монополската управа без одлагање мора да биде известена за таквите договори или одлуки. Со договорите или одлуките наведени во овој став не смее да се исклучува конкуренцијата.

(2) Одредбите од член 18 од овој закон нема да се применуваат на договорите што се однесуваат на означувањето, пакувањето или класификацијата на земјоделските производи.

(3) Одредбите од член 18 од овој закон нема да се применуваат на:

1) производителите или здруженијата на производители кои со помош на некои правни или економски средства ги обврзуваат или ги принудуваат своите купувачи на семе и семенски материјал да наплатуваат некои точно одредени или одредливи цени при продажбата на семето или семенскиот материјал, или ги обврзуваат и тие самите да им ја наметнуваат таа обврска на своите купувачи, сè до продажбата на семето или семенскиот материјал на крајниот корисник;

2) претпријатијата и групите или здруженијата на претпријатија кои со помош на некои правни или економски средства ги обврзуваат, или ги принудуваат купувачите на животни наменети за размножување во повеќетапниот процес на одгледување, да наплатуваат некои точно одредени или одредливи цени при препродажбата на тие животни, или тие самите да ја наметнуваат истата обврска на своите купувачи, сè до продажбата на животното на крајниот корисник.

(4) Одредбите од член 21 на овој закон нема да се применуваат на договорите склучени меѓу производителите или здруженијата на производители, како една договорна страна и другите претпријатија, како друга договорна страна, ако таквите договори се однесуваат на производството, складирањето, обработката, преработката, пакувањето, означувањето, класификацијата, манипулацијата или продажбата на земјоделски производи.

(5) Под земјоделски производи во смисла на овој закон се подразбираат:

1) земјоделските производи, овошјето и зеленчукот, хортикултурата, винарството, пчеларството, како и производите добиени од лов и риболов и

2) производите добиени со преработка или обработка на производите наведени во точка 1) од овој став, чија преработка или обработка вообичаено ја вршат производителите или здруженијата на производители.

(6) Под производители во смисла на овој закон се подразбираат претпријатијата што ги произведуваат или ги стекнуваат производите наведени во став (5) точка 1) од овој член, како и претпријатијата што се занимаваат со одгледување растенија или животни.

(7) Одредбите од член 1 на овој закон, нема да се применуваат на одлуките на здруженијата на претпријатијата ангажирани во шумарството, ако таквите одлуки се однесуваат на производството или продажбата на шумските производи, под услов со нив да не се утврдуваат цени.

(8) Одредбите од овој закон нема да се применуваат и ако со некои посебни закони или други правни прописи со кои се регулира режимот на житариците, на

шеќерот, на млекото, на маслото, на месото или за некои други слични основни производи, се дозволуваат некои ограничувања на конкуренцијата. Во таков случај се применуваат одредбите од тие посебни прописи.

Член 78

Народна банка

Овој закон нема да се применува на:

- 1) Народната банка на Република Македонија;
- 2) посебните јавни правни лица или фондови основани за помагање на развојот на недоволно развиените општини и подрачја и
- 3) другите слични јавни правни лица, кога тоа е утврдено со посебен закон.

Член 79

Кредитни институции и осигурителни друштва

(1) Одредбите од член 1, член 18 и член 47 став (1) точка 11) на овој закон нема да се применуваат на договорите и препораките на кредитните институции или осигурителни друштва, како и на одлуките и препораките на здруженијата на таквите претпријатија, ако

1) таквите договори или препораки согласно со законите и другите прописи со кои се регулира банкарството или осигурувањето, мора да бидат одобрени и контролирани од страна на соодветниот надзорен орган и

2) таквите договори или препораки се соодветни и неопходни за да се зголеми или одржи ефикасноста на претпријатијата-учесници од технички, економски или организационен аспект, а особено преку соработката меѓу претпријатијата или преку стандардизација, или воведување еднообразност на договорните и другите општи услови на работење. При утврдувањето на соодветноста и неопходноста на договорите или препораките мора да се утврди дали постои разумна урамнотеженост меѓу ограничувањата на конкуренцијата и очекуваните поволни ефекти за претпријатијата и за нивните корисници.

(2) Договорите, одлуките и препораките наведени во став (1) на овој член без одлагање мора да бидат доставени до монополската управа. Монополската управа е должна, без одлагање, примерок од добиениот договор, одлука или препорака да достави до соодветниот надзорен орган. При доставувањето до монополската управа, договорите, одлуките или препораките мора да бидат придружени со образложение за причините поради кои се бара примена на одредбите од овој став и докази дека се исполнети условите наведени во точка 1) и 2) од став (1) на овој член. Договорите, одлуките и препораките наведени во став (1) на овој член ќе бидат полноважни и ќе произведуваат правно дејство само ако монополската управа во рок од три месеци од приемот на известувањето не изјави приговор или ако монополската управа и пред истекот на наведениот рок достави писмено известување дека нема да изјави приговор. Во наведениот рок од три месеци, монополската управа ќе им даде можност на економските (стопанските) сектори што се или би можеле да бидат засегнати од ограничувањето на конкуренцијата, да ги презентираат сопствените ставови и мислења.

(3) Одредбите од член 18 на овој закон нема да се применуваат на договорите што се однесуваат на индивидуални случаи. Членовите 1 и 18 на овој закон нема да се применуваат на индивидуалните случаи на договори за заедничко поднесување на индивидуални ризици во заедничкото осигурување и реосигурување, како и на конзорциумите (синдикатите) на кредитните институции. На ваквите договори соодветно ќе се при-

менуваат одредбите од став (1) точка 2) на овој член и одредбите од член 15 од овој закон.

(4) На случаите наведени во став (1) од овој член соодветно ќе се применуваат одредбите од член 12, член 13, член 15, член 16, член 17 и член 47 став (3) на овој закон. Во случаите на објавување согласно со член 13 од овој закон, монополската управа ќе ги земе предвид законските интереси на трети лица. Во тие случаи и во случаите во кои ограничувањето на конкуренцијата е очигледно занемарливо, монополската управа може да не изврши објавување.

(5) Своите одлуки согласно со ставот (1), (2) или (4) од овој член, монополската управа ќе ги донесе во договор со надлежниот надзорен орган. Кога надзорниот орган ќе донесе формална одлука при извршувањето на своите законски овластувања, монополската управа нема да ги разгледува наодите на надзорниот орган содржани во одлуката и нема да ја оценува нивната сообразност со правото на конкуренција. Одредбата од овој став ќе се применува само ако наодите во одлуката на надзорниот орган се во рамките на законските овластувања на тој орган.

(6) Договорите, одлуките и препораките наведени во ставовите (1) до (5) од овој член, што станале полноважни пред влегувањето во сила на овој закон и натаму се полноважни. Ваквите договори, одлуки и препораки, во рок од три години по влегувањето во сила на овој закон, монополската управа ќе ги прогласи за неполноважни или незаконити ако тие не ги исполнуваат условите наведени во став (1) точка 2) од овој член.

Член 80

Авторски здруженија

(1) Одредбите од член 1 и член 18 од овој закон нема да се применуваат на здруженијата на авторите формирани за остварување на колективните права, а согласно со Законот за авторското право и сродните права, ниту на договорите или одлуките на таквите здруженија со кои се ограничува конкуренцијата, под услов таквите договори и одлуки да биле доставени до монополската управа и до Авторската агенција.

(2) Ако договорите, одлуките или дејствувањето на авторските здруженија наведени во став (1) од овој член, претставуваат злоупотреба на пазарната позиција стекната како резултат на изземањето од примената на одредбите од членовите 1 и 18 од овој закон, монополската управа може да го забрани таквото дејствување или соодветните договори и одлуки да ги прогласи за ништовни.

(3) Одлуките донесени согласно со одредбите на овој закон во врска со договорите, одлуките или дејствувањето на авторските здруженија, монополската управа ќе ги донесува во договор со Авторската агенција.

Член 81

Дејности од јавен интерес

(1) Членовите 1, 18 и 21 од овој закон нема да се применуваат на:

1) договорите на претпријатијата што вршат дејност од јавен интерес за снабдување на потрошувачите со електрична енергија, гас, топлина, вода или други производи и услуги од јавен интерес, склучени со други јавни претпријатија или со државните органи и органите на единиците на локалната самоуправа, ако со таквиот договор едната договорна страна се обврзува дека ќе се воздржи од снабдување на потрошувачите на определена територија со електрична енергија, гас, топлина, вода или вршење друга дејност од јавен интерес каде производите или услугите се даваат преку фикси-

рани инфраструктурни објекти за производство, пренос и дистрибуција;

2) договорите склучени меѓу вршителите на дејностите од јавен интерес и државните органи и органите на единиците на локалната самоуправа, ако со таквиот договор државниот орган и органот на единицата на локалната самоуправа се обврзува само на едно претпријатие да му дозволи ексклузивно да постави и да управува со поставените инсталации (цевки, кабли и слично) над или под јавните патишта, за целите на тековното или планираното снабдување на потрошувачите со електрична енергија, гас, топлина или вода на некоја определена територија;

3) договорите склучени меѓу двајца вршители на дејност од јавен интерес ако со таквиот договор вршителот на дејност од јавен интерес презема обврска на ниво на дистрибуција да ги снабдува своите корисници со електрична енергија, гас, топлина или вода преку фиксирани инфраструктурни објекти за производство, пренос и дистрибуција, по цени или под услови што не се понеповолни од оние што другиот вршител на дејност од јавен интерес ги дава на сопствените потрошувачи и

4) договорите склучени меѓу двајца или повеќе вршители на дејност од јавен интерес, ако заедничка цел на таквиот договор се определени точно утврдени производи или услуги кои се даваат преку фиксирани инфраструктурни објекти, исклучително да се ставаат на располагање на едно или на повеќе претпријатија кои треба да го обезбедат снабдувањето на потрошувачите со соодветните производи и услуги од јавен интерес.

(2) Ако договорите наведени во став (1) точки 1 и 2 од овој член се насочени кон исклучување од снабдувањето на потрошувачите со определен вид енергија или вода, таквите договори ќе бидат ништовни и на нив нема да се применуваат одредбите од став (1) на овој член.

(3) Одредбите од член 12 на овој закон соодветно ќе се применуваат на договорите наведени во став (1) точки 1), 2) и 4) од овој член. Ваквите договори нема да се регистрираат кај монополската управа.

(4) Одлуките кои се однесуваат на снабдување на потрошувачите со електрична енергија, гас, топлина, вода или вршење друга дејност од јавен интерес каде производите или услугите се даваат преку фиксирани инфраструктурни објекти за производство, пренос и дистрибуција, монополската управа ќе ги донесува според одредбите на овој закон во договор со органот на управата надлежен за вршење на работите од соодветната дејност.

(5) Во случаите наведени во став (1) од овој член монополската управа може да ги преземе мерките од став (7) на овој член, имајќи ја предвид целта на изземањето, а особено потребата да се обезбеди сигурност во снабдувањето со производите и услугите од јавен интерес по што е можно поразумни цени, ако:

1) договорите или начинот на нивното извршување претставуваат злоупотреба на пазарната позиција која е стекната како резултат од изземањето од примената на одредбите на овој закон и

2) ако постои повреда на начелата за тргување со стоки или трговски услуги прифатени со меѓународните договори што ја обврзуваат Република Македонија.

(6) Ќе се смета дека постои злоупотреба во смисла на став (5) точка 1 од овој член, кога:

1) однесувањето на вршителот на дејноста од јавен интерес е спротивно на начелата што го одредуваат пазарното однесување на претпријатијата што се изложени на ефикасна конкуренција;

2) вршителот на дејноста од јавен интерес наплатува понеповолни цени или наметнува понеповолни услови од другите претпријатија од другите вршители на дејно-

ста од јавен интерес од ист вид, освен ако докаже дека тие разлики се последица на постоењето на различни околности што не зависат од претпријатието и од неговото однесување. Притоа, во секој случај ќе се има предвид одредбата од точка 1) на овој став и

3) вршителот на дејноста од јавен интерес на нечесен начин му попречува на некое друго претпријатие при искористувањето на енергијата што тоа ја генерира во свои сопствени постројки или инсталации.

(7) Монополската управа може:

1) да им наложи на вршителите на дејноста од јавен интерес да престанат со злоупотребата;

2) да им наложи на претпријатијата да ги изменат склучените договори или одлуки и

3) да ги прогласи за ништовни склучените договори или одлуки.

(8) Одредбите од ставовите (5) и (6) на овој член соодветно ќе се применуваат на постапките против вршителите на дејности од јавен интерес поведени според член 25 став (5) на овој закон.

Член 82

Услови за изземање

(1) Изземањата наведени во член 81 став (1) точки 1), 2) и 4) од овој закон ќе се применуваат на договорите за снабдување со електрична енергија или гас, само под услов договорот да не важи повеќе од 12 години. Договорите наведени во член 81 став (1) точка 1) од овој закон за снабдување со електрична енергија или гас, ќе бидат ништовни ако со нив некој од договорните страни се обврзува, по истекот на важноста на договорот наведен во член 81 став (1) точка 2) од овој закон, да се воздржи од директно снабдување на јавноста во областа на која се однесувал договорот или, ако обврската за снабдување ја презеле трети лица, се обврзува да се воздржи од снабдувањето на тие трети лица, директно или индиректно. Кога се продолжува важноста на постоен договор или кога се склучува нов договор меѓу истите договорни страни, мора да се достави ново известување до монополската управа. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 12 ставови (2), (3), (5) и (6) од овој закон.

(2) Ако е доставено известувањето наведено во став (1) од овој член, за продолжување на договорот наведен во член 81 став (1) точка 1) или 4) од овој закон и ако постојат сериозни причини да се претпостави дека со таквиот договор на нечесен начин се попречуваат другите претпријатија при купувањето или продажањето на енергија или дека со таквиот договор се утврдуваат условите за снабдување со енергија, што се значително понеповолни од оние што ги нудат сличните јавни добра, монополската управа во рок од три месеци од приемот на известувањето ќе ги известат договорните страни дека таа ќе го земе договорот во разгледување. Во таков случај монополската управа:

1) ќе го објави известувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и

2) на договорните страни и на надлежната надзорна власт ќе им даде можност да ги изнесат своите мислења и ставови.

(3) Ако во рокот наведен во став (2) на овој член монополската управа не доставила известување дека ќе го разгледува договорот или ако и покрај доставувањето на таквото известување монополската управа во дополнителен рок од три месеци не донесе одлука согласно со став (4) од овој член, изземањето во врска со примената на одредбите од овој закон врз соодветниот договор ќе биде продолжено за следните 20 години. Монополската управа може да ја донесе својата одлука согласно со став (4) од овој член и по истекот на наведе-

ниот дополнителен рок од три месеци, ако договорните страни се согласиле со таквото продолжување на рокот. Одредбите од овој став не влијаат врз овластувањата на монополската управа наведени во член 81 ставови (5) до (8) од овој закон.

(4) По приемот на известувањето наведено во став (1) од овој член, монополската управа може да го поништи договорот наведен во член 81 став (1), точка 1) или 4) од овој закон, во целост или во еден дел, ако со таквиот договор на територија опфатена со договорот или на некој нејзин дел се попречува снабдувањето со електрична енергија, гас или вода под значително поповолни услови. Одредбата од овој став нема да се применува, ако:

1) постојат фактички оправдани причини за тоа и

2) поништувањето на договорот значително ќе ги влоши пазарните услови, а особено условите за снабдување на корисниците што не се опфатени со измената или ќе ја загрози неопходната сигурност на снабдувањето.

Член 83

Мерки на монополската управа

(1) Во случаите наведени во член 76 став (1), точки 1) и 2) и ставовите (2) и (3) и во случаите наведени во член 77 од овој закон, монополската управа може да ги преземе мерките наведени во став (3) од овој член ако

1) договорите, одлуките или препораките или начинот на нивното исполнување претставува злоупотреба на пазарната позиција стекната како резултат на изземањето од примената на одредбите од овој закон; или

2) договорите, одлуките или препораките се спротивни на начелата за тргување со стоки и трговски услуги утврдени со меѓународни договори што ја обврзуваат Република Македонија.

(2) Во случаите наведени во член 76 ставови (2) и (3) на овој закон, особено ќе се смета дека постои злоупотреба ако препораките водат кон значително нарушување или склучување конкуренција на соодветниот пазар. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 48 став (3), точки 1) до 3) од овој закон.

(3) Ако се исполнети условите наведени во ставовите (1) и (2) на овој член, монополската управа може:

1) на соодветните претпријатија да им наложи да престанат со злоупотреба;

2) на соодветните претпријатија да им наложи да ги изменат склучените договори или донесените одлуки и

3) склучените договори или донесените одлуки да ги прогласи за ништовни.

Член 84

Примена на други одредби

Во случаите наведени во член 76 став (1), точки 1) и 2), член 77, член 80 и член 81 од овој закон на соодветен начин ќе се применуваат одредбите од членовите 16, 17 и 41 од овој закон.

Дел шести

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 85

Преодни одредби

(1) Договорите наведени во член 18 од овој закон, склучени пред влегувањето во сила на овој закон, стануваат ништовни по истекот на шест месеци, ако не се во согласност со одредбите од член 18.

(2) Договорите и одлуките наведени во членовите 1 до 4, член 5 ставови (1), (2) и (3), членови 9 до 11, член 23 став (1), член 24, член 76 став (2), член 79 и член 81 став (1) точки 1), 2) и 4) од овој закон, склучени или донесени пред влегувањето во сила на овој закон, стануваат ништовни по истекот на шест месеци, освен ако пред истекот на наведениот рок:

1) во случаите наведени во член 2, член 3, член 5 став (1), член 9 став (1) и член 81 став (1) точки 1), 2) и 4) од овој закон, било доставено до монополската управа известување за склучените договори или за донесените одлуки. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 12 став (2) и ставови (3) до (7) и одредбите од член 13 на овој закон;

2) во случаите наведени во член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10, член 11, член 23 став (1) и член 24 од овој закон, била побарана од монополската управа дозвола за соодветните договори или одлуки;

3) во случаите наведени во член 76 став (2) од овој закон, било доставено до Монополската управа известување за склучените договори или за донесените одлуки. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 80 став (3) на овој закон и

4) во случаите наведени во член 79 од овој закон, до надлежниот надзорен орган било доставено известување за склучените договори или за донесените одлуки.

(3) Монополската управа мора да биде известена без одлагање за сите договори или одлуки наведени во член 5 став (4) и член 81 од овој закон, што биле склучени или донесени пред влегувањето во сила на овој закон. На договорите и на одлуките наведени во член 5 став (4) од овој закон, соодветно ќе се применуваат одредбите од член 12 ставови (2) до (7) и член 13 од овој закон.

(4) Арбитражните договори или клаузули за идните правни спорови, склучени пред влегувањето во сила на овој закон, во врска со договорите или одлуките наведени во член 1 од овој закон, ќе се сметаат за ништовни согласно со член 73 од овој закон. Одредбата од овој став нема да се применува на арбитражните договори или клаузули за веќе поведените арбитражни постапки.

Член 86

Престанување на важност на одредени одредби

Со денот на примената на овој закон престануваат да важат членовите: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 и 36 и точките 4, 5 и 6 од членот 46 став (1) од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99) и член 2 став (2), алинеја 2 од Законот за пазарната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 35/97 и 23/99) и тоа во делот што се однесува на спречување на монополската положба и монополското однесување.

Член 87

Влегување во сила и примена

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2000 година.

1928.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА

Се прогласува Законот против нелојалната конкуренција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 декември 1999 година.

Број 07-4576/1
14 декември 1999 година
Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА

Дел први

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Основна одредба

На тој којшто при водењето на деловниот потфат, за целите на конкуренцијата, ќе стори акт или дејствие спротивни на добрите деловни обичаи или спротивни на начелото на совесност и чесност ќе му се забрани натамошното вршење на тие акти и дејствија и ќе биде одговорен за штетата предизвикана со таквите акти и дејствија, под услови утврдени со овој закон.

Член 2

Дефиниција на производ и услуга

Под производ, во смисла на овој закон, покрај другите производи утврдени со закон се подразбираат и земјоделските производи, додека под трговски услуги се подразбираат и земјоделските услуги.

Дел втори

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА

Член 3

Невистинити изјави

На тој којшто при водењето на деловниот потфат, за целите на конкуренцијата, ќе даде невистинити изјави во врска со деловното работење, а особено во врска со: природата или потеклото на производите, начинот на производството, цените или начинот на утврдувањето на цените на определени производи или трговски услуги или на понудата како целина, ценовниците, стекнувањето или поседувањето на одредени награди и признанија, поводот или целите на распродажбите и за големината на достапните залихи, ќе му се забрани да дава такви изјави.

Член 4**Упатување на директни продажби**

(1) Тој, којшто во текот на своето редовно работење при продажбата на производите упатува на фактот дека е производител на производот што го продава, може да врши такво упатување само, ако:

1) соодветниот производ го продава исклучително на крајните потрошувачи;

2) цената што ја наплатува при продажбата на производот на крајните потрошувачи е иста со цената што за тие производи ја наплатува на трговците на големо, на трговците на мало и на корисниците на производот, ако давањето на соодветниот производ на користење претставува трговска зделка и

3) продажните цени на крајните потрошувачи се повисоки од цените што за истите производи се наплатуваат од трговците на големо, трговците на мало или од трговските корисници, или ако овој факт на некој друг начин е очигледен за крајните потрошувачи.

(2) Тој, којшто во текот на своето редовно работење при продажбата на производите на крајните потрошувачи упатува на фактот дека соодветните производи ги продава како трговец на големо, може да врши такво упатување само ако со соодветните производи претежно ги снабдува трговците на мало или трговските корисници и ако се исполнети условите наведени во ставот 1 точки 2) или 3) од овој член.

Член 5**Куповни дозволи**

Тој, којшто во текот на своето редовно работење и за целите на конкуренцијата им издава на крајните потрошувачи куповни дозволи, бонови, картички или други слични документи за набавка на производи, или производите ги продава само на имателите на таквите документи, може да го прави тоа само ако со документите се дозволува купување во една прилика (при една посета) и ако таквите документи се издаваат посебно за секоја посета на потрошувачот во деловните простории каде што се продаваат соодветните производи.

Член 6**Количински ограничени понуди**

(1) На тој којшто во текот на своето редовно работење со крајните потрошувачи ќе издаде соопштение, оглас или допис за јавноста или за поширок круг лица ќе му се забрани таквиот вид огласување, ако:

1) го ограничува количеството што ќе може да го купи секој одделен купувач за производи што се посебно нагласени во неговата вкупна понуда или изрично наведува дека тие производи нема да се продаваат на трговците на големо или на трговците на мало или

2) со помош на некои ценовни или други видови видливи показатели создава впечаток дека се работи за особено поволна понуда на производите што се посебно нагласени во неговата вкупна понуда, а чија продажба тој ја ограничува количински по купувач или изрично наведува дека тие производи нема да се продаваат на трговците на големо или на трговците на мало.

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се применуваат ако соопштението, огласот или дописот целосно и исклучително се насочени кон лицата кои таквите производи ги користат при вршењето на нивната професионална или трговска дејност, како и при вршењето на доверените јавни овластувања.

Член 7**Споредување на цените**

(1) На тој којшто во текот на своето редовно работење со крајните потрошувачи преку јавно соопште-

ние, оглас или допис наменет за поширок круг лица, врши спроведување на цените што во моментот ги наплатува за определени производи или трговски услуги што се нагласени во неговата вкупна понуда, со некои повисоки цени, или огласува намалување на цените за одреден износ или во определен процент со што создава впечаток дека тој претходно за тие производи или трговски услуги наплатувал повисоки цени, ќе му се забрани таквото огласување.

(2) Одредбата од став (1) на овој член не се применува:

1) на незабележливите ценовни означувања;

2) ако се упатува на повисоките цени дадени во претходниот каталог или во некој друг сличен продажен проспект што се однесува на производите или услугите што се нудат во некој одделен стопански сектор, при што ваквите разлики во цените не се истакнати на видлив начин и

3) ако соопштението, огласот или дописот целосно и исклучително се наменети за лицата кои тие производи или трговски услуги ги користат при вршењето на својата професионална или трговска дејност, како и при вршењето на доверените јавни овластувања.

Член 8**Специјални продажби и специјални понуди**

(1) На тој којшто огласува или продава производи или трговски услуги на крајните потрошувачи надвор од своите вообичаени деловни простории, настојувајќи да ја забрза продажбата на производите и да создаде впечаток за постоењето на некои посебни поволности или предности што им се даваат на купувачите (специјални продажби), ќе му се забрани таквото огласување или продажба.

(2) Не постои специјална продажба во смисла на став (1) од овој член, ако одделните производи што се означени според класата или според цената се нудат на неограничено време и ако таквите понуди претставуваат составен дел на секојдневното редовно деловно работење на трговското друштво или друго правно лице (специјални понуди).

(3) Одредбата од став (1) на овој член не се однесува на специјалните продажби во траење од 12 работни денови:

1) почнувајќи од последниот понеделник од месец јануари и последниот понеделник од месец јули на кои се нудат за продажба на текстил, облека, чевли, кожни производи или спортска опрема (зимски и летни сезонски распродажби) и

2) со кои јубилејно се одбележува постоењето на трговското друштво или друго правно лице во определена област од деловното работење по истекот на периодот од 25 години од постоењето или од производството или продажбата на одреден производ или трговска услуга (распродажба за одбележување годишнини).

Член 9**Продажба на предмети од стечајната маса**

Кога во јавно соопштение или преку дописи наменети за поширок круг лица се огласува продажба на предмети или производи што изворно му припаѓале на имотот на некое лице врз кое се води стечајна постапка (продажба на предмети што изворно припаѓале на некоја стечајна маса), се забранува секако упатување на фактот дека соодветните предмети потекнуваат од стечајна маса, ако самите предмети повеќе не претставуваат составен дел на таа стечајна маса.

Член 10**Посебни распродажби на залихите**

(1) Распродажба на постојните залихи на производите може да се изврши во случај ако настанат опреде-

лени околности што тоа го принудуваат (итна нужност за распродажба) и тоа:

1) поради штетите предизвикани од пожар, поплава, невреме или слични настани за кои не постои вина и

2) пред да се започне со реализација на проект за градба, доградба, надградба или слична реконструкција на деловните простории, ако е прибавена пропишаната градежна документација.

(2) Распродажбата на постојните залихи може да се изврши до мерката потребна за отстранување на итната нужност за распродажба, во рок кој не смее да биде подолг од 12 работни денови.

(3) Распродажба на постојните залихи на производите може да се изврши и во случај на затворање (ликвидација) на целиот деловен потфат, а под услов организаторот на ликвидационата распродажба, во претходните три години, да не вршел распродажба на ликвидација на ист деловен потфат, освен ако постојат определени околности за таквата распродажба и пред истекот на рокот од три години. Распродажбата може да се спроведе во рок од најмногу 24 работни денови.

(4) Одредбата од став (3) на овој член не се однесува на ликвидационите распродажби на залихите во постапките за стечај.

(5) Во огласот за распродажба на залихите, согласно со одредбите од овој член, мора да се наведат причините за распродажбата на постојните залихи.

(6) За спроведување на распродажбите од став (1) точка 1 на овој член, организаторот на распродажбата мора да ги извести надлежната комора или здружение и Министерството за трговија, најмалку седум дена пред објавувањето на распродажбата (јавен оглас или друго јавно соопштение), додека во случаите наведени во став (1) точка 2 од овој член известувањето мора да биде доставено најмалку 14 дена пред таквото објавување. Кон известувањето мора да се приложат документирани докази за причините на распродажбата, а во случај на распродажба од видот наведен во став (1) точка 2 од овој член мора да се достави пропишаната градежна документација. Известувањето мора да ги содржи следниве податоци:

1) причината за спроведување на распродажбата;

2) датумот на започнување и датумот на завршување на распродажбата и местото каде што таа ќе се спроведува;

3) типот, квалитетот и количествата на производите опфатени со распродажбата;

4) во случај на распродажба од видот наведен во став (1) точка 2 од овој член, опис на продажниот објект и простор опфатен со градежните работи и

5) во случај на распродажба од видот наведен во став (3) од овој член, се наведува времето на постоење на деловниот потфат што се ликвидира.

(7) Надлежната комора или здружение што го примиле известувањето од став (6) на овој член и Министерството за трговија можат да ја проверат веродостојноста на податоците наведени во известувањето и за таа цел можат да назначат свои застапници. За проверка на веродостојноста на податоците, назначените застапници можат да влезат во деловните простории на организаторот на распродажбата во текот на редовното работно време, да извршат увид во деловните книги и другите документи и да прават копии.

(8) На потенцијалниот организатор ќе му се забрани огласувањето или спроведувањето на распродажбата, ако тој:

1) не се придржува на одредбите од ставовите (1) до (7) на овој член;

2) врши распродажба на производи што претходно биле набавени исклучително за целите на таквата распродажба;

3) во случај на распродажба од видот наведен во став (1) точка 2 на овој член, продолжи да тргува во соодветниот продажен објект пред целосното завршување на градежниот објект за кој доставил известување;

4) самиот ја предизвикал причината за спроведувањето на распродажбата или на друг начин несоодветно ја користи можноста за спроведување на распродажбата и

5) директно или индиректно продолжил да го води деловниот потфат чија ликвидација била огласена или и покрај тоа што бил организатор на ликвидациона распродажба, во рок од три години по нејзиното заклучување, во истиот град или неговото непосредно соседство ќе започне да тргува со ист вид производи, освен ако не постојат причини што го оправдуваат таквото продолжување или започнување.

Член 11

Омаловажување

(1) Тој, којшто со намера е да омаловажи друг и за целите на конкуренцијата изнесува или пренесува нешто во врска со деловниот потфат, личноста на сопственикот или на лицата одговорни за управување, застапување или надзор врз деловниот потфат, како и за производите или трговските услуги на други лица, што може да му наштети на деловниот потфат или на честа и угледот на сопственикот, е одговорен за предизвиканата штета ако не ја докаже вистинитоста на изнесените податоци.

(2) Општетеникот може да изјави тужба со која ќе побара од судот да го забрани изнесувањето или пренесувањето на податоците.

(3) Кога се работи за изнесување и пренесување на доверливи податоци и информации за чие познавање издавачите или јавноста (гледачите, слушателите или читателите) имаат некаков законит интерес, тужбата со која се бара забрана на изнесувањето или пренесувањето ќе биде дозволена само ако се изнесуваат или пренесуваат неистинити податоци.

(4) Барањето за надомест на штета во случајот од ставот (3) на овој член може да се изјави само ако лицето знаело или морало да знае за неистинитоста на податоците што ги изнесува или пренесува.

Член 12

Заштита на трговските белези

(1) На тој којшто во деловното работење користи фирма или некоја посебна ознака за својот деловен потфат на начин кој може да предизвика забунa во јавноста во врска со фирмата или посебната ознака што законито ја користи некој друг, ќе му се забрани таквиот начин на користење.

(2) Тој, којшто ја предизвикал забуната наведена во став (1) од овој член, одговара за штетата што му ја предизвикал на општетеникот, ако знаел или морал да знае дека со таквиот начин на користење може да предизвика забунa во јавноста.

Дел трети

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Давање и примање поткуп за целите на конкуренцијата

(1) Тој, којшто во текот на своето деловно работење и за целите на конкуренцијата ќе понуди, ќе вети или ќе

даде подарок или друга корист на вработено лице или на застапник на некое трговско друштво, или друго правно лице со цел на нечесен начин да стекне повластен третман за себе или за некое трето лице во врска со стекнувањето на одредени производи или трговски услуги, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 200.000 до 1.000.000 денари или со затвор до три години.

(2) Вработено лице или застапник на трговско друштво или друго правно лице што ќе побара или ќе прими подарок, или друга корист за целите наведени во став (1) на овој член, ќе се казни за кривично дело со затвор од три месеци до три години.

(3) Примениот подарок или имотната корист ќе се одземат.

Член 14

Продажба по системот на лавина

Тој, којшто во текот на своето редовно работење се обидува самиот или преку други лица да поттикне лица кои немаат својство на трговец да купат некои производи, трговски услуги или права, при што на таквите купувачи им ветува посебни поволности или предности во случај тие самите да поттикнат некои други лица на купување на тие производи, услуги или права, кои, пак и натаму, одржувајќи го овој метод на изнаоѓање на натамошни купувачи, за возврат ги стекнуваат истите поволности или предности ако и самите најдат некои купувачи, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 30.000 до 150.000 денари или со затвор до две години.

Член 15

Невистинити изјави

(1) Тој, којшто со намера да создаде претстава дека дава особено поволна понуда, во објавеното соопштение за јавноста или преку средствата за комуникација ќе даде изјава намената за поширок круг лица во врска со своето деловно работење, а особено во врска со: природата и потеклото на производите или услугите; начинот на производството; цените или начинот на утврдување на цените на определени производи или трговски услуги; начинот или лицето од кое се набавени производите, стекнувањето или поседувањето на одредени награди или признанија; поводот или целите на распродажбата и за големината на достапните залихи, при што таквите изјави содржат невистинити податоци чија невистинитост му е позната, а изјавите можат да ја измаат или да ја доведат во заблуда јавноста, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 50.000 до 250.000 денари или со затвор до две години.

(2) Ако делото од став (1) на овој член е сторено од страна на вработено лице, застапник или полномошник на трговското друштво, за истото дело ќе бидат казнети и сопственикот и членовите на управниот или надзорниот орган на друштвото ако тие знаеле или морале да знаат за преземањето на дејствијата наведени во став (1) на овој член.

Член 16

Неовластено користење на техничка документација

Тој, којшто за целите на конкуренцијата или за лична корист неовластено ќе искористи или ќе пренесе модели или упатства од техничка природа, а особено скици, цртежи, планови, прототипови, пресеци или други слични документи што не претставуваат правно заштитени права од индустриска сопственост, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 30.000 до 150.000 денари или со затвор до две години.

Член 17

Омаловажување за целите на конкуренцијата

(1) Тој, којшто за друг изнесува или пронесува нешто невистинито во врска со деловниот потфат, личноста на сопственикот или на лицата одговорни за управување, застапување или надзор врз деловниот потфат, како и во врска со производите или трговските услуги на друг, и покрај тоа што е свесен за невистинитоста на тие податоци што можат да му наштетат на деловниот потфат, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 20.000 до 100.000 денари или со затвор до шест месеци.

(2) Ако делото од став (1) на овој член е сторено од вработено лице или застапник на трговското друштво или друго правно лице, за истото дело ќе се казни со истата казна и сопственикот на друштвото, односно правното лице ако изнесувањето и пронесувањето било сторено со негово знаење.

Дел четврти

СУДСКА ЗАШТИТА

Член 18

Судска забрана и надоместок на штета

(1) По предлог, судот ќе ја изрече забраната против секое лице кое врши повреда на одредбите од членовите: 9, 13, 14 и 15 на овој закон.

(2) Во случаите наведени во членовите: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 15 од овој закон, предлог за изрекување забрана може да изјават:

1) трговецот кој продава производи или трговски услуги од ист или сличен вид;

2) здруженијата основани за унапредување на трговските интереси, со својство на правно лице;

3) здруженијата основани за заштита на интересите на потрошувачите, со својство на правно лице и

4) коморите.

(3) Во случаите наведени во член 1 од овој закон, здруженијата наведени во ставот (2) точка 3 од овој член можат да изјават предлог за забрана само ако со соодветно дејствие се засегнати суштинските интереси на потрошувачите.

(4) Во случаите наведени во член 13 од овој закон, предлог за изрекување забрана можат да изјават само трговците, здруженијата или коморите наведени во став (2) точки 1, 2 и 4 од овој член.

(5) Кога повредите наведени во ставовите (2) и (4) од овој член се извршени од страна на вработено лице или застапник, судот може да ја изрече забраната и против сопственикот на деловниот потфат.

(6) Судот нема да го прифати предлогот со кој се бара забрана на соодветното дејствие, ако со оглед на сите околности на случајот смета дека таквиот предлог е несоодветен, а особено ако смета дека постои намера со предлогот да се утврди барање за надоместок на трошоците на постапката.

(7) За штетите што настапиле како последица на повредата, ќе одговара:

1) во случаите наведени во член 3 од овој закон, тој, којшто знаел или морал да знае дека дава невистинита изјава и

2) тој, којшто со умисла или од небрежност ќе изврши повреда на одредбите од членовите: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 16 од овој закон.

(8) Барањето за надоместок на штета, во случаите наведени во член 3 од овој закон, може да се изјави против уредниците, издавачите, копечатарите или дистрибутерите на периодичните публикации, само ако тие знаеле дека изјавите што ги дале се невистинити.

(9) Правото за надоместок на штета се остварува со тужба во парнична постапка.

(10) Тужбата од став (9) на овој член може да ја поднесе трговецот кој е оштетен, коморите и здруженијата наведени во став (2) од овој член и други заинтересирани органи или организации.

(11) Постапката по тужбата од ставот (10) на овој член е итна.

Член 19

Застареност

(1) Побарувањето на надоместок за причинетата штета застарува за три години од кога оштетенитекот дознал за штетата и за лицето кое ја сторило штетата.

(2) Рокот определен во ставот (1) од овој член се однесува и на барањето судот да забрани одредено дејство.

(3) Во секој случај побарувањето наведено во став (1) од овој член застарува за пет години од настанувањето на штетата.

Дел шест

ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 20

Упатувачка одредба

(1) Одредбите од членовите 3 и 15 на овој закон нема да се применуваат на употребата на имиња или називи кои во редовното работење служат за означување на одредени видови производи или трговски услуги, а не се наменети за означување на потеклото.

(2) Под изјава во смисла на членовите 3 и 15 од овој закон ќе се подразбираат сликите, цртежите, знаците и другите слични средства што се наменети и погодни да се сметаат за јавно огласување или за јавно давање изјава или што можат да ги заменат изјавите наведени во тие членови од овој закон.

Член 21.

Право на купувачот да го раскине договорот

(1) Купувачот може да го раскине договорот ако соодветниот производ или трговска услуга ги купил затоа што бил поттикнат од изјавите наведени во член 17 од овој закон, под услов таквите изјави да биле невистинити, способни да ја измамат или да ја доведат во заблуда јавноста и ако таквите изјави содржеле податоци од некакво значење за лицата на кои им биле наменети, а таквите податоци биле важни за склучувањето на договорот.

(2) Кога огласувањето се темели на изјава на трето лице, купувачот има право да го раскине договорот само ако другата договорна страна знаела или морала да знае дека изјавата е невистинита, способна да измами или доведе во заблуда или ако другата договорна страна преку некои свои сопствени дејствија и постапки го прифатила огласувањето што ја содржи таквата изјава.

(3) Купувачот без одлагање мора да ја извести другата договорна страна за раскинувањето на договорот веднаш штом ќе дознае за околностите што му даваат право да го раскине договорот.

(4) Правото да се бара раскинување на договорот по оваа основа застарува во рок од шест месеци од денот на склучувањето на договорот.

(5) Купувачот не може однапред да се откаже од правото да бара раскинување на договорот.

(6) Раскинувањето на договорот заради причините наведени во овој член не го спречува купувачот да бара надоместок на штета.

(7) Кога изјавите наведени во овој член се дадени од страна на трето лице, тоа лице ѝ одговара на другата договорна страна за штетите предизвикани од раскинувањето на договорот, освен ако другата договорна страна знаела за повредата.

Член 22

Примена на кривичниот законик

На кривичните дела за кои, согласно со одредбите од овој закон се пропишани казни, соодветно ќе се применуваат одредбите од Кривичниот законик.

Член 23

Поведување кривична постапка, приватна тужба

(1) Со исклучок на случаите наведени во членовите 14 и 15 од овој закон, гонењето на делата предвидени со овој закон се преземаат по приватна тужба.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член нема да се применува во случаите наведени во членовите 16 и 22 од овој закон, ако Јавното обвинителство смета дека кривичната постапка треба да ја поведе по службена должност заради неопходна заштита на некој јавен интерес.

(3) Во случаите наведени во членовите 13, 14 и 15 од овој закон покрај оштетеното лице, тужбата за поведување на постапката може да ја поднесат и лицата и здруженијата наведени во член 18 став (2) од овој закон.

Член 24

Заштита на страниците

Лицето кое нема регистрирано седиште на територијата на Република Македонија и лицето кое статусот трговец го стекнал во странство, можат да бараат заштита според одредбите на овој закон само ако македонските трговци и лицата со регистрирано седиште во Република Македонија уживаат соодветна заштита во земјата во која се наоѓа регистрираното седиште на тоа лице или во која тоа го стекнало статусот на трговец. Ова се докажува со потврда од Министерството за надворешни работи.

Дел шести

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Престанување на важност на одредени одредби

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат членовите 32 и 33 и точката 8 од член 46 став 1 од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99) и член 2 став 2, алинеја 2 од Законот за пазарната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 35/97 и 23/99) и тоа само во делот што се однесува на нелојалната конкуренција.

Член 26

Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1929.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за детективската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 декември 1999 година.

Број 07-4577/1
14 декември 1999 година
Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на детективската дејност.

Член 2

Под детективска дејност во смисла на овој закон се подразбира собирање на податоци и информации, нивна обработка, како и посредување со нив на начин утврден со овој закон.

Член 3

Детективската дејност се врши под условите утврдени со овој закон, а во согласност со Законот за трговските друштва.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 4

Детективската дејност може да ја врши само детектив со лиценца за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: лиценцата).

Лиценцата ја издава Министерството за внатрешни работи на лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос определени со закон ги исполнува и следниве услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) да има живеалиште во Република Македонија;
- 3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност додека трае таквата мерка;
- 4) да има завршено високо образование;
- 5) да ужива углед за вршење на детективска дејност, односно со својот досегашен начин на живот, однесување и работа да гарантира дека совесно и чесно ќе ја врши детективската дејност;
- 6) во последните две години пред да добие лиценца за работа да не извршувал работи и задачи во областа на безбедноста и одбраната во органите на државната управа како: овластено службено лице или на посебни работни места согласно со прописите од областа на

внатрешните работи, работни места на определени должности согласно со прописите од областа на разузнавањето или работните места од член 123 од Законот за одбрана и

7) да има положено стручен испит за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: стручен испит).

Одредбата на став 2 точка 7) на овој член не се однесува на лица кои најмалку една година вршеле работи и задачи од став 2 точка 6) на овој член.

Член 5

Стручниот испит се полага пред испитна комисија составена од три члена што ја образува министерот за внатрешни работи.

Трошоците за полагање на стручниот испит ги сноси кандидатот.

Програмата и начинот на полагање на стручниот испит, составот на испитната комисија и образецот на лиценцата ги пропишува министерот за внатрешни работи.

Член 6

Против решението со кое се одбива барањето за издавање на лиценца, детективот има право на жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Член 7

Со денот на уписот во трговскиот регистар, детективот поднесува барање до Министерството за внатрешни работи за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: легитимација).

Министерот за внатрешни работи најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето ќе му издаде легитимација на детективот.

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише образецот на барањето за издавање на легитимација и образецот и начинот на издавањето на легитимацијата.

Член 8

Детективот е должен пред започнување со работа да се осигура од одговорност за штета спрема странката или трето лице, која може да ја причини при вршење на детективските работи.

Најнискиот износ на осигурување се определува во висина на петгодишна просечна плата во Републиката пресметана според податоците од Заводот за статистика.

Детективот е должен уредно да го продолжува осигурувањето од одговорност.

Задолжителното осигурување од одговорност не го ослободува детективот од неговата директна одговорност кон оштетените лица.

Член 9

На детективот ќе му се одземе лиценцата ако:

- повеќе не ги исполнува условите определени со овој закон и
- не ги отстранил недостатоците во рокот утврден со решението од член 25 на овој закон.

Член 10

Против решението за одземање на лиценцата детективот има право на жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

По донесување на конечно решение за одземање на лиценцата, Министерството за внатрешни работи ја поништува лиценцата и легитимацијата на детективот.

Детективот на кој му е одземена лиценцата не може да побара издавање на лиценца пред истекот на една година од конечноста на решението со кое му е одземена лиценцата.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕТЕКТИВОТ

Член 11

Детективските услуги се вршат само врз основа на договор склучен во писмена форма меѓу детективот и нарачувачот на детективските услуги (во натамошниот текст: странката) и посебно писмено овластување од странката заверено кај нотар.

Член 12

Детективот може да собира податоци и информации:

- за обезбедување на доказни материјали во врска со кривични дела или сторители на кривични дела;
- за лица кои се исчезнати или сокриени, за пишувачи на анонимни писма или за причинители на материјална штета;
- за откривање на идентитет на лице и негово живеалиште, односно престојувалиште;
- за украдени или изгубени предмети;
- за докази кои се во врска со заштита или утврдување на вистинитоста во постапка пред суд, друг државен орган, институција што врши јавни овластувања или правно лице кое одлучува за одделни права на странката;
- за односот на работниците спрема заштитата на деловната тајна и
- за успешноста и деловноста на правни лица.

Член 13

Детективот е должен да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност, доколку во текот на работата дојде до сознание за такво дело.

Член 14

Детективот не смее да собира податоци за личниот и семејниот живот, здравствената состојба или верските уверувања на лица, освен ако е тоа основа за развод на брак или се однесува на член на семејството на странката.

Детективот не смее да собира податоци за политичко уверување и дејствување на лица.

Детективот не смее да склучува договори за работи од надлежност на државните органи.

Детективот не смее да склучува договори со домашни или странски државни органи или политички партии.

Член 15

Податоците и информациите од член 12 на овој закон, детективот може да ги прибавува од лицето на кое тие податоци се однесуваат, од друго лице ако истото се согласи да даде податоци и информации и од овластени лица на државни органи, институции и правни лица.

Овластените лица на државни органи, институции и правни лица се должни на детективот да му ги дадат бараните податоци од евиденциите кои се достапни за јавноста, а во врска со податоците и информациите од член 12 на овој закон. Детективот има право и на увид во судски, управни и други списи ако тоа право ѝ припаѓа на странката со која склучил договор.

При вршење на увид во списите од став 2 на овој член, детективот е должен да го покаже и писменото овластување од странката.

Член 16

При вршење на детективската дејност детективот е должен да носи легитимација.

Детективот е должен да ја покаже легитимацијата кога се повикува на овластувањата од овој закон или кога тоа го бара субјектот кој врши надзор над неговата работа.

Член 17

При вршење на детективската дејност, детективот не смее да употребува оружје или други средства на присилност, ниту да користи методи и средства кои со закон се забранети или за чија примена се овластени само надлежните државни органи.

Член 18

Детективот не смее да извршува работи сврзани со наплата на долг меѓу доверители и должници.

Член 19

Податоците, информациите и сознанијата до кои детективот дошол при вршењето на детективската дејност, може да ги користи само согласно со склучениот договор.

Детективот е должен да го штити интересот на лицето на кое се однесуваат податоците и информациите.

Детективот не смее да преземе дејствија спротивни на интересите на странката во наредните пет години од денот на склучувањето на договорот за вршење на детективски услуги.

Член 20

За извршената работа детективот изготвува писмен извештај.

Писмениот извештај од став 1 на овој член детективот е должен да го предаде на странката со сите собрани податоци кои се однесуваат на договорената работа, а останатите податоци кои не се од значење должен е да ги уништи во рок од осум дена од денот на исполнувањето на договорот.

Член 21

Со добиените податоци и информации при вршењето на дејноста, детективот располага во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА

Член 22

Министерството за внатрешни работи води евиденција на детективите на кои им е издадена лиценца.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- лично име на детективот;
- фотографија;
- датум и место на раѓање;
- единствен матичен број;
- живеалиште и адреса на станот;
- стручна подготовка;
- претходно вработување;
- датум на полагање на стручниот испит и
- број на издадената, односно поништена лиценца и легитимација.

Член 23

Прибирањето, чувањето и користењето на податоците во евиденцијата се врши согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Член 24

Детективот е должен да води евидентен регистар на склучените договори за детективски услуги.

По барање на Министерството за внатрешни работи, детективот е должен во рок од пет дена да го достави на увид регистарот од став 1 на овој член.

Министерот за внатрешни работи ќе ја пропише содржината и начинот на водење на евидентниот регистар.

V. НАДЗОР

Член 25

Надзор над спроведувањето на овој закон врши Министерството за внатрешни работи.

Детективот е должен да го овозможи вршењето на надзорот, да ја стави на располагање соодветната документација и да ги даде потребните податоци и известувања, освен за содржината на склучените договори и прилозите кон нив.

Ако при вршењето на надзорот се утврди дека детективот не се придржува кон одредбите на овој закон, Министерството за внатрешни работи му издава решение за отстранување на недостатоците во определен рок кој не може да биде подолг од три месеци.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок детектив ако:

- 1) врши детективска дејност без лиценца (член 4 став 1);
- 2) врши детективска дејност без писмен договор и без посебно писмено овластување од странката (член 11);
- 3) собира податоци и информации спротивно на член 12 на овој закон;
- 4) не пријави кривично дело за кое се гони по службена должност (член 13);
- 5) склучи договор за работи од надлежност на државните органи (член 14 став 3);
- 6) склучи договор со домашни или странски државни органи или политички партии (член 14 став 4);
- 7) при вршење на детективската дејност употреби оружје, други средства на присилност, или користи методи и средства кои со закон не се дозволени или за чија примена се овластени само надлежни државни органи (член 17) и
- 8) изврши работи сврзани со наплата на долг меѓу доверители и должници (член 18).

За прекршоците од став 1 на овој член на детективот му се изрекува мерка на безбедност забрана на вршење на детективска дејност во траење од три месеци до една година.

Член 27

Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок детектив ако:

- 1) не се осигури од одговорност или уредно не го продолжи осигурувањето (член 8);
- 2) прибави податоци и информации спротивно на член 15 став 1 на овој закон;
- 3) при вршење на увид во списите од член 15 став 2 на овој закон не го покаже и писменото овластување од странката (член 15 став 3);
- 4) при вршење на детективските работи не носи легитимација (член 16 став 1);
- 5) не ја покаже легитимацијата кога се повикува на овластувањата од овој закон или кога тоа го бара субјектот кој врши надзор над неговата работа (член 16 став 2);
- 6) постапи спротивно на член 19 од овој закон;
- 7) не го предаде писмениот извештај и собраните податоци на странката или не ги поништи податоците кои не се од значење во определениот рок (член 20);
- 8) постапи спротивно на член 21 на овој закон;
- 9) не води евидентен регистар на склучените договори за детективските услуги (член 24 став 1);
- 10) евидентниот регистар не го достави на увид на Министерството за внатрешни работи (член 24 став 2) и
- 11) постапи спротивно на член 25 на овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

Постојните детективи се должни својата работа да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1930.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Се прогласува Законот за обезбедување на лица и имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 декември 1999 година.

Број 07-4573/1

14 декември 1999 година
Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на обезбедување на лица и имот.

Член 2

Обезбедувањето на лица и имот е дејност од јавен интерес.

Член 3

Обезбедување на лица и имот, под условите утврдени со овој закон и во согласност со Законот за трговските друштва, вршат правни лица регистрирани за вршење на таа дејност во вид на давање на услуги и правни лица регистрирани за вршење на истата дејност за сопствени потреби.

Член 4

Обезбедувањето на лица и имот се врши како физичко и техничко обезбедување.

Физичко обезбедување, во смисла на овој закон, е обезбедување на лица заради нивна лична заштита и

обезбедување на имот од пристап на неповикани лица, уништување, оштетување, противправно одземање и други форми на штетни дејствија.

Техничко обезбедување, во смисла на овој закон, е обезбедување на лица и имот со технички средства и уреди по пропишани стандарди.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Член 5

Правно лице кое дејноста обезбедување на лица и имот ја врши во вид на давање на услуги се стекнува со право за вршење на дејноста со упис во трговскиот регистар.

За уписот од став 1 на овој член покрај условите предвидени со прописите за упис во трговскиот регистар, потребно е правното лице да има најмалку пет лица кои имаат лиценца за работа и дозвола за работа од Министерството за внатрешни работи.

Правно лице од став 1 на овој член може да основа домашно правно или физичко лице.

Член 6

Против решението со кое се одбива барањето за издавање дозвола за работа правното лице од член 5 на овој закон има право на жалба, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Член 7

Техничко обезбедување на лица и имот може да се врши:

- самостојно;
- со приклучување на системите за техничка и противпровална заштита во правните лица регистрирани за таа дејност (мониторинг центри) и
- со приклучување на системите за техничка и противпровална заштита во Министерството за внатрешни работи.

Член 8

Работи на обезбедување на лица и имот можат да вршат лица кои имаат лиценца за работа.

Лиценца за работа издава Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: Комората), на лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос определени со закон ги исполнува и следниве услови:

1. Да е државјанин на Република Македонија;
2. Да има живеелиште во Република Македонија;
3. Со правосилна пресуда да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност додека трае таквата мерка;
4. Да има завршено најмалку средно образование, односно средно образование од техничка насока за вршење на техничко обезбедување;
5. Во последните две години пред да добие лиценца за работа да не извршувал работи и задачи од областа на безбедноста и одбраната во органите на државната управа како: овластено службено лице или на посебни работни места согласно со прописите од областа на внатрешни работи, работни места на определени должности согласно со прописите од областа на разузнавањето или работни места од член 123 на Законот за одбрана и

6. Да има положено стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: стручен испит).

Одредбата од став 2 точка 6 на овој член не се однесува на лицата кои најмалку една година извршувале работи и задачи од став 2 точка 5 на овој член.

Член 9

Стручниот испит од член 8 став 2 точка 6 на овој закон се полага пред комисија што ја формира министерот за внатрешни работи составена од претставници на Комората и Министерството за внатрешни работи.

Проверка на оспособеноста за ракување со оружје како дел од стручниот испит врши комисија на Министерството за внатрешни работи составена од овластени службени лица.

Трошоците за проверките од ставовите 1 и 2 на овој член ги сноси лицето – кандидат за проверка.

Програмата и начинот на полагање на стручен испит и образецот на лиценцата за работа ги пропишува министерот за внатрешни работи.

Член 10

По барање на правните лица од член 3 на овој закон, Министерството за внатрешни работи дава стручна помош во организирањето на обезбедувањето на лица и имот и врши обука на вработените.

Трошоците за дадената стручна помош и обука од став 1 на овој член ги сноси правното лице.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА И РАБОТНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Член 11

Правното лице регистрирано за вршење дејност обезбедување на лица и имот во вид на давање на услуги со странката задолжително склучува договор.

Член 12

Правното лице од член 11 на овој закон не смее да извршува или склучува договори за работи од надлежност на државни органи.

Не е дозволено извршување работи сврзани со наплата на долг.

Член 13

При обезбедување на лица и имот не смее да се применуваат методи и средства кои со закон не се дозволени или за чија примена се овластени само надлежни државни органи.

Член 14

При вршењето на задачите работниците кои вршат обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: работниците за обезбедување) должни се да носат легитимација.

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање го пропишува министерот за внатрешни работи.

Член 15

Во случај кога работникот за обезбедување се повикува на своите задачи должен е истовремено да ја покаже и легитимацијата.

Работникот од став 1 на овој член должен е да ја покаже легитимацијата и на барање на овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи.

Член 16

Во случај на престанување на работниот однос на работникот за обезбедување, правното лице ја доставува легитимацијата за поништување до Комората.

Член 17

Работникот за обезбедување може да:

- 1) утврдува идентитет на лица при влез во имотот што го обезбедува;
- 2) го предупреди лицето да се оддалечи од имотот што го обезбедува, ако лицето неовластено се задржува во него;

3) не дозволи влез на неповикано лице во имотот што го обезбедува;

4) пријави и предаде на полицијата лице затечено во вршење на кривично дело кое се гони по службена должност;

5) не дозволи влез, односно излез на возило или лице во багаж ако согласно со пропишаните акти за обезбедување на имотот потребно е да се изврши преглед на возилото, односно багажот, а возачот тоа не го дозволува;

6) не дозволи неовластено снимање или внесување на средства и опрема за таа намена;

7) врши контрола и презема мерки за заштита и известување за настанат пожар, експлозија или други непогоди;

8) врши безбедносно-техничка заштита на правното лице;

9) врши лично-техничка заштита на лица и

10) врши обезбедување на пренос на пари и други вредности или доверливи документи за правното лице.

Во случаите од став 1 на овој член, работникот за обезбедување има право да примени физичка сила само кога е неопходно потребно за остварување на задачите, се до доаѓањето на полицијата.

Пред примена на физичката сила од став 2 на овој член, работникот за обезбедување е должен гласно да го предупреди лицето спрема кое ќе го примени тоа средство на присилба.

Член 18

Во вршењето на обезбедување на лица и имот може да се користи посебно дресирано куче, кое по претходно предупредување се употребува заради одбивање на непосреден напад над работникот за обезбедување, како и во случај на непосреден напад над лицето или имотот што се обезбедува.

Член 19

За употребата на средствата на присилност од член 17 став 2 и член 18 на овој закон, правното лице кое врши обезбедување на лица и имот и работникот за обезбедување се должни веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа писмено да го известат Министерството за внатрешни работи.

Член 20

При вршењето на обезбедувањето работниците за обезбедување можат да бидат вооружени согласно со прописите за набавување, поседување и носење оружје.

За работниците за обезбедување Министерството за внатрешни работи најмалку еднаш годишно организира изведување на гаѓање со оружјето со кое се вооружени.

Видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот, како и бројот на часови за оспособување во гаѓање, ги пропишува министерот за внатрешни работи.

Член 21

Работникот за обезбедување има право да употреби огнено оружје само ако објективно не е во можност да ја извести полицијата и ако на друг начин не може да:

- 1) одбие непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот или животот на лицето кое се обезбедува и
- 2) одбие непосреден напад на имотот што се обезбедува.

Како непосреден напад со кој се загрозува животот на работникот за обезбедување, како и животот на лицето кое се обезбедува, се смета секој физички напад на начин или со средство (оружје, опасно орудие или друг сличен предмет со кој може да се загрози животот) кое претставува непосредна опасност по животот; напад кој го вршат две или повеќе лица, односно напад од

очигледно физичко посилно лице или лице кое се служи со посебни вештини.

Како непосреден акт на напад со кој се загрозува имотот што се обезбедува се смета секое дејствие насочено кон противправно одземање на имотот, оштетување или уништување на објектот, како и расипување и уништување на уредите во објектот, со што се прави огромна материјална штета (саботажа, диверзија).

Пред употребата на огнено оружје, лицето гласно се предупредува за тоа.

За употребата на огненото оружје во случаите од став 1 на овој член, правното лице кое врши обезбедување на лица и имот и работникот за обезбедување се должни веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа писмено да го известат Министерството за внатрешни работи.

Член 22

При обезбедување на лица и имот не се употребува огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани.

Не се употребува огнено оружје и против бремена жена чија бременост е видлива, деца и старци, освен ако овие лица со огнено оружје или со други опасни средства непосредно го загрозуваат животот на работникот за обезбедување или на лицето кое се обезбедува.

Член 23

Работниците за обезбедување, должни се при вршењето на работите да носат работна облека. По исклучок работите можат да ги вршат и во цивилна облека кога за тоа ќе оцени правното лице кое врши обезбедување на лица и имот.

Работната облека која ја носи работникот за обезбедување треба да има соодветно обележје на правното лице, како и ознаки од кои е очигледно какви работи и задачи извршува.

Член 24

Работната облека мора видливо да се разликува од униформата што ја носат припадници на државни органи.

Видот, составот, бојата и кројот на работната облека на работниците за обезбедување со свој акт го утврдува правното лице кое врши обезбедување на лица и имот.

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 25

Владата на Република Македонија определува кои правни лица се должни да имаат обезбедување на лица и имот за свои потреби, ако вршењето на нивната дејност е поврзано со ракување со: радиоактивни материи или други по луѓето и околината опасни материи; предмети и објекти од особено културно и историско значење како и во други случаи кога е тоа во интерес на безбедноста односно одбраната на Република Македонија.

V. КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Член 26

Работниците за обезбедување се здружуваат во Комора заради заштита и унапредување на стручноста, професионалноста и деловноста, како и заштита на професијата.

Член 27

Комората е овластена да ги врши следниве работи:

1. Организира полагање на стручен испит;

2. Издава легитимација на работниците за обезбедување и

3. Врши и други работи утврдени со овој закон.

VI. ЕВИДЕНЦИЈА

Член 28

За вршење на обезбедување на лица и имот Комората води:

1) евиденција на правните лица на кои им е издадена дозвола за вршење на обезбедување на лица и имот, како и правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот за свои потреби и

2) евиденција на работниците кои имаат лиценца за работа.

На барање на Министерството за внатрешни работи Комората е должна да ги даде податоците од став 1 на овој член.

Член 29

Правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги се должни да водат евиденција на склучените договори за обезбедување.

Евиденцијата од став 1 на овој член, правните лица се должни да ја достават на увид на Министерството за внатрешни работи, по негово барање, во рок од пет дена.

Член 30

Евиденцијата од член 28 став 1 точка 2 на овој закон ги содржи следниве податоци:

- 1) лично име;
- 2) датум и место на раѓање;
- 3) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот;
- 4) единствен матичен број;
- 5) работно место;
- 6) стручна подготовка и
- 7) број на издадена, односно поништена лиценца и легитимација.

Член 31

Прибирањето, чувањето и користењето на податоците во евиденцијата се врши согласно со прописите за заштита на личните податоци.

VII. НАДЗОР

Член 32

Надзор над спроведувањето на овој закон врши Министерството за внатрешни работи.

Комората, односно правното лице кое врши обезбедување на лица и имот се должни да го овозможат вршењето на надзорот, да ја стават на располагање соодветната документација и да ги дадат потребните податоци и известувања.

Ако при вршењето на надзорот се утврди дека субјектите од став 2 на овој член не се придржуваат кон одредбите на овој закон, Министерството за внатрешни работи донесува решение за отстранување на недостатоците во определен рок кој не може да биде подолг од три месеци.

Член 33

Дозволата за работа ќе се одземе ако правното лице кое врши обезбедување на лица и имот:

- 1) повеќе не ги исполнува условите определени со овој закон и
- 2) не ги отстрани недостатоците во рокот утврден со решението од член 32 став 3 на овој закон.

Член 34

Министерството за внатрешни работи ќе ги одземе овластувањата на Комората утврдени со овој закон, доколку истата не ги отстрани недостатоците во рокот предвиден со решението од член 32 став 3 на овој закон.

Член 35

Против решението од членовите 33 и 34 на овој закон, правното лице, односно Комората имаа право на жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Со парична казна од 10.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

- 1) врши дејност обезбедување на лица и имот без дозвола за работа (член 5 став 2);
- 2) не склучи со странката договор за обезбедување согласно со член 11 на овој закон;
- 3) извршува или склучува договори за работа од надлежност на државни органи (член 12 став 1);
- 4) извршува работи сврзани со наплата на долг (член 12 став 2);
- 5) употребува методи и средства кои со закон не се дозволени или за чија примена се овластени само надлежни државни органи (член 13);
- 6) во случај на престанување на работниот однос на работникот кој врши обезбедување, не ја достави легитимацијата за поништување до Комората (член 16);
- 7) во рок од 24 часа писмено не го извести Министерството за внатрешни работи за употребата на средствата на присилност (член 19);
- 8) во рок од 24 часа писмено не го извести Министерството за внатрешни работи за употребата на огнено оружје (член 21 став 5);
- 9) работната облека не е во согласност со член 24 на овој закон;
- 10) нема организирано обезбедување во согласност со овој закон (член 25);
- 11) не води евиденција за склучените договори за обезбедување (член 29 став 1);
- 12) на барање на Министерството за внатрешни работи не ја достави на увид евиденцијата и склучените договори за обезбедување (член 29 став 2) и
- 13) не овозможи вршење на надзор или ако не ја стави на располагање соодветната документација или ако не ги даде потребните податоци и известувања (член 32 став 2).

За прекршоците од став 1 точки 1, 3, 4, 5, 8 и 13 на овој член на правното лице ќе му се изрече мерката на безбедност забрана на вршење на дејноста обезбедување на лица и имот во траење од шест месеци до една година.

Член 37

Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

- 1) врши работи на обезбедување на лица и имот без лиценца за работа (член 8 став 1);
- 2) извршува работи сврзани со наплата на долг (член 12 став 2);
- 3) употребува методи и средства кои со закон не се дозволени или за чија примена се овластени само надлежни државни органи (член 13);
- 4) при вршењето на работите не носи легитимација (член 14);
- 5) не ја покаже легитимацијата во случај кога се повикува на своите задачи или не ја покаже легитима-

цијата на барање на овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи (член 15);

6) примени физичка сила спротивно на член 17 став 2 од овој закон;

7) при употребата на средства на присилба или огнено оружје не го предупреди гласно лицето спрема кое ќе го употреби тоа средство, односно оружје (членови 17 став 3, 18 и 21 став 4).

8) употреби средства на присилба спротивно на член 18 од овој закон;

9) во рок од 24 часа писмено не го извести Министерството за внатрешни работи за употребата на средствата на присилност (член 19);

10) не присуствува на организираното гаѓање со оружје со кое е вооружено, најмалку еднаш годишно (член 20 став 2);

11) употреби огнено оружје спротивно на член 21 ставови 1 и 3 од овој закон;

12) во рок од 24 часа писмено не го извести Министерството за внатрешни работи за употребата на огнено оружје (член 21 став 5);

13) употреби огнено оружје спротивно на член 22 од овој закон и

14) при вршењето на работата не носи работна облека, односно носи работна облека која е идентична со униформата на припадниците на државни органи (членови 23 и 24).

За прекршоците од став 1 точки 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 и 13 на овој член на физичкото лице ќе му се изрече мерката на безбедност забрана на вршење на дејноста обезбедување на лица и имот во траење од три месеци до една година.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Комората ќе се основа кога ќе се здружат најмалку десет работници за обезбедување.

До основање на Комората, овластувањата на Комората предвидени со овој закон ќе ги врши Министерството за внатрешни работи.

Член 39

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Постојните правни лица што вршат обезбедувања на лица и имот се должни својата работа да ја усогласат со овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Работниците кои вршат обезбедување на лица и имот, можат да ги вршат работите и задачите и по влегувањето во сила на овој закон, но најдолго две години од денот на влегувањето во сила на подзаконските прописи предвидени со овој закон, во кој рок се должни да го положат стручниот испит.

Член 41

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 18/76, 25/76 и 37/87).

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1931.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 декември 1999 година.

Број 07-4574/1

14 декември 1999 година

Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96) во членот 10 став (2) зборот „нескриена“ се заменува со зборот „нескривена“.

Член 2

Во членот 12 став (2) сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Член 3

Во членот 47 став (2) по зборот „прекршок“ зборовите: „или стопански престап“ се бришат, а по зборот „прекршокот“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 4

Во членот 51 став (4) по зборовите: „на издржување на оваа казна“ зборот „ќе“ се заменува со зборот „не“.

Член 5

Во членот 68 став (2) по зборот „безбедност“ се става запирка и се додава зборот „здравјето“.

Член 6

Во членот 84 став (2) точка 1) зборовите: „или во посебна установа за лекување и оспособување“ се бришат.

Во точка 2) по зборот „година“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 7

Во членот 122 став (6) точка а) пред зборовите: „избран или именуван функционер“ се додаваат зборовите: „претседателот на Република Македонија“.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:
„(7) Како странско службено лице, кога тоа е означено како сторител на кривично дело, се смета лицето кое во странска држава врши некоја од функциите или должностите определени во точките од а) до г) од ставот 6 на овој член“.

Во ставот (7) кој станува став (8) се додава нова реченица која гласи: „Под странско правно лице се подразбира јавно или приватно претпријатие, установа, фонд, банка, трговско друштво или друг облик на организираност според законите на странска држава во вршење на стопански, финансиски, банкарски, трговски; услужни или други дејности, кој има седиште во друга држава, или претставништво во Република Македонија, или е основано како меѓународно друштво, фонд, банка или установа“.

Во ставот (8) кој станува став (9) по зборовите: „на овој законик“ се додава нова реченица која гласи: „Кога е тоа посебно предвидено со овој законик, како одговорно лице се смета и лицето кое врши посебна функција или овластување или на кое му е доверено самостојно вршење на определени работи во странско правно лице, како и лицето кое е претставник на странско правно лице во Република Македонија“.

По ставот (9) кој станува став (10), се додава нов став (11) кој гласи:

„(11) Како лице кое врши работи од јавен интерес се смета лицето кое врши функции, должности или работи од јавен, односно општ интерес, како што се наставник, воспитувач, лекар, социјален работник, новинар, нотар, адвокат или друго лице, кое тие работи ги врши самостојно или во правно лице што врши дејност од јавен, односно општ интерес определен со закон“.

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) стануваат ставови (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18).

Во ставот (17) кој станува став (19) по бројот „1,5“ зборот „промили“ се заменува со зборот „грам – промил“.

Ставовите (18), (19), (20) и (21) стануваат ставови (20), (21), (22) и (23).

Член 8

Во членот 123 став (2) точка 6) по зборот „живот“ се додаваат зборовите: „судија, јавен обвинител или адвокат, при вршењето на неговата функција, односно дејност или“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Со затвор од најмалку десет години или со доживотен затвор ќе се казни тој кој со умисла ќе лиши од живот две или повеќе лица, за кои претходно не му било судено, освен ако не се работи за кривични дела од член 9 став (3), член 10 став (3) и членовите 124, 125 и 127“.

Член 9

Во членот 130 став (1) зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „три години“.

Член 10

Во членот 133 по зборот „оружје“ зборот „или“ се брише, а по зборот „орудие“ се додаваат зборовите: „или друго средство“.

Член 11

Во членот 172 став (1) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари“.

Во ставот (2) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 40.000,00 денари“.

Во ставот (3) по зборот „со“ се додаваат зборовите: „парична казна од најмалку 50.000,00 денари или со“.

Член 12

Во членот 173 став (1) по зборот „казна“ се додаваат зборовите „од најмалку 10.000,00 денари“.

Во ставот (2) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 20.000,00 денари“.

Член 13

Во членот 174 став (1) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари“.

Во ставот (2) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 40.000,00 денари“.

Во ставот (3) по зборот „со“ се додаваат зборовите: „парична казна од најмалку 50.000,00 денари или со“.

Член 14

Во членот 175 став (1) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари“.

Во ставот (2) по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „од најмалку 20.000,00 денари“.

Член 15

Во членот 176 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) За изнесување или пронесување на лични и семејни прилики што е сторено во вршењето на работите од јавен интерес или при одбрана на некое право, сторителот нема да се казни ако ја докаже вистинитоста на своето тврдење“.

Член 16

Во членот 184 став (2) зборовите: „службена должност“ се заменуваат со зборот „предлог“.

Член 17

Во членот 186 став (5) зборовите: „приватна тужба“ се заменуваат со зборот „предлог“.

Член 18

Во членот 187 став (4) зборовите: „приватна тужба“ се заменува со зборот „предлог“.

Член 19

Во членот 188 став (1) зборовите: „шест месеци до пет“ се заменуваат со зборовите: „една до десет“.

Член 20

Во членот 202 став (1) зборовите: „иако е во можност“ се бришат.

Член 21

Во насловот пред членот 212, како и во ставот (1) на овој член зборот „лечење“ се заменува со зборот „лекување“.

Член 22

Во насловот пред членот 215, како и во ставовите (1), (3) и (4) на овој член зборот „прекурзори“, односно „прекурзорите“ се заменува со зборот „прекурсор“, односно „прекурсорите“.

Член 23

Во насловот пред членот 216, како и во ставовите (1) и (3) на овој член по зборот „дроги“ запирката се брише, се додава сврзникот „и“, а зборовите „и прекурзори“, односно „и прекурзорите“ се бришат.

Член 24

Во членот 217 став (4) по бројот „205“ зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“.

Член 25

Во членот 218 став (3) зборовите: „за делото од став 1“ се заменуваат со зборовите: „со парична казна или“.

Член 26

Членот 229 се менува и гласи:

„(1) Тој кој лови риба со експлозив, струја, отров, замајни средства, средства за подводен риболов, ости, непосредно со раце, мрежа или други средства со кои е

забранет риболовот, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(2) Ако поради делото од став 1 настапи имотна штета од големи размери или е прибавена поголема имотна корист, сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор од три месеци до три години.

(3) Ако поради делото од став 1 е предизвикан помор на риба во големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(4) Уловената риба и средствата за риболов ќе се одземат.“

Член 27

Во членот 230 став (3) зборовите: „од една до пет години“ се заменуваат со зборовите: „до една година“.

Член 28

Во членот 236 став (1) точка 6) зборот „за“ се заменува со зборот „со“.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Ако вредноста на украдениот предмет е мала и сторителот одел кон тоа да присвои предмет од таква вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години“.

Член 29

Во членот 239 став (1) по зборот „противправно“ се додаваат зборовите: „за себе или за друг“.

Член 30

Во членовите 264 и 267 зборот „регистратурски“ се заменува со зборот „документарен“.

Член 31

По членот 274 се додава нов наслов и член 274-а, кои гласат:

„Издавање акцептен налог без покритие.“

Член 274-а

(1) Тој кој ќе издаде акцептен налог, за кој знае дека во моментот на пристигнување на наплатата ќе нема средства на неговата сметка во износ на кој е издаден акцептниот налог, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

(2) Ако сторителот можел да знае дека во моментот на пристигнување на наплатата ќе нема средства на неговата сметка во износ на кој гласи акцептниот налог, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(3) Гонењето се презема по предлог.“

Член 32

Во членот 278 став (2) по зборот „закана“ се додаваат зборовите: „или надвор од легален премин или со користење на специјален начин и средства за криење на стоките“.

Член 33

Во насловот пред членот 333 по зборот „Напад“ зборот „на“ се заменува со зборот „врз“.

Член 34

Во членот 341 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Тој кој без оправдана причина, иако е повикан со поединечна покана, нема да се јави во определено време кај надлежниот државен орган во врска со воведувањето на воена евиденција, лекарски преглед, регрутирање, служење на воениот рок, соопштување на воен распоред или учество на воена вежба, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Нема да се казни сторителот на делото од ставовите 2 и 3 ако доброволно се јави кај надлежниот државен орган.“

Член 35

Во членот 348 ставот (2) зборот „одбивање“ се заменува со зборот „обивање“.

Член 36

Во членот 353 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија или лице што врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност.“

Член 37

Во членот 355 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) со Казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија, или лице кое врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност.“

Член 38

Во членот 357 став (1) ред трети по зборот „корист“ се додава зборот „за“, а по зборот „изврши“ зборот „за“ се брише.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице и лице кое врши работи од јавен интерес, ако е делото извршено во врска со стекнување, остварување или одземање права утврдени со закон или заради стекнување корист или нанесување штета на друг, одговорно лице во странско правно лице, како и странско службено лице што делото ќе го стори на штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или правно лице.“

Член 39

Во членот 358 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) За делото од ставовите 1 и 2 нема да се казни тој кој дал или ветил поткуп по барање од службено лице и тоа го пријави пред да дознае дека делото е откриено.

(4) Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 се применуваат и кога поткуп е даден или ветен на одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице, лице кое врши работи од јавен интерес и странско службено лице, во врска со делото од член 357.“

Член 40

Во членот 359 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Тој кој со искористување на својата службена или друга положба, општ углед или влијание, за награда или друга корист посредува кај одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што врши дејност во Република Македонија или лице кое врши работи од јавен интерес да изврши или да не изврши дејствие што е спротивно на неговата должност или кај странско службено лице да изврши или да не изврши дејствие што е спротивно на неговата должност на штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или правно лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(5) Ако делото од став 4 имало за последица противзаконито стекнување или губење на права, или стекнување поголема имотна корист или нанесување поголема штета за друг, домашно или странско правно лице, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до три години.“

Ставот (4) станува став (6).

Член 41

Во членот 404 став (1) зборот „промена“ се заменува со зборот „преведување“.

Член 42

Во членовите 18 став (3), 22, 44 став (1), 108 став (3), 111 став (3), 186 став (4), 188 ставови (1) и (2), 189, 190, 194 став (2), 205 став (1), 244 став (2), 253 став (1), 257 став (2), 273 ставови (1), (2) и (3), 288 ставови (1) и (2), во насловот пред членот 298, 313, 357 ставови (1), (2) и (3), 359 ставови (1) и (2), во насловот пред членот 382 и во ставот (1) на овој член, во насловот пред членот 384 и во ставот (1) на овој член, 391 став (2), 392 став (4) и 419 став (1) зборот „дејство“, се заменува со зборот „дејствие“.

Член 43

Во целиот текст на Кривичниот законик зборот „којшто“, се заменува со зборот „што“.

Член 44

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи членот 52 став 1 точка 10) во делот „со ости, со подводна пушка, со огнено оружје, експлозив, хемиски средства, струја или други риболовни средства кои ги убиваат, трујат или зашеметуваат рибите“, членот 56 точка 4) во делот „како и со огнено оружје, подводни пушки, експлозив или хемиски и други средства со кои се убиваат, трујат или зашеметуваат рибите“ и членот 57 став 1 точка 5) од Законот за рибарството („Службен весник на Република Македонија“ број 62/93).

Член 45

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Кривичниот законик.

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1932.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Цените на услугите за задолжително осигурување на моторни возила кои се формирани и применети според постојните прописи, можат да се зголемат и тоа за:

- товарни моторни возила и автобуси до 7% и
- други моторни возила до 10%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5531/1
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1933.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-937/1
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1934.

Врз основа на член 47, став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 5.11.1999 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3843/4
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1935.

Врз основа на член 74, а во врска со член 2, став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ- ЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР

Член 1

Во Одлуката за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер, број 23-1882/1 од 6.07.1998 година, во точката 2 став 1, во алинејата 11 по зборот „објекти“ точката се брише и се додава следниот текст:

„и кабинетите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5627/1
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1936.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царини („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. бр. 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 23 – – Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 3000 см³:

---- Нови:

---- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

---- Патнички автомобили, составени:

8703 23 10 11 ----- Со вграден катализатор

а) Вектра 1.8 и 16 1799 цм 1 парче

б) Астра 1.6 и 16 1598 цм 1 парче

8703 23 10 91 ----- Со вграден катализатор 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5354/1
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1937.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царини („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на

1	2	3	4
---	---	---	---

лица (освен возилата од тар. бр. 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 23 – – Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 3000 см³:

---- Нови:

---- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

---- Патнички автомобили, составени:

8703 23 10 11 ----- Со вграден катализатор

а) Патничко моторно возило Мерцедес-бенз Тип Е 240 со број на мотор 112911-30526733, број на пасија WDB 210061-1A-859893

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5354/2
9 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1938.

Врз основа на член 80 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Сурдулица – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавување на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премоер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5327/1
15 декември 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник, **Горѓи Лазески, с.р.****Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II- Скопје се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Тони Стојановски, ул. „Атинска“ бр.23/8, Скопје против тужената Сузана Бурчевска, со непозната адреса во Канада.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, во спротивно нејзините интереси ќе ги застапува привремениот застапник. За привремен застапник на туже-

ната и е поставена адвокат Маријана Јовановска, бул. "АВНОЈ" бр.74 локал 1, Скопје, која ќе ги застапува интересите на тужената до правосилното завршување на постапката или додека не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XX.П.бр.2450/99.

(41846)

Со Решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините во град Скопје, бр.3020-752 од 23.11.1999 година, за привремен старател на должникот Хариклија Пачура од Солун - Грција, е поставен адвокатот Иван Чукиќ ул. "Бихачка" бр.10-Скопје, во извршувањето иницирано од доверителот РМ-Комисија за иселенички прашања, застапуван од Јавно правобранителство на Република Македонија, за иселување на должникот од стан на ул. "Крсте Асенов" бр.1/3-9 во Скопје. Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на должникот во предметното извршување, се додека должникот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот на старателство не го извести судот дека на должникот му е поставен старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, И.бр.6994/99.

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителката Таири Фатиме од Гостивар преку полномошникот Љупчо Лазаревски, адвокат од Гостивар против тужениот Таири Таир од с.Чегране, со непозната адреса во Р.Швајцарија. Вредност на спорот 23040 швајцарски франци во денарска противвредност.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, за привремен застапник му е поставен Алији Елјеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.370/99.

(41643)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Бекири родена Рамадани Мирјета од с.Беловиште против тужениот Бекири Хасим од с.Мало Турчане кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот му се поставува Алији Елјеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.876/99. (41645)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица заведен граѓански предмет за сопственост по тужбата на тужителот Ѓорѓиев Иван од с.Ново Село, против тужениот Ристеми Себајдин, со непозната адреса.

Бидејќи местото на живеење и престојување на тужениот не е познато, се повикува да се јави во Основниот суд во Струмица лично или да испрати свој полномошник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде определен привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до правосилноста на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1703/99. (41760)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2616/99, на регистарска влошка бр. 030065167-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „ГЛОБАЛ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, с. Добрејци, Струмица.

Единствен содружник: Апостолов Џоко од Струмица.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.2, 01.21, 01.23, 01.24, 50.1, 50.10, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.2, 51.21, 51.23, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.1, 52.11, 52.12, 52.4, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.1, 55.11, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговското работење.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител со неограничено овластување е Апостолов Џоко, застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2616/99.

(40843)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2559/99, на регистарска влошка бр. 030064597-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Ѓорѓи Доне Николов, ТП, ул. „Димитар Влахов“ бр. 78, Штип.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Ѓорѓи Николов, овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2559/99.

(40835)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2602/99, на регистарска влошка бр. 030065027-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за услуги, трговија и такси превоз „АНТЕНА ДИОРИС“ Ристо Диов и др. ЈТД увоз-извоз, ул. „Енгелсова“ бр. 21/3, Штип.

Содружници се Ристо Диов и Даринка Диова, двајцата од Штип.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.22, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај и малограничен промет со Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Ристо Диов, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2602/99.
(40837)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2556/99, на регистарска влошка бр. 030064567-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трговија, увоз-извоз „ВАИТИ“ ДОО, с. Добрејци, бр. 260, општина Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени продукти, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складишта, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Основачите не одговараат.

За управител без ограничување се именува и се запишува Илиев Васе.

Управителот Илиев Васе е и застапник без ограничување во надворешното трговско работење.

Основачи на друштвото се Илиев Васе од с. Добрејци, општина Струмица и Илиев Тони од с. Градошорци, општина Василево.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2556/99.
(40839)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2641/99, на регистарска влошка бр. 030065417-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство „АСТЕР“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Кирил и Методи“ бр. 4, Штип.

Основач: Љупчо Лазаров од Штип.

Основачки влог: 153.000 денари во предмети, девизна противвредност во износ од 5.000 ДЕМ.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,

51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.86, 15.87, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на консигнациона стока од странство, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љупчо Лазаров, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2641/99.
(40830)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2564/99, на регистарска влошка бр. 030064647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и промет „КМТ“ ДООЕЛ, ул. „Ванчо Прке“ бр. 10, Штип.

Основање на ДООЕЛ согласно ЗТД.

Основачки влог: 6.800 ДЕМ или 210.800,00 денарска противвредност, не одговара.

Основач: Кирил Михајлов од Штип.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.81, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.56, 29.72, 34.40, 36.11, 36.40, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.34, 71.10, 71.21, 71.23, 71.34, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.82, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стока и патници во меѓународниот патен сообраќај, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со стоки и услуги со соседни држави, услуги во меѓународен промет, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од консигнациони складишта, реекспорт.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Кирил Михајлов, управител без ограничувања во застапувањето.

Кирил Михајлов, управител без ограничувања во застапувањето во надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2564/99.
(40831)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2624/99, на регистарска влошка бр. 030065247-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „РОМАКЛА“ Увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „5-та Партиска Конференција“ бр. 11/2, Штип.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 15.13, 15.32, 15.91, 15.95, 15.98, 24.16, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.41, 52.42, 01.13/1, 01.13/2, 01.25, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/2, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.36, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.20, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.41/1, 51.41/2, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 60.21, 60.24, 65.12/3, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.12, 72.30, 72.60, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на патници и стоки, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Аврамова Роза од Штип, управител без ограничување.

Управителот е и овластен потписник на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2624/99.

(40832)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1655/99, на регистарска влошка бр. 030055567-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „СИЈЕМ“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Сремски фронт“ бр. 52, Штип.

Содружник: Миладинова Соња од Штип.

Основна главнина од 165.850,00 ден. или 5350 ДЕМ.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.88/2, 18.21, 18.22, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.20, 50.30, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30/1, 60.22, 60.23, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските што ги прави друштвото одговара со сите свои средства.

Миладинова Соња, управител со неограничени овластувања.

Во надворешно трговскиот промет, Миладинова Соња, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1655/99.

(40833)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2593/99, на регистарска влошка бр. 030064937-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „БАРБА“ ДООЕЛ, ул. „Сремски фронт“ бр. 8/11, Штип.

Единствен содружник на друштвото е Тони Барбашки од Штип.

Тони Барбашки, управител со неограничени овластувања при застапувањето.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 15.81/1, 15.81/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 18.21, 18.22, 18.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2593/99.

(40834)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2612/99, на регистарска влошка бр. 030065127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „СЛОГА-ЈОРДАН“ ДООЕЛ увоз-извоз, Св. Николе, с. Кадрифаково.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.23, 01.24, 01.30, 15.71, 15.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горгиев Јордан, управител без ограничување.

Управителот е и овластен потписник на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2612/99.

(40825)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2555/99, на регистарска влошка бр. 030064557-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Александар Бранко Крстевски, ТП, ул. „Светиниколска“ бр. 11, Св. Николе.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Александар Крстевски.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2555/99.

(40826)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2558/99, на регистарска влошка бр. 030064587-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трговец поединец Љубиша Тодор Китанов, ТП, ул. „Јаким Спиров“ бр. 18, Пробиштип.

Основач е Љубиша Китанов од Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.1.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично и со целиот свој имот.

Овластен потписник и управител е Љубиша Тодор Китанов, без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2558/99.

(40827)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2578/99, на регистарска влошка бр. 030064787-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трговец поединец Јован Милан Крстевски ТП „СЛАС“, ул. „Доне Божинов“ бр. 22, Пробиштип.

Основач на трговецот поединец е Јован Крстевски од Пробиштип.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица трговецот одговара лично и со целиот свој имот.

Овластен потписник и управител е Јован Крстевски, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2578/99.

(40828)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2642/99, на регистарска влошка бр. 030065427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија „ВТА“ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Христијан Карпош“ бр. 111, Штип.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 65.11, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ванчо Трајковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2642/99.

(40829)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 957/99, на регистарска влошка бр. 030048587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЛИЛИ КОМЕРЦ

П“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „11-ти Октомври“ бр. 5-2/19, Струмица.

Единствен содружник е Лила Стајковиќ од Струмица.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/2, 21.25, 24.42, 24.66, 25.22, 25.24, 28.52, 33.50, 45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.19, 51.34, 51.37, 51.39, 51.46, 51.47, 52.1, 52.12, 52.33, 52.48, 52.61, 60.22, 60.24, 65.12/3, 74.82, 74.13, надворешна трговија со прехранбени стоки, надворешна трговија со непрехранбени стоки, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, констигнациони работи, реекспрот и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот, а за обврските на друштвото единствениот содружник не одговара.

Лила Стајковиќ, управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 957/99.

(40821)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2357/99, на регистарска влошка бр. 030062577-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Јавно трговско друштво за трговија и производство „ДИТЕКС“ Ристов Ангел и др. ЈТД, ул. „Маршал Тито“ бр. 87, Винаца.

Со договор од 24.06.1999 г. основано е Јавно трговско друштво за трговија и производство „ДИТЕКС“ Ристов Ангел и др. ЈТД Винаца, со седиште во Винаца на ул. „Маршал Тито“ бр. 87.

Содружници се Ристов Ангел и Ристова Станка од Винаца.

Содружниците вложуваат по 200,00 денари.

Дејности: 20.10/1, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 36.11, 36.13, 36.14, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, 51.42/1, 51.42/2, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4.

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските на ЈТД секој содружник одговара на доверителите непосредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

Управител со неограничени овластувања на ЈТД е Ристова Станка.

Застапник на ЈТД во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања е Ристова Станка.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2357/99.

(40823)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2522/99, на регистарска влошка бр. 030064227-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Марина Павле Манасиева „ГАП“ ТП, ул. „Вера Циривири“ бр. 10, Винаца.

Основач на трговец поединец е Марина Павле Манасиева.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка неограничено, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот имот.

За управител е именувана Марина Павле Манасиева, со неограничени овластувања.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2522/99. (40824)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1025/99 на регистарска влошка бр. 030049267-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт, производство, услуги и трговија на големо и мало „МАНЕКС“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. Горѓи Трајков“ бр. 10, Струмица.

Единствен содружник е Андреј Манолев.

Дејности: 60.24, 60.52, 52.22, 52.11, 52.41, 52.43, 51.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.11, 63.30, 63.40, 18.21, 19.20, 74.13, 74.12, 01.11/1, 01.21, 50.20, 28.21, 93.02, 25.24, 36.63, 74.84, 20.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓански промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациони работи, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција.

Застапник во надворешно трговскиот промет е Ванчо Манолев, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1025/99. (40820)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр.655/99 од 12.11.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата на статутот на здружението на граѓани Организација на жените на општина Карпош со скратено име ОЖК со седиште во Скопје со својство на правно лице од 12.12.1995 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.број 559 се запишува здружението на граѓани Организација на жените на општина Карпош со скратено име ОЖК со седиште во Скопје на ул. "Партизански Одреди" б.б. кое го застапува претседателот Евица Стојановска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41118)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 15/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението Атлетски клуб „Велес“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението Атлетски клуб „Велес“ е на ул. „Маршал Тито“ бр. 59/1, во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 08-06-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41382)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 29/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението Стрелачки клуб „Велес“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението Стрелачки клуб „Велес“ од Велес е на ул. „Ленинова“ бб.

Здружението е во својство на правно лице од 12-01-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41383)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 30/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението „Визија“ – Центар на научна фантастика на Македонија од Велес.

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општина Велес, а седиштето на Здружението е во Велес на ул. „Благој Горев“ бр. 69-1/10.

Здружението е во својство на правно лице од 07-04-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41384)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 60/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението Навивачки клуб „Гемидии“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението навивачки клуб „Гемидии“ е на ул. „11-ти Октомври“ бр. 15/1 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 07-10-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41385)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 62/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението Клуб за лесни летала „Акила“, од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението Клуб за лесни летала „Акила“, од Велес е на ул. „Солунска“ бр. 9 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 29-10-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41386)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 63/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, Здружението Билјард клубот „Стека“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на ова здружение е во Велес на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 10.

Здружението е во својство на правно лице од 09-09-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41387)

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 64/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението на еколошкото друштво „Бреза“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението на еколошкото друштво „Бреза“ е на ул. „Јовче Кучук“ бр. 27 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 05-11-1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41388)

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 65/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението на граѓани „Унија 2000“ - Здружение за прокламирање на човековите права од Велес. Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на Здружението е во Велес на ул. „Миле Милевски“ бр. 7.

Здружението е во својство на правно лице од 10.11.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41389)

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 66/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението на Планинарското спортско друштво „Маслодајна“ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Планинарското спортско друштво „Благој Горев“ е при прехранбената индустрија „Маслодајна“ во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 03.12.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41390)

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 67/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението КК Велес 2 000 од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението КК 2 000 од Велес е во Велес на ул. „Благој Горев“ бб.

Здружението е во својство на правно лице од 05.11.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41391)

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 68/99 го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението на граѓани и фондации тенискиот клуб „Тедико“ – АБ од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението тенискиот клуб „Тедико-АБ“ од Велес на ул. Андов Шурков бб.

Здружението е во својство на правно лице од 30.11.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (41392)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 1/98 од 4.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Спортското риболовно друштво „Костреш“ од Богданци ул. „М. Тито“ бб.

Иницијатори за основање на Здружението се: Александар Турикаш, Ристо Караколев, Тони Цицев, Глигор Минфов, Боро Ристевски сите од Богданци.

Основна дејност на Друштвото е планско и спортско рибарство на риболовниот ревер, развивање на спортска вештина и другарство меѓу спортските риболовци, омасовување со нови членови, заштита и унапредување на рибниот фонд и еколошка заштита на риболовниот ревер.

Лице овластено за застапување на ова Здружение е лицето Александар Турикаш од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (41393)

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 31/99 од 19.11.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија за граѓани и фондации на Центар за ментално ретардирани и хендикепирани деца „Светлина“ кое е основано за остварување на правата на ментално ретардираните и хендикепирани деца и нивната заштита.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 47.

Од Основниот суд во Св. Николе. (41394)

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 32/99 од 23.11.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија за граѓани и фондации на „Младински совет на Св. Николе“ кое е основано заради доброволно здружување на поединци и други организации што опфаќаат мла-

дина, заради меѓусебна соработка и заради застапување на заедничките интереси во јавноста кон органите на власта и соработка на младинските организации и асоцијации од земјата и светот.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. „Пионерска“ бр. 10.

Од Основниот суд во Св. Николе. (41395)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 70/99 се запишува Здружение на граѓани Културно уметничко друштво "Беса" - Гостивар со седиште во Гостивар кое го застапуваат Хилмија Дервиши, Кочи Рамадан, Гаши Цафер, Деари Максут, Хасани Енвер, Кочи Емсале и Деари Сафије.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување, организирање и развивање на културата и уметноста, на граѓаните кои имаат желба и склоности за културно уметничка работа.

Од Основниот суд во Гостивар. (41604)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр.90/99 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани "Валет е Југут - Јужни бранови" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: да ги негува фолклорот, традицијата и обичаите на регионот во кој дејствуваат.

Седиштето на здружението на граѓани е на ул."Гоце Делчев" бр. 284 во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Положани Недим.

Од Основниот суд во Охрид. (41764)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува со решението Рег.Згф.бр.74/99 од 09.11.1999 година Фото клуб "Охрид" од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: популаризација и унапредување на фотографијата, општи, идејно, културно, уметничко и техничко образование на членовите, проширување на нивните знаења, организирање и учество на изложби во земјата и странство, оспособување на стручни кадри, како и преземање на други активности од интерес за членството.

Седиштето на здружението е на ул."7-ми Ноември" бр. 58, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Лазар Коњаноски.

Од Основниот суд во Охрид. (41767)

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр.41/99 во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на стечајни работници од АД "Хартија" - Кочани, со седиште во Кочани, на ул. "Вера Попова" бр. 53, Кочани.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Ванчо Горгиев од Кочани.

Здружението е основано заради вршење на следните цели и задачи: остварување на исплата на неисплатените лични доходи, остварување на придонесите по основ на личниот доход, заштита на правата на

работниците како иматели на акции, остварување на права од работниот однос и социјална сигурност на членовите на здружението.

Здружението на стечајни работници од АД "Хартија" - Кочани, стекнува својство на правно лице од 23.11.1999 година.

Од Основниот суд во Кочани.

(41772)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ред. број 130 за 1999 година се запишува основање на Здружение на граѓани со име Младинска фудбалска школа "11-ти Октомври" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на Младинската фудбалска школа "11-ти Октомври" - Прилеп се: поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалскиот спорт и фудбалските активности на децата и младина, усовршување на стручните кадри и стручната работа, соработка со други фудбалски школи, организирање на фудбалски турнири и друго.

Седиштето на школата е во Прилеп на ул. "Александар Македонски" бб.

Лице овластено за застапување е Лазар Стојаноски од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп.

(41769)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 42/99 од 03.12.1999 година, објавува дека се отвара стечајна постапка над стечајниот должник Производно, трговско услужно претпријатие "МС Трејд" Кавадарци, ул. "Партизанска" бр. 8, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(41250)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на стечајниот совет Ст.бр. 148/99 од 26.11.1999 година е отворена стечајна постапка над Трговец поединец Драгица Киро Мадирова од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица.

(41251)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 235/99 од 06.12.1999 година над Претпријатието за производство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "Цветаш" од Битола, ул. "Ружа Делчева" бр. 15-1-7 и жиро сметка 40300-601-34004 при ЗПП Битола со дејност трговија отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(41320)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Ст.бр. 188/99 се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на ДОО за сточарство и преработки "Овче Поле" - Свети Николе, согласно одлуката за трансформација.

Стечајната постапка на ДОО сточарство со преработки "Овче Поле" - Свети Николе се запира.

Се организира ДОО за сточарство и преработки "Овче Поле" - Свети Николе како Акционерско друштво согласно одлуката за трансформација на општествениот капитал и Програмата за финансиска и сопственичка трансформација.

Од Основниот суд во Штип.

(41452)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр. 126/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ПТ "Виор" - Штип, со решението Ст.бр. 224/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ПТ "Ексим" - Штип, со решението Ст.бр. 90/97 од 31.03.1998 година не е заклучена стечајната постапка над ПУТ "Нецко" - Штип, со решението Ст.бр. 45/97 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ПГУ "Плус" с. Стар Караорман, со решението Ст.бр. 240/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ТП "Бес" - Штип, со решението Ст.бр. 186/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ТПП "Минитранс" Штип.

По правосилноста на споменатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип.

(41377)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр. 164/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над УТП "Ди-ки" - Штип, со решението Ст.бр. 75/97 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ПП "Дени-пром" - Штип, со решението Ст.бр. 208/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ППУТ "Елвискомерц" - Свети Николе, со решението Ст.бр. 132/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над УТП "Американ-бленд" - Штип, со решението Ст.бр. 168/96 од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка над ППС "Торнадо" - Штип.

По правосилноста на споменатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип.

(41378)

Со решение на Окружниот стопански суд во Скопје Ст.бр. 1921/93 од 16.11.1994 година, отворена е стечајна постапка над должникот ППУ "Борец" од Велес, ул. "Димитар Влахов" бб.

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Каначковиќ од Велес.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за ден 24.01.2000 година во 10,00 часот, соба број 5, II кат при овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (41574)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 236/99 од 08.12.1999 година над Друштвото за производство, шпедиција, трговија на големо и мало "Сашо Кузевски-Куна" ДООЕЛ - Битола, ул."Пожаревачка" бр. 72, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-59988 при ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (41650)

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 51/99 од 08.12.1999 година отвори стечајна постапка над должникот ТП "Црвица" - Кичево, с. Црвивци, но истата не се спроведува, поради намање на стечајна маса за намирување на трошоците за постапката.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници "Црвица" - с. Црвивци, согласно член 64 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (41654)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 215/99 од 01.12.1999 година над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало "Руп-Жуб Промет" увоз-извоз од Демир Хисар, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-51612, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (41731)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 223/99 од 30.11.1999 година над Приватното претпријатие за трговија, угостителство, туризам "Гот-Комерц" од Битола, бул."1-ви Мај" бр. 136, со дејност угостителство жиро сметка 40300-601-31413 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (41736)

Со решението Ст.бр. 101/99 од 23.11.1999 година, Основниот суд во Прилеп отвори стечајна постапка кон должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Бенката" увоз-извоз, Прилеп ПО со седиште на ул."Мице Козар" бр. 149 запишан во регистарска влошка бр. 1-14892 во Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-27193 во Заводот за платен промет - Прилеп со предмет на работење изработка и поправка на предмети од кожа и гума.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка е отворена поради непосредно престојна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (41739)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 243/99 од 10.12.1999 година над Приватна здравствена организација-ординација по општа стоматологија "Кетидент" од Битола со ПО, ул."Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 4, со дејност здравствена заштита жиро сметка 40300-603-4468 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42400)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 201/99 од 09.12.1999 година над Приватното претпријатие за градежништво, трговија на големо и мало, услуги и увоз-извоз "Доградба" од Битола со ПО, ул."Борис

Кидрич" бр. 4/3, со дејност градежништво со жиро сметка 40300-601-51313 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42401)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 766/99 од 20.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ЕМИ РОМА“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Димитар Густнов“ бр. 28, со жиро сметка 40110-601-331382.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Апостоловска, ул. „Видое Смилевски“ бр. 69 1/2.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41184)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 860/99 од 20.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЕУРО 2“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бб, со жиро сметка 40120-601-73028.

За ликвидатор се определува лицето Алексиќ Ружича, ул. „Никола К. Мајски“ бр. 41/11.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41186)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 862/99 од 4.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЕКСЕЛАНС“ д.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/1-22, со жиро сметка 40100-601-47511.

За ликвидатор се определува лицето Даргослав Сталетовиќ, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/1-22.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41187)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1170/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за производство, промет и услуги „ВА-ВИЛОН“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маџари – 2“, бр. 39, со жиро сметка 40110-603-20278.

За ликвидатор се определува лицето Поп-Иванова Даница, ул. „Павле Илиќ“ бр. 21/16. Тел. 626-132.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41191)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 707/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕНИГМА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 436, со жиро сметка 40100-601-113314.

За ликвидатор се определува лицето Огњаноска Виолета, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/13.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1155/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ПАМ-ПРОМЕТ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 76, со жиро сметка 41500-601-48545.

За ликвидатор се определува лицето Павел Томашевски од Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1118/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „КЕСКИН АИК КОЛЕКЦИЈА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ЛТЦ Мавровка – приземје бр. 17-6, со жиро сметка 40100-601-280478.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорговски, бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41235)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 702/99 од 15.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговско и услужно претпријатие „ЕМИН – КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Тетово, ул. с. Милетино, Тетово, со жиро сметка 41500-601-370027.

За ликвидатор се определува лицето Бранко Милосавлевски, ул. „132“ бр. 4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41238)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 644/99 од 7.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно и трговско претпријатие „НАШ СТИЛ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 74/6, со жиро сметка 41500-601-53531.

За ликвидатор се определува лицето Златко Гелевски, ул. „Маршал Тито“ бр. 74/6.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41239)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1220/99 од 25.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „МАЈСА“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Шекспирова“ бб, со жиро сметка 40120-601-359527.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица, ул. „Наум Чакарев“ бр. 29.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41265)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1210/99 од 26.11.1999 година

е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за издавачка дејност, услуги и трговија на големо и мало „ИНТЕР ВАМАК ПРЕС“ Ленче и др. д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 60, со жиро сметка 40100-601-282521.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица, ул. „Наум Чакарев“ бр. 29.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41266)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1188/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги „НИГО-КО-МЕРЦ“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 7/17, со жиро-сметка 40100-601-304311.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица, ул. „Наум Чакарев“ бр. 29.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41267)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 935/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало со увоз-извоз „ВЕТЕТЕКС“ ЦО Скопје, ул. „Рамиз Садик“ бб, со жиро-сметка 40120-601-33881.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величовски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41268)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1228/99 од 25.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „УНИ ДЕЈ“ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 40-а, со жиро-сметка 40110-601-19296.

За ликвидатор се определува лицето Катица Видеска, ул. „Наум Чакаров“ бр. 29.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41274)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1074/99 од 23.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „ДЕНИВА КО-МЕРЦ“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Пандил Шишков“ бр. 20/5 со жиро-сметка 40120-601-143457.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Палуровиќ Јовановска, ул. „Пандил Шишков“ бр. 29/5.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41273)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 731/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, монтажа и промет „УНО-ПРОМ“ ДОО експорт-импорт ул. „Мите Богоевски“ бр. 2/25, со жиро-сметка 40100-601-92056.

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стојановска, ул. „Васил Главинов“ ДТЦ Паломна Бјанка 3 кат, лок. 8, тел. 135-482.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 962/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за забавни игри и трговија на големо и мало „ВАНОКС“ ЦО експорт-импорт Куманово „III МУБ“ бр. 128, со жиро-сметка 40900-601-17585.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. „III МУБ“ бр. 67 с/9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41288)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1008/99 од 12.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатије за производство, трговија и услуги „АРОМА КОМЕРЦ“, Куманово, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 28, со жиро-сметка 40900-601-22961.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. „III МУБ“ бр. 67 с/9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41289)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1042/99 од 12.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за производство, трговија на големо и мало и услуги „РАИ ТРЕЈД“ ЦО увоз-извоз Куманово, ул. „Косовски бригади“ бр. 26, со жиро-сметка 40900-601-46007.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. „III МУБ“ бр. 67 с/9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41290)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1088/99 од 06.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за промет и услуги „СИЛВИ“ ЦО Скопје, ул. „Карл Либних“ бр. 29, со жиро-сметка 40110-601-98941.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска, ул. „Алекса Дундик“ бр. 147-б.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41352)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1064/99 од 24.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за трговија и услуги „ЦЕ-ЕС КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 19/20, со жиро-сметка 40100-601-309318.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска, ул. „Алекса Дундик“ бр. 147-б.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41353)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1066/99 од 24.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије на големо и мало, увоз-извоз „ЗЛАТЕ КОМЕРЦ – ЗАЈКО“ ПО Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 83/3-7, со жиро-сметка 40100-601-378713.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска, ул. „Алекса Дундик“ бр. 147-б.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 986/99 од 23.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за промет, производство, услуги и инженеринг „ЛЕЈДИ-ДИ ПРОЕКТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 14-2, со жиро сметка 40100-601-329169.

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијевски, ул. „Пандил Шиков“ бр. 7/3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41355)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 808/99 од 16.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за промет со стоки и услуги „ДИНЕА-2000“, д.о.о. Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 65, со жиро сметка 40100-601-372697.

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијевски, ул. „Пандил Шиков“ бр. 7/3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41357)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 34/98, од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Панасван“ Штип, со решение Л. бр. 24/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Зоркат“ Делчево, со решение Л. бр. 48/98 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка

над „Роз голд“ Делчево, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“.

Од Основниот суд во Штип. (41373)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 78/99, од 7.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ТП „Елесс“ Пробиштип, со решение Л. бр. 36/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПП ЗП „Нане пром“ с. Босилово, со решение Л. бр. 16/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Старшија“ с. Град, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“.

Од Основниот суд во Штип. (41374)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 2/99, од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Ориент 95“ Берово, со решение Л. бр. 32/99 од 7.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Спенси пром“ Берово, со решение Л. бр. 52/98 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТП „Аци комерц“ Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“.

Од Основниот суд во Штип. (41376)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1197/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија и производство – „ИН-ФООРГВЕР“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 33-2/1, со жиро сметка 40100-601-235335.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. „Владимир Комаров“ бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41414)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1095/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, туризам и услуги д.о.о. „ЛИВПРОДУКТ“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 55, со жиро сметка 40100-601-186082.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41420)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 874/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги „МОН-ДИ“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Светиниколска“ бр. 29, со жиро сметка 40100-601-267082.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41426)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 976/99 од 01.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки и услуги „ЕГС-КОМЕРЦИЈА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-3/5, со жиро сметка 40100-601-23953.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41427)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1010/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „КОМПАНИЈА ШИЦ-КО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Народни Херои“ бр. 21/1-23, со жиро сметка 40100-601-269211.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41428)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1090/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „МАКЕДОНСКА КНИГА 32“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28, со жиро сметка 40100-601-125002.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41429)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1130/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговско, производно и услужно претпријатие и авто школа „ФОРТУНА М-Н“, д.о.о. ул. „50-та дивизија“ бр. 20, со жиро сметка 40100-603-25269.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41430)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1134/99 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги „СОЛЕЈ“ д.о.о. увоз-извоз, посредување и услуги Скопје, ул. „512“ бр. 4-а, со жиро сметка 40100-601-368617.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41431)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1138/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Заштитно, производно, услужно, трговско претпријатие на големо и мало „М.Г.С. КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Антон Панов“ бр. 6/37 со жиро сметка 40110-603-24214.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41432)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 934/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, преработки и трговија на големо и мало д.о.о. „ДЕШАТ“ увоз-извоз Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 92, со жиро сметка 4130-601-7909.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул. „Торонто“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41728)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 982/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „ДИДЕМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Славеј Планина“ бр. 50, со жиро сметка 40100-601-363467.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул. „Торонто“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41730)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1003/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „БИ-СЕРИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 24/2-10, со жиро сметка 40100-601-207202.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул. „Торонто“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41733)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 991/99 од 10.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало „ДЕЈАН“ ц.о. од Куманово, ул. „Тоде Тумба“ бр. 103, со жиро сметка 40900-601-2869.

За ликвидатор се определува лицето Петринска Хилда, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 98а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41742)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 967/99 од 03.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „КАРАНИК“ Михајло ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. „Лесковачка“ бр. 44/1-1/3, со жиро сметка 40900-601-9027.

За ликвидатор се определува лицето Душко Димитровски, плуштад „Нова Југославија“ бр. 24/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41746)

Се заклучува Ликвидациона постапка над производно, услужно и трговско претпријатие „Б.Ф. – ПОЛО I“ п.о. Куманово, со седиште во с. Проевце бр. 8 и жиро сметка број 40900-601-32426, отворена со решение Л. Бр. 243/98 од 12.01.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат од основачот од Куманово Славко Пешик, на ул. „III МЗБ“ бр. 71-1/7.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4150)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 614/99 од 21.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги во внатрешна и надворешна трговија „ФИЛОС – РИЛА“ д.о.о. Куманово, ул. „Индустриска“ бб, со жиро сметка 4091-601-34595.

За ликвидатор се определува лицето Петринска Хилда, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 98, од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41754)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1213/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, маркетинг и трговија „КАО“ експорт-импорт Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 23/II стан 1 со жиро-сметка 40100-601-56346.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41576)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1163/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и производство на конфекција „БОРСАЛИНО“ експорт-импорт ДОО од Скопје ул. „Костурска“ бб со жиро-сметка 40100-601-113564.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, со стан на бул. „Ј. Сандански“ број 50/3-4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41577)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1242/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународна трговија и маркетинг „ТРАНСФЕРКО“ ДОО експорт-импорт Скопје Д.Т.Ц. „Буњаковац“ кат II, со жиро-сметка 40100-601-332080.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41582)

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатие за проектирање, производство и промет „ЕНЕРГО-ГАС“ ДОО Скопје со седиште на улици „Арсо Мацков“ бр. 29 и жиро-сметка број 40120-601-154800 отворена со решение Л. бр. 296/98 од 11.01.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Максимовски Горјан ул. „Арсо Мицков“ бр. 29.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41586)

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, монтажа, промет инженеринг „УНИТЕЛ“ ЦО Скопје со седиште на улица „АСНОМ“ бр. 58 и жиро-сметка број 40100-601-68216 отворена со решение Л. бр. 235/98 од 29.12.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро-сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Саздова Весна ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 51.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41587)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 767/99 од 20.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЛЕВЕР-КУСЕН“ ДОО увоз-извоз од Скопје ул. „Струмичка“ бр. 28 со жиро-сметка 40100-601-214716.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28..

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41725)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 798/99 од 01.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Д.Г.СТИЛ“ ЦО експорт-импорт од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 112/1-9 со жиро-сметка 40100-601-201438.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41726)

Во огласот за ликвидација бр.41074 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 78 од 10 декември 1999 година на страна 4364, во петтиот ред наместо зборот "ФЕЛИКС" треба да стои зборот "ФЕЛИС".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Грашкоски Миле и Грашкоски Киро од Скопје, ул. "Б.Договор" бр.1/1 вршат продажба на својот недвижен имот - нива заведен во поседовен лист број 432 за Катастарска општина Воѓани, број на парцела 434,

место викано "Долно с. трло", шума класа 1 со површина 2293 м², секој-продавач полага право на сопственост по една половина, а продажната цена изнесува 40.000 денари.

Грашкоски Киро врши продажба на својот недвижен имот заведен во поседовен лист број 1 за КО Воѓани, број на парцела 435, место викано "Станково трло", нива класа 3, површина 6512 м², а предмет на продажба се 25/46; број на парцела 1181 место викано "Расаница нива" класа 2 површина 2757 м², и број на парцела 1182 место викано "Расаница нива" класа 2, површина 2757 м², купопродажната цена изнесува 40.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (39934)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување; сопственикот Богдановски Петко им нуди на продажба недвижност и тоа КП 349, план 4, скица 6, култура нива, 5 класа во површина од 1200 м², место викано "Кула, запишано во ПЛ 20 за КО Арачиново под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 312.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудите и изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Цон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (42230)

Се продава земјоделско земјиште-ов.градина построена на КП број 1134/2, план 12, скица 8, место зикано "Долни Ограѓе", класа 2, со површина од 3080 м², во КО Кадино, сопственост на Радојка Младенова на тројца купувачи на три дела, со адреса на ул. "Финска" бр. 121 б, Скопје, заведена во поседовен лист бр. 804, за цена од 620.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски-Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Вода, Скопје, телефон 130-666; 130-665. (41342)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 867/1, план 2, скица 4, во К.О. Матка, место викано "Нерезина", нива петта класа, со вкупна површина од 1600 м², сопственост на Зендели Фикрије, Зендели Хатије и Зендели Таир, сите од Скопје, според Поседовен лист број 26 на К.О. Матка за цена од 90,00 денари за м².

Се повикуваат зедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се

изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр.10-а, локал 2, Скопје. (41346)

Се продава 1/3 (една третина) идеален дел од земјоделско земјиште на К.П. бр.783, план 5, скица 16, место викано "Уши", лозје, класа 4, со вкупна површина од 2753 м², во К.О. Вучи Дол, сопственост на Илиевски Ѓорѓија, Илиевски Воислав, Ристевски Злате, за цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68, (барака 6), Карпош, Скопје. (41356)

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 1534, место викано "Делба", култура нива, класа 6, со површина од 3/6 идеален дел од 3166, КО Љуботен, сопственост на Младеновски Санде и Младеновски Томе, за цена од 79.150,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма до нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр.18/5-1, Скопје. (41753)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП број 482, план 4, скица 6, место викано "Голем Рид", класа 6, со површина од 3.646 м², во КО Радишани, сопственост на Косовска Ѓурѓа, с. Љубанци, Скопје, за цена од 100,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот Косовска Ѓурѓа, с. Љубанци, Скопје, тел. 235-627. (41934)

Се продава земјоделско земјиште од КП број 23, план 3 скица 10, место викано "Пазариште", култура нива, класа 5, со површина од 13822 м², заведена во ПЛ 349 за КО Режановце, Куманово, сопственост на Стојановски Малинов Данчо од с.Речица, Куманово, за вкупна цена од 100 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиште што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. "11 Октомври" бр.1-а во Куманово.

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Сопот КП бр.3111 во в.м. „Тимјанички пат“, класа 4, ск. 618, пл. 13 со површина од 1659 м², и нива во КО Сопот КП бр.3125 во в.м. „Тимјанички пат“ класа 4, пл. 13, ск. 618, со површина од 5283 м², видно од Поседовен лист број 961 за КО Сопот, сопственост на Жаклина Николова од Кавадарци, ул. „Ѓорѓи Соколов“ број 78, за цена од 50.000 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41396)

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Глишиќ КП 766, пл. 4, ск. 4 класа 5 во в.м. „Градиште“ со површина од 1655 м² и нива во КО Глишиќ КП 766, пл. 4, ск. 4, класа 4 во в.м. „Градиште“ со површина од 1655 м², видно од имотен лист број 1265 за КО Глишиќ, сопственост на Павлов Лазар од с. Глишиќ, ул. „27-ми Март“ бр. 15 на 5/15 идеален дел и на Костадинов Костадин од с. Глишиќ, ул. „27-ми Март“ бр. 15 на 5/15 идеален дел и кои продаваат двајцата сосопственици по 3/15 идеален дел од својата сопственост за цена од 22.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41397)

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Камендол, КП 544, пл. 4, ск. 3, класа 1, во в.м. „Черамидница“, со површина од 1644 м², на КП 545, пл. 4, ск. 3, класа 1 со површина од 2065 м², во в.м. „Черамидница“ и на КП 546/2, пл. 4, ск. 3, класа 1, во в.м. „Черамидница“ со површина од 641 м², или вкупна површина на недвижноста 4350 м², видно од поседовен лист број 143 за КО Камендол, сопственост на Јованка Филипова од Кавадарци, ул. „Браќа Миладиновци“ број 2.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41398)

Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје во КО Ваташа на КП 1162 м², бр. на пл. 004, бр. на ск. 015, во в.м. „Добро дол“, класа 5, со површина од 2139 м², видно од имотен лист број 1451 за КО Ваташа, сопственост на Киров Коце и Киров Глигор од с. Ваташа Кавадарци, ул. „И. Димов“ број 12, за цена од 33.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат

со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41399)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Росоман на КП 3121, број на пл. 055, број на ск. 577, во в.м. „Тополовец“ со површина од 630 м², класа 2 видно од Имотен лист број 1077 за КО Росоман, сопственост на Смила Крстевска, од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ број 13, за цена од 11.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41400)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Росоман на КП 3122, број на пл. 055, број на ск. 770, во в.м. „Тополовец“ со површина од 480 м², класа 2 видно од Имотен лист број 1392 за КО Росоман сопственост на Андон Андонов од Росоман, ул. „Гоце Делчев“ број 23, за цена од 10.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41401)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Кавадарци КП-3076, план – 12, скица – 618, в. место – „Тимјанички пат“, култура – нива, класа – 4 со површина од 3775 м²; КП – 3085, план – 12, скица – 618, в. место – „Тимјанички пат“ култура – нива, класа – 4 со површина од 522 м² и КП – 3086, план – 12, скица – 618, в. место – „Тимјанички пат“, култура – нива, класа – 4 со површина од 2248 м², сопственост на Владо Филипов од с. Сопот, Кавадарци, видно од Поседовен лист бр. 786, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (41402)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Раец, Кавадарци КП – 265, план – 3, скица – 7, в. место – „Гробишта“, култура – нива, класа – 6 со површина од 908 м² КП – 266, план 3, скица – 7, в. место – „Гробишта“, култура – нива, класа – 6 со површина од 2500 м²; КП – 266, план 3, скица – 7, в. место – „Гробишта“, култура – лозје, класа – 5 со површина од 4348 м² и КП – 267, план – 3, скица – 7, в. место – „Гробишта“, култура – пасиште, класа – 4 со површина од 299 м² во сопственост на Драган Димов од Прилеп, видно од Поседовен лист бр. 242, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заед-

нички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. М. Во спротивно, го губат правото на првенство. (41403)

Се продава земјоделското земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од КП. бр. 1305 на м.в. „Дрен“, нива 3 класа, во површина од 1471 м² и нива 2 класа, во површина од 2200 м² опишани по ПЛ. бр. 552 на КО Д. Палчиште за цена од 180.000,00 денари, сопственост на Адеми Таип од с. Д. Палчиште – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (41404)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино – вон парцела број 1369/1 во место викано „Главите“, нива со површина од 3596 м² во Катастарска општина Неготино – вон, парцела број 1369/2 во место викано „Главите“, нива со површина од 4012 м² во Катастарска општина Неготино – вон, сопственост на Марков Љупчо од Неготино улица „Маршал Тито“ број 270, за цена од 111.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал тито“ број 138, Неготино. (41405)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште кој се наоѓа на КП. бр. 800, план/скица 3/14, на место викано „Каменица“, нива, класа 6, во пов. 2613 м², евидентиран во поседовен лист број 81 за КО-Јагол, чиј продавач е Наумоски Станимир од Скопје, ул. „Божидар Аџија“ број 18/2-3, за купопродажна цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13 – Кичево. (41406)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште кој се наоѓа на КП. број 79, план/скица 4/6, на место викано „Караманца“, нива, класа 3, во пов. 917 м², евидентиран во поседовен лист број 99 за КО-Раштани, чиј продавач е Јанакиески Љубомир, за купопродажна цена од 3.000 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13 – Кичево. (41407)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. број 3830-14/4 мв. „Мамут Бегови“, лозје класа 4, пов. од 1339 м², КП. бр. 3832/2-14-4 мв. „Мамут Бег Ораси“, нива 4 класа со пов. од 2801 м² КП. бр. 3833/1-14-4 мв. „Мамут Бегови Ораси“, нива со пов. од 1122 м², КП. бр. 3833/2-14-4 мв. „Мамут Бегови Ораси“ неплодно со површина од 972 м² заведени во поседовен лист број 468 за К.О. Радовиш, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Душко Черкезов од Радовиш, ул. „Ацо Караманов“ бр. 4. (41408)

Се продава земјоделско земјиште во КО Оморани, сопственост на Никола Гчевски од Велес, улица „Славе Евтовски“ број 8 и тоа: култура нива, класа 4, КП 11, план 10, м.в. „Кај станица“, со површина 300 м², заведена во поседовен лист број 14 за КО Оморани; и 1/7 идеален дел од култура нива, класа 4, КП 8, план 10, место викано „Кај станица“, површина 1400 м², заведено во поседовен лист број 345 за КО Оморани.

Наведениот имот се продава за цена од 750 Г.М. во денарска противвредност, по курсот на НБМ што важи на денот на плаќањето.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41409)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 4323/1, план 8, скица 32, во в.м. „Чукар“, нива од 5 класа во површина од 3493 м², заведена во имотен лист бр. 572 за КО Четирице, сопственост на Живковиќ Горан од Куманово, ул. „Тодџе Думба“ бр. 53.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ бб. (41410)

Се продава 1/2 идеален дел земјоделско земјиште – нива на К.П. број 335/1 со површина 225 м², во К.О. Чашка, викано место „Капиново“, нива 2 класа и 1/2 идеален дел земјоделско земјиште нива на К.П. 335/2 со површина 6599 м² во К.О. Чашка, викано место „Капиново“, нива 2 класа, сопственост на Маневски Гоце од Велес, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.М.“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Велес. (41621)

Се продава земјоделско земјиште во КО Богомила, сопственост на Митревски Филип од с. Богомила и тоа: култура нива, класа 5, КП 56, план 73, м.в. „Вилашица“, со површина 300 м², заведена во поседовен лист број 826 во КО Богомила за цена од 31.500,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартиновска од Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (41626)

Се продава земјоделско земјиште – нива со КП 3137, во м.в. „Корија“ кл. 3 во површина од 1123 м²; нива со КП 3291, во м.в. „Преко Падиња“ кл. 5, во пов. од 2587 м²; нива со КП 3371 во м.в. „Преко Корија“ кл. 3 во пов. од 826 м² нива со КП 3496, во м.в. „Маала Бузина“ кл. 4 во пов. од 1383 м²; шума со КП 3497/1 во м.в. „Маала Бузина“ кл. 2 во пов. од 250 м²; нива со КП 3497/2 во м.в. „Маала Бузина“ кл. 4 во пов. од 1002 м² и ливада со КП 4466, во м.в. „Преко Падиња“ кл. 5 во пов. од 572 м², заведени во ПЛ 681 за КО „Табановце“, сопственост на Стојчевиќ Мара од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 17-9, за цена од 63 ден. по м².

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (41628)

Се продава пасиште сосопственост на Ѓоргиевски Стоимен Ристо од с. Конопница К. Паланка, со дел на посед од 13/66 (тринаесет идеални шесетстистинки). Имотот се наоѓа во с. Конопница и е заведен во имотен лист бр. 202, за К.О. Конопница и тоа КП. 1048, пл.4, ск. 21, в.м. „Падисте“ култура пасиште кл.5, површина 18 ари 32 м² од кој имот се продава 13/66 за вкупна купопродажна цена од 80.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.М.“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 155, Кр. Паланка. (41632)

Се продава земјоделско земјиште – овошна градина на КП 1055, план 4, скица 14 во м.в. „Дабот“, класа 3, со површина од 2850 м², во КО Марвинци, сопственост на Атанасова Снежана од с. Марвинци, за цена од 50.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.М.“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4, Гевгелија (41635)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Рибарци, Кавадарци, КП-444, план-004, скица 004, в. место „Маренски пат“, култура - нива, класа 4 со површина од 3966 м² и КП-444, план-004, скица-004, в. место „Маренски пат“ култура-лозје, класа-2 со површина од 7200 м² сопственост на Александар Петровски од Неготино, видно од имотен лист бр. 171, за цена од 250.000,00 д.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“. Во спротивно го губат правото на првенство. (41777)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Марена, Кавадарци КП – 1818, план – 010, скица – 007, в. место – „Овица“, култура – нива, класа – 4 со површина од 1784 м², во сопственост на Петар Манев од с. Марена, Кавадарци, видно од имотен лист бр. 1041, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. М.“

Во спротивно, го губат правото на првенство.

(41608)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Шивец, Кавадарци КП – 653, план – 004, скица – 002, в. место – „Ровити камен“, култура – лозје, класа – 2 со површина од 6367 м² и класа – 3 со површина од 5450 м², во сопственост на Томе Јанчев и Митре Лазаров од Кавадарци по 1/2 идеален дел, од кои Митре Лазаров го продава својот дел за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Р. М. Во спротивно, го губат правото на првенство. (41609)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на К. П. 950 на место викано „Горенец“ кл. 2 во површина од 746 м², заведена во поседовен лист бр. 738 за К. О. Дрмени, сопственост на продавачот Мушаревски Христо Таше од с. Дрмени, за цена од 60.426,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67, Ресен. (41612)

Се продава земјоделско земјиште на:

1. КП број 2140 план 64, скица 508 во место викано „Под село“, култура – И. лозје, класа 2, со површина од 4844 м²,

2. КП број 2142/1 план 64, скица 508 во место викано „Под село“, култура И. лозје, класа 2, со површина од 1582 м²;

3. КП број 2142/2 план 64, скица 508 во место викано „Под село“, култура – И. лозје, класа 2, со површина од 1481 м², што се води во Поседовен лист број 426, Катастарска општина Сирково, издаден од РГУ – Одделение за пример и катастар – Кавадарци бр. 1103/2342 од 29. 11. 1999 година, сопственост на Летникова Станоева Вила, р. Бојкова, од Кавадарци, ул. „Блажо Тодоров“ бр. 2, за купопродажна цена од 199.710,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци. (41614)

Се продава: 1) земјоделско земјиште – Нива на К. П. број 291 со површина 6000 м², во К. О. Еловец, викано место „Ридини камења“, нива 4 класа; 2) земјоделско земјиште – нива на К. П. број 291 со површина 2237 м² во К. О. Еловец, викано место „Ридини камења“, нива 5 класа; и 3) земјоделско земјиште – нива на К. П. 297 со површина 5143 м² во К. О. Еловец, викано место „Дабје“, нива 5 класа, сопственост на Стефановски Ристо од Велес, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Велес.

(41618)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено на КП број 142/1, план 1, скица 3, место викано „Бел камен“, класа 6, со површина од 4540 м², во Ко Текија, сопственост на Цветковски Славе од Скопје, ул. „1438“ бр. 5, за купопродажна цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем, Скопје. (41372)

Се продава земјоделското земјиште – нива, построено на КП број 691, план 4, скица 11, место викано „Огради“, класа 3, со површина од 6410 м², во КО Арачиново, сопственост на Крстевски Томислав од Скопје, с. Арачиново бр. 78, за вкупна купопродажна цена од 1.282.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

њето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем, Скопје. (41423)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Кавадарци 1 (вон), КП-3352, план-004, скица-004, в. место – „Краиште“, култура-лозје, класа-4 со површина од 2940 м², во сопственост на Ристо Лиотиковски од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 885, за цена од 50.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (41605)

Се продава земјоделско земјиште од КП број 2667, план 8, скица 21, место викано „Орљак“, култура – лозје, класа 4, со површина од 859 м², заведена во поседовен лист 68 за КО Стрезовце, сопственост на Јакимовски Јованов Бранко с. Стрезовце, Куманово, за цена од 30.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (41606)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 265 нива, класа втора во површина од 643 м² на м.в. „Село“ КО Делогожди, опишано во поседовен лист 346, сопственост на Ризаи Фем Блерим, с. Делогожди, за цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопствениците, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Афрдита Билали, ул. „Струшки кепенци“ бр. 1, Струга. (41607)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, Кавадарци, КП-2134, план-6, скица-32, в. место – „Коштанот“, култура-лозје, класа – 6, со површина од 4769 м², во сопственост на Слободан Мицев од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 1320, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (41781)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2533, со површина од 1886 м², на место викано „Келија“, кат. култура-нива, класа 3, за цена од 150.000,00 денари, КП. бр. 3412, со површина од 235 м² наместо викано „Г. Поле“, катастарска култура ливада, класа 5 за цена од 15.000,00 денари; КП. бр. 3662 со површина од 570 м² наместо викано „Блато“, култура ливада, класа 4, за цена од 50.000,00 денари; КП. бр. 3439 со површина од 871 м² на место викано „Г. Поле“, култура нива, класа 5, за цена од 60.000,00 денари; КП. бр. 4231 со површина од 225 м.кв. на место викано „Блато“, култура ливада, класа 5 за цена од 15.000,00 денари, сите во КО Велмеј-Охрид, опфаени во поседовен лист бр. 23, сопственост на Божиновски Војне од с. Велмеј, Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана, ул. „Македонски Просветители“ бр. 8, Охрид. (41783)

Се продава земјоделско земјиште една идеална половина од нива во мв. „Кошкови“ шеста класа во површина од 1379 м², на КП бр. 904/2 за КО Рамне, во сопственост на Стрезоски Ацо.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Сл. Весник на РМ“. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. „Македонски Просветители“ – 8 (мезанин). (41824)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 987, план 3, скица 4, место викано „Кајлиа“, класа 5, со површина од 1668 м², во КО Градец, сопственост на Велија Нури Веби и Бајрами Рустем Гафур, за цена од 158.730,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ бб, Гостивар. (41825)

Се продава една половина идеален дел од земјоделско земјиште-нива на КП 187, план 5 скица 22 во м.в. „Мегдани“, класа 4, со површина од 1142 м², во КО Раброво, сопственост на Маринков Ѓорге од Валандово, за цена од 45.680,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4, Гевгелија. (41826)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство промет посредување и услуги „Бисива“ по-Куманово“. (41999)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и транспорт "Лукман - Транс" експорт - импорт, ц о - Куманово". (42004)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство и услуги на големо и мало "Хума - пром" извоз - увоз, ц о - Куманово". (42011)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и услуги "Олида - 95" ц о експорт - импорт Куманово". (42015)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство трговија и услуги на големо и мало "Стар - Компани" п о извоз - увоз - Куманово". (42018)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и услуги "Макс - ју" експорт - импорт д о о Куманово". (42023)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство трговија и услуги "СА - КУ - Комерц" ц о експорт - импорт Куманово". (42028)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија на големо и мало "Рим - Комерц" ц о увоз - извоз - Куманово". (42031)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за услуги и трговија "Вигор" увоз - извоз доо Скопје".

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријати за производство промет и услуги "Бети - Компјутинг" доо Скопје". (42210)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско услужно претпријатие "М - Моделс" ц.о. експорт-импорт Скопје". (42225)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.457500/94, издаден од УВР - Тетово на име Неџбедин Аљими, с. Добарце, Тетово. (41924)

Пасош бр.1069062/97, издаден од УВР - Скопје на име Елман Муамети, с. Миладиновци, Скопје. (42141)

Пасош бр.1326203, издаден од УВР - Скопје на име Томовска Сања, Скопје. (42165)

Пасош бр.1054133/97, издаден од УВР - Скопје на име Куртин Асип, ул. "Топаанска" бр.43, Скопје. (42189)

Пасош бр.0484493, издаден од УВР - Скопје на име Станчевски Саниша, ул. "Козле" бр.54 а, Скопје. (42205)

Пасош бр.1312776/99, издаден од УВР - Скопје на име Елхам Мамути, с. Арачиново, ул. "М.Тито 120" бр.19, Скопје. (42212)

Пасош бр.0426893, издаден од УВР - Неготино на име Стаменковиќ Ангел, с. Треник, Неготино. (42234)

Пасош бр.556250/95, издаден од УВР - Скопје на име Нуши Мухамедин, с. Грдец, Скопје. (42236)

Пасош бр.1038997/97, издаден од УВР - Скопје на име Белчев Роберт, ул. "С. Михајлов" бр.66, Скопје. (42267)

Пасош бр.1142422/98, издаден од УВР - Скопје на име Поповски Христос, ул. "Струма" бр.3/4-8, Скопје. (42367)

Пасош бр.980513/97, издаден од ОВР - Струга на име Зоран Клајдиоски, ул. "Елпиди Караманди" бр.5, Струга. (42367)

Пасош бр.0235036 на име Уштељенца Фљамур, Дебар. (42505)

Пасош бр.1220352 на име Демоски Амир, Дебар. (42505)

Пасош бр.0235371 на име Осман Грева, Дебар. (42506)

Пасош бр.630693, издаден од УВР - Куманово на име Максимовска Магдалена, ул. "Ацо Борозански" бр.10, Куманово. (42508)

Пасош бр.32635/93, издаден од УВР - Скопје на име Апески Кирил, ул. "И. Мештровиќ" бр.15, Скопје. (42517)

Пасош бр.327802/94, издаден од УВР - Скопје на име Река Фатмир, ул. "Црноок" бр.8 б, Скопје. (42518)

Пасош бр.941653/96, издаден од УВР - Скопје на име Секуловски Љупчо, ул. "О. Николов бр.87, Скопје. (42518)

Пасош бр.976784/97, издаден од УВР - Скопје на име Фахри Камиши, ул. "Приштинска" бр.20, Скопје. (42524)

Пасош бр.0974335, издаден од УВР - Скопје на име Назим Халими, с. Арачиново бр.7, Скопје. (42525)

Пасош бр.700774/95, издаден од УВР - Скопје на име Крстевски Мики, ул. "Св. Николска" бр.26, Скопје. (42525)

Пасош бр.703757/95, издаден од УВР - Скопје на име Крстевска Вера, ул. "Св. Николска" бр.26, Скопје. (42525)

Пасош бр.360246/94, издаден од УВР - Скопје на име Самакова Мерџан, с. Визбегово бр.157, Скопје. (42539)

Пасош бр.0450128, издаден од УВР - Скопје на име Агрон Бериша, ул. "Вуковарска" бр.15/1-26, Скопје. (42539)

Пасош бр.627325/95, издаден од УВР - Скопје на име Сулејмани Арјан, ул. "104" бр.34, с. Љубин, Скопје. (42539)

Пасош бр.246832/94, издаден од УВР - Тетово на име Узаири Маџи, с. Шипковица, Тетово. (42543)

Пасош бр.84829/93, издаден од УВР - Тетово на име Кадрији Нуџи, с. Д.Палчиште, Тетово. (42544)

Пасош бр.825959/96, издаден од УВР - Тетово на име Баки Решит, с. Гургурница, Тетово. (42545)

Пасош бр.198641/94, издаден од УВР - Тетово на име Хисмани Хамзи, с. Желино, Тетово. (42546)

Пасош бр.407562/94, издаден од УВР - Тетово на име Нуџи Нуџи, с. Одри, Тетово. (42547)

Чек бр.767952, од тековна сметка бр.12314085, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран Милошевиќ, Скопје. (41925)

Чекови од бр. 262549 до 262551, од тековна сметка бр.084335-22, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Таир Усамедин, Скопје. (42203)

Чекови бр. 3799139, 3744175, 3744176, 3744177 и 3744178, од тековна сметка бр. 126647-28, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Павковска Сузана, Скопје. (42246)

Чекови од бр.4010190 до 4010193, од тековна сметка бр.19645-45, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Таневска Сава, Скопје. (42268)

Чекови бр.3755749 и 3755750, од тековна сметка бр. 212954757, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Виолета, Скопје. (42520)

Чек бр.3737856, од тековна сметка бр. 58363-54, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанкулов Зоран, Скопје. (42541)

Работна книшка на име Ајановски Христо, Скопје. (42358)

Работна книшка на име Катерина Безег, Скопје. (42358)

Работна книшка на име Мемед Хајрула, Скопје. (42360)

Работна книшка на име Спасовски Спасе, Скопје. (42333)

Работна книшка на име Владимир Хаџи-Крстев, Скопје. (42333)

Чековна картичка бр.17633-37, издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Спасевски Атанас, Скопје. (42307)

Индекс бр. 16488, издаден од Машински Факултет - Скопје на име Пешовски Дарко, Скопје. (42307)

Диплома, издадена од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Ахмет Ажљан, Скопје. (42200)

Даночна картичка бр.5030993116500, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Чевларски дуќан "Жиле", Скопје. (42172)

Даночна картичка бр.0041883, издадена од Управа за приходи - ПОЕ - Струмица на име АДМС "Дијос" ДОО "Тапетарија", Струмица. (42507)

Шест листи на акции, издадени од Р Ж Железарница - Скопје на име Белчовски Слободан, Скопје. (42197)

Потврда за поседување на акции бр.3141, издадена од Р Ж "Скопје" Ладна валвница на име Василевски Бранко, Скопје. (42534)

Потврда за поседување на акции бр.2485, издадена од Р Ж Ладна валвница "Скопје" на име Василевски Јован, Скопје. (42535)

Дозвола за работа на помошен, член на воздухоплов, издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба - Скопје на име Смиљков Влатко, Скопје. (42536)

Решение уп. бр. 468, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име "Бразил" Богдан Куновски, Скопје. (41993)

Решение уп. бр. 25-1270, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир- Скопје на име Османи Исмаил, Скопје. (42052)

Работна книшка на име Китанов Тони, Скопје. (41422)

Работна книшка на име Дилбер Јусинова, ул. "Радански пат" бр. 32, Штип. (41435)

Работна книшка на име Демири Мефаил, с. Камењане, Тетово. (41445)

Работна книшка на име Алии Куртиш, с. Беловиште, Гостивар. (41446)

Работна книшка на име Димитров Гоце, с. Видовиште, Кочани. (41447)

Работна книшка на име Трајан Преспаноски, с. Пашино Рувци, Прилеп. (41448)

Работна книшка на име Бајрамоска Азрета, ул. "Далгани" бр. 7, Струга. (41449)

Работна книшка на име Мазлам Сефери, ул. "Крушевска" бр. 5, Кичево. (41451)

Работна книшка бр. 15228 на име Мушаревски Роберт, с. Дрмени, Ресен. (41453)

Работна книшка на име Јанкуловска Весна, с. Белче, Демир Хисар. (41454)

Работна книшка на име Атанасова Натка, с. Њево, Радовиш. (41464)

Работна книшка на име Дамјаноски Коне, ул. "4-ти Јули" бр. 19-1/21, Кичево. (41473)

Работна книшка на име Величко Вадко, ул. "Скопска" бр. 2/12, Кочани. (41474)

Работна книшка на име Демирова Туркојана, ул. "Илинденска" бр. 1, Делчево. (41475)

Работна книшка на име Христова Камена, Гевгелија.

Работна книшка на име Нанчева Оливера, Скопје.

Работна книшка на име Мира Петровиќ, Скопје. (41484)

Работна книшка на име Нехат Јашар, с. Лојане, Куманово. (41499)

Работна книшка на име Ѓорески Никола, ул. "М. Јорданоски" бр. 15, Охрид. (41500)

Работна книшка на име Темев Методија, ул. "Еврејска" бр. 47, Штип. (41501)

Работна книшка на име Алија Кефиере, Гостивар.

Работна книшка на име Атанасова Роска, Винаца.

Работна книшка на име Верка Вељковиќ, с. Старо Ногоричане, Куманово. (41556)

Работна книшка на име Фејзија Демирова, Куманово.

Работна книшка на име Стојановска Верка, Прилеп.

Работна книшка на име Игор Симев, Делчево. (41559)

Работна книшка на име Јаким Ристов, с. Истибања, Винаца. (41560)

Работна книшка на име Каранфиловска Николина, Скопје. (41579)

Работна книшка на име Колошева Анкица, Скопје.

Работна книшка на име Салиевска Жаклна, Скопје.

Работна книшка на име Акику Идуш, Гостивар. (41602)

Работна книшка на име Кадис Мустафаи, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 16, Гостивар. (41603)

Работна книшка на име Зијадик Џевад, с. Лажани, Прилеп. (41610)

Работна книшка на име Алексик Новаци, с. Добрево, Штип. (41611)

Работна книшка на име Бајра Османи, с. Слупчане, Куманово. (41613)

Работна книшка на име Жарко Николовски, с. Крклџа, Крива Паланка. (41615)

Работна книшка на име Ферити Ваиде, ул. "Вклашки пат" бр. 66, Кичево. (41616)

Работна книшка на име Сафета Муриќ, с. Г. Оризари, Велес. (41617)

Работна книшка на име Васева Снежана, Скопје. (41839)

Работна книшка на име Даскалов Борис, Скопје. (41841)

Работна книшка на име Васев Александар, Скопје.

Работна книшка на име Смилевски Лазо, Скопје. (41843)

Работна книшка на име Ангеловска Маја, Скопје.

Работна книшка на име Кадри Мамудовски, с. Грушино, Скопје. (41850)

Работна книшка на име Панчевски Боце, Скопје. (41905)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Гоце Делчев" Г. Лисиче - Скопје на име Китанов Тони, Скопје. (41371)

Свидетелство на име Љазим Шабани, с. Ѓермо, Тетово.

Свидетелство за 8 одделение на име Имери Јимни, с. Одри, Тетово. (41439)

Свидетелство за 8 одделение на име Алили Букурије, с. Желино, Тетово. (41440)

Свидетелство за 8 одделение на име Василев Станомир, с. Калугерица, Радовиш. (41442)

Свидетелство на име Симонов Марјан, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9, Велес. (41443)

Свидетелство на име Демал Хајровиќ, с. Десово, Прилеп. (41444)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Скендер Бег" - Тетово на име Исмаили Азис, с. Порој, Тетово.

Свидетелство за 8 одделение на име Ламова Елизабета, с. Црник, Берово. (41457)

Свидетелство за 8 одделение на име Пешовска Благојка, с. Иванковци, Велес. (41458)

Свидетелство на име Исмаили Семине, с. Студеничани, Скопје. (41461)

Свидетелство за 5 одделение, издадено од ОУ "Јонче Смурески" на име Чаушоска Б. Даница, с. Пашино Рувци, Прилеп. (41465)

Свидетелство за 8 одделение на име Тренчески Јован, с. Ераковци, Прилеп. (41467)

Свидетелство за 8 одделение на име Абазоска Афродита, с. Лабуниште, Струга. (41468)

Свидетелство за 4 одделение на име Салиоски Ибраим с. Лабуништа, Струга. (41469)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Петре Јовановски" - Гостивар на име Хасани Хадис, ул. "ЈНА" бр. 103, Гостивар. (41470)

Свидетелства за 7 и 8 одделение на име Мустафи Фејсал, с. Теново, Тетово. (41479)

Свидетелство на име Авдии Меџдиване, с. Летница, Тетово. (41480)

Свидетелство за 8 одделение на име Черкезова Сузана Радовиш. (41481)

Свидетелство за 8 одделение на име Молчов Тони с. Ораовица, Радовиш. (41485)

Свидетелство за 1 година, издадено од Гимназија "Гоце Делчев" - Куманово на име Теута Љатиџи, ул. "3 МУБ" бр. 5/34, Куманово. (41507)

Свидетелство за 8 одделение на име Фазлиоски Насер, с. Дебреште, Прилеп. (41508)

Свидетелство на име Ибраимоски-Усеиноски Љутиџи, с. Црнилиште, Прилеп. (41509)

- Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Виктор, с. Покрајчево, Радовиш. (41510)
- Свидетелство за 4 одделение на име Ацо Ристов, Радовиш. (41511)
- Свидетелство за 8 одделение на име Салиу Ибрахим, с. Чајле, Гостивар. (41512)
- Свидетелство на име Неџбедин Бајрами, с. Цепчиште, Тетово. (41513)
- Свидетелство за 8 одделение на име Басри Куртиши, с. Пирок, Тетово. (41514)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Петре Јовановски"-Гостивар на име Масани Гајур, ул. "Младен Симо." бр. 42, Гостивар. (41515)
- Свидетелство за трет степен на стручна подготовка, издадено од Зем. училиште "Киро Бурназ" - Куманово на име Манчиќ Властимир Саша, с. Долно Којнаре, Куманово. (41561)
- Свидетелство на име Митов Гроздан, Крива Паланка. (41562)
- Свидетелство на име Ристов Дејан, с. Ињево, Радовиш. (41563)
- Свидетелство на име Петреска (Мариноска) Блага, с. Заполжани, Прилеп. (41564)
- Свидетелство за 6 одделение на име Ајдароска Аџерка, с. Подгорци, Струга. (41565)
- Свидетелство на име Иса Ифета, с. Аџиевци, Дебар. (41566)
- Свидетелство на име Салиу Адим, с. Теново, Тетово. (41567)
- Свидетелство на име Ариф Рушити, с. Пирок, Тетово. (41568)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од АСУЦ-Боро Петрушевски - Скопје на име Трајковски Мирослав, Скопје. (41575)
- Свидетелство на име Челби Бајрам, с. Желино, Тетово. (41576)
- Свидетелство за 8 одделение на име Латифи Сулејман Мамути, с. Д. Палчиште, Тетово. (41622)
- Свидетелство за 8 одделение на име Шерифи Халил Шекелије, с. Горно Палчиште, Тетово. (41623)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ариф Азрија, Тетово. (41625)
- Свидетелство за 5 одделение на име Сејдини Аднан, Гостивар. (41639)
- Свидетелство за 8 одделение на име Сејдини Аднан, Гостивар. (41642)
- Свидетелство за 8 одделение на име Анастасова Сузана, ул. "М. Тито" бр. 16, Кочани. (41644)
- Свидетелство за 8 одделение на име Новаков Војчо, с. Цера, Кочани. (41646)
- Свидетелство за 8 одделение на име Лезами Салије, с. Челопек, Тетово. (41649)
- Свидетелство за 5 одделение на име Шемазије Јусуфи, с. Камењане, Тетово. (41652)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Сами Фрашери"-с. Пирок на име Бесим Хасани, с. Пирок, Тетово. (41656)
- Свидетелство за 2 одделение на име Алији Назлиша, Гостивар. (41658)
- Свидетелство на име Ристов Костадин, с. Ракитец, Радовиш. (41661)
- Свидетелство на име Танески Димко, с. Забрачани, Прилеп. (41664)
- Свидетелство за 4 година на име Ристовски Деанчо, ул. "Партизанска" В2/14, Крива Паланка. (41667)
- Свидетелство на име Капланоски Сафет, с. Подгорци, Струга. (41670)
- Свидетелство за 8 одделение на име Селмани Кенон, с. Велебрдо, Гостивар. (41674)
- Ученичка книшка, издадена од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Дарко Илиев, Скопје. (41424)
- Диплома од 4 година - Средно хемиско училиште - Штип на име Димитрова Елизабета, ул. "Солидарност" бр. 11/1/4, Штип. (41436)
- Диплома на име Костадинова Натка, с. Ињево, Радовиш. (41441)
- Диплома за завршена гимназија на име Елена Бозаровска, ул. "Д. Наредникот" бр. 48/6, Прилеп. (41455)
- Диплома на име Михајлова Лилјана, ул. "Охридска" бр. 3/17, Кочани. (41459)
- Диплома на име Сенад Мурати, ул. "Б. Ѓибивсју" бр. 87, Гостивар. (41471)
- Диплома за завршено средно образование на име Томев Кенедија, ул. "Лазар Андонов" бр. 52, Кочани. (41472)
- Диплома на име Абазовски Бајрам, с. Цепчиште, Дебар. (41473)
- Диплома, издадена од Гимназија на име Секирарски Ненад, ул. "Браќа Рибар" бр. 20, Куманово. (41505)
- Диплома на име Сефери Леонора, с. Г. Речица, Тетово. (41506)
- Диплома за средно образование на име Ананчев Харалампи, ул. "Карл Маркс" бр. 54, Кочани. (41684)
- Диплома, издадена од Медицинско училиште "Д-р. Панче Караџов" - Скопје на име Нермин Мустафа, Скопје. (41909)
- Здравствена легитимација на име Гичева Валентина, Пробиштип. (41569)
- Возачка дозвола на име Горгески Душко, ул. "142" бр. 8, Тетово. (41599)
- Дозвола за ловечка пушка на име Горгески Душко, ул. "142" бр. 8, Тетово. (41600)
- Оружен лист за пиштол на име Горгески Душко ул. "142" бр. 8, Тетово. (41601)
- Лична карта на име Зекири Луиза, ул. "Р. Цониќ" бр. 68, Тетово. (41463)
- Лична карта на име Столески Стојче, с. Сараќино, Тетово. (41478)
- Даночна картичка бр. 4030996254918, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ПП "Кас", Скопје. (41418)
- Даночна картичка на име Башким Османи, нас. Бањешница 66, Гостивар. (41598)
- Чекови од бр. 00866181 до 00866185 на име Неими Лулзим, Гостивар. (41597)
- Избирачка легитимација на име Новаковска Драгана, с. Кучевиште, Скопје. (41462)
- Избирачка легитимација на име Фатиме Зибири, Тетово. (41487)
- Избирачка легитимација на име Алит Ислами, Гостивар. (41488)
- Избирачка легитимација на име Нухи Бејти, с. Балин-дол, Гостивар. (41489)
- Избирачка легитимација на име Невзат Османи, Гостивар. (41490)
- Избирачка легитимација на име Махмуд Салиу, Гостивар. (41491)
- Избирачка легитимација на име Стојна Стаменковска, Тетово. (41492)
- Избирачка легитимација на име Мемедс Исени, Тетово. (41493)
- Избирачка легитимација на име Ислам Љека, Тетово. (41494)
- Избирачка легитимација на име Назмије Љека, Тетово. (41495)
- Избирачка легитимација на име Исмани Шефкије, с. Трапчиндол, Кичево. (41496)

Избирачка легитимација на име Исмаили Шеки, с. Трапчин Дол, Кичево. (41497)

Избирачка легитимација на име Исмаили Дашмир, с. Трапчин Дол, Кичево. (41498)

Избирачка легитимација на име Чемал Зечири, с. Стрелци, Кичево. (41516)

Избирачка легитимација на име Цемиле Зекири, с. Стрелци, Кичево. (41517)

Избирачка легитимација на име Сехаде Зекири, с. Стрелци, Кичево. (41518)

Избирачка легитимација на име Редеп Зекироски, с. Стрелци, Кичево. (41519)

Избирачка легитимација на име Балажи Севдије, с. Црвивци, Кичево. (41520)

Избирачка легитимација на име Гзим Бзлзжи, с. Црвивци, Кичево. (41521)

Избирачка легитимација на име Асан Балажи, с. Црвивци, Кичево. (41522)

Избирачка легитимација на име Атлије Балажи, с. Црвивци, Кичево. (41523)

Избирачка легитимација на име Дема Небахат, Скопје. (41524)

Избирачка легитимација на име Дема Кемал, Скопје. (41525)

Избирачка легитимација на име Дема Авни, Скопје. (41526)

Избирачка легитимација на име Дема Зимрете, Скопје. (41527)

Избирачка легитимација на име Дема Гани, Скопје. (41528)

Избирачка легитимација на име Јусуфи Субулен, с. Врапчиште, Гостивар. (41529)

Избирачка легитимација на име Јусуфи Насуф, с. Врапчиште, Гостивар. (41530)

Избирачка легитимација на име Халими Хезби, с. Врапчиште, Гостивар. (41531)

Избирачка легитимација на име Елзана Јусуфи, Тетово. (41532)

Избирачка легитимација на име Љирим Аљими, с. Непроштено, Тетово. (41533)

Избирачка легитимација на име Аљими Диут, с. Непроштено, Тетово. (41534)

Избирачка легитимација на име Адери Аљими, с. Непроштено, Тетово. (41535)

Избирачка легитимација на име Кадри Зибири, Тетово. (41536)

Избирачка легитимација на име Рушид Шабани, с. Орашје, Тетово. (41537)

Избирачка легитимација на име Азири Бахрије, с. Врапчиште, Гостивар. (41538)

Избирачка легитимација на име Азири Хирије, с. Врапчиште, Гостивар. (41539)

Избирачка легитимација на име Сахадие Алили, с. Одри, Тетово. (41540)

Избирачка легитимација на име Фидајете Алили, с. Одри, Тетово. (41541)

Избирачка легитимација на име Алили Даут, с. Одри, Тетово. (41542)

Избирачка легитимација на име Елмазоски Ејупов Канија, с. Дебреште, Прилеп. (41543)

Избирачка легитимација на име Елмазоски Канија Раим, с. Дебреште, Прилеп. (41544)

Избирачка легитимација на име Елмазоска Садемова Улвет, с. Дебреште, Прилеп. (41545)

Избирачка легитимација на име Бекироски Саледин Мемедали, с. Дебреште, Прилеп. (41546)

Избирачка легитимација на име Нафије Салиу, с. Горанци, Охрид. (41547)

Избирачка легитимација на име Абаз Дука, Дебар. (41548)

Избирачка легитимација на име Букурије Дука, Дебар. (41549)

Избирачка легитимација на име Медија Дука, Дебар. (41550)

Избирачка легитимација на име Алил Салии, с. Горанци, Охрид. (41551)

Избирачка легитимација на име Фејзулоска Садивка, с. Лабуниште, Струга. (41552)

Сертификат за АДР дозвола бр. 588, издаден од Мини стерство за сообраќај и врски на име Мојсовски Марјан Скопје. (41421)

Книшка за повластено возење на воен инвалид бр. 3251, издадена од Одделение за труд и социјална политика Центар - Скопје на име Циривири Илија, Скопје. (41417)

Решение уп. бр. 15-5120, издадено од С О Центар - Скопје на име Савевска Гена, Скопје. (41417)

Решение бр. 25-1319 на име Азири Шевал с. Дебреште, Гостивар. (41472)

Решение за престанување со вршење на дејност, издадено од на име Авто такси ТП "С. С." - Страшо Наумовски, Скопје. (41711)

Решение бр. 12-781/2, издадено од Секретаријат за стопанство Кисала Вода - Скопје на име Љокановци Кевсер, Скопје. (41848)

Чекови бр. 4059654 и 4059655, од тековна сметка бр. 8948-40, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бојадиски Димитар, Скопје. (41620)

Чекови од бр. 2751311 до 2751327, од тековна сметка бр. 28122-08, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ничевска Гордана, Скопје. (41630)

Чекови од бр. 4502069 до 4502081, од тековна сметка бр. 125328-95, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петковска Лидија, Скопје. (41845)

Работна книшка на име Лазо Узунчев, Скопје. (41381)

Работна книшка на име Прошева Аница, Скопје. (41411)

Работна книшка на име Зафирова Ленче, Скопје. (41411)

Работна книшка на име Циковска Елизабета, Скопје. (41411)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000
ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА, ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА, МАСЛА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ, МАСЛА ЗА АВТОМАТСКИ МЕЊАЧИ – АТФ, МАСТ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ТЕЧНОСТ ЗА СОПИРАЧКИ КАЈ ВОЗИЛА (ГЛИЦЕРИН), МАСЛА ЗА АСФАЛТНИ БАЗИ (ТЕРМАНОЛ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 2/2000 е ЈП „Македонијапат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

а) моторни масла:

– САЕ 15 W – 40 (за дизел мотори) 14000 л

– САЕ ТД 15 W – 40 (за турбо дизел мотори) 3000 л

б) хидраулични масти:

– ИСО 32 5000 л

– ИСО 46 3500 л

– ИСО 68 4000 л

в) масла за диференцијали:

– Хипенол – САЕ 90 3200 л

г) масла за автоматски мењачи:

– АТФ 2000 л

- д) маст за повеќеенаменско подмачкување
– Лист 2 3000 кг
г) течност за сопирачки кај возила
– глицерин 600 л
е) грејно масло за асфалтни бази:
Терманол 30 3 500 л
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да ги задоволуваат светските стандарди пропишани за овој вид на производи.
1.4. Материјалите да бидат испорачани во текот на 2000 година во четири квартала. Динамиката ќе биде составен дел на договорот.
1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Л“ (литри) испорачан материјал до подружниците во ЈП „Македонијапат“ во: „Скопје“, „Автопат“, „Битола“, „Велес“ и „Штип“, а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.
2.4. Вкупната единична цена да биде изразена во денарска вредност.
2.5. Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.
2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 3.1. Извод од судска регистрација на дејноста.
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98, и 55/98).
3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ КОЈ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23, СТАВ 1, ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количините на испорачаното гориво и примачите.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки:
– квалитет 50 поени

- начин на плаќање 20 поени
– цена 20 поени
– техничка способност, и досегашно искуство на понудувачот 10 поени

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).
6.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.
6.3. Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
6.4. Понудувачите согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
6.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена барањата придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
6.6. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Даме Груев“ бр. 14, да се предадат во архивата на ЈП „Македонијапат“–Скопје (најдоцна до 15,00 часот секој ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.
6.7. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.01.2000 год. (среда) во 12:00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“–Скопје, VI кат-сала за состаноци на ул. „Даме Груев“ бр. 14. Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

Страна

1927. Закон против ограничувањата на конкуренцијата	4421
1928. Закон против нелојалната конкуренција	4444
1929. Закон за детективската дејност	4449
1930. Закон за обезбедување на лица и имот	4451
1931. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик	4455
1932. Одлука за определување највисоки цени на услугите за задолжително осигурување на моторни возила	4458
1933. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје	4458
1934. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола	4458
1935. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер	4458
1936. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	4459
1937. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	4459
1938. Решение на Републичката геодетска управа	4459